



СЛУ НА СОЦИЈАЛИСТ

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

4693

91001 Skopje
fah 51

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 6 јули 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

506.

Врз основа на член 347 точка 11 од Уставот на СФРЈ и член 212 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

ДЕЛОВНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се уредуваат внатрешната организација и начинот на работата на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: Советот) и на неговите работни тела; начинот на работата и остварувањето на правата на претседателот, на потпретседателите и на членовите на Советот и на генералниот секретар на Советот; начинот на остварувањето на правата и должностите на Советот спрема: Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, сојузните органи на управата и сојузните организации и републичките и покраинските органи; начинот на остварувањето на односите на Советот со општествено-политичките организации, со сојузните општествени совети, со Стопанската комора на Југославија, со организациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници и здруженија; начинот на остварување јавноста во работата на Советот, како и други прашања од значење за работата на Советот.

Член 2

Во вршењето на своите права и должности, како и во остварувањето на одговорноста за состојбата во сите области на општествениот живот во рамките на правата и должностите на федерацијата, за спроведување на политиката и за извршување на сојузните закони и други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и за одлучување за други работи од своја надлежност што се од пошироко општествено значење, Советот остварува најширока соработка со надлежните органи на републиките и на автономните покраини, со општествено-политичките организации во федерацијата, со организациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници.

Член 3

Советот се грижи сојузните органи на управата и сојузните организации да ги извршуваат своите обврски спрема Собранието на СФРЈ во согласност со програмите за работа и со заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ и да остваруваат соработка со надлежните републички и покраински органи на управата, со општествено-политичките организации, со организациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници и заради тоа им дава на сојузните органи на управата и

на сојузните организации насоки за начинот на извршување на тие обврски и на остварување на таа соработка, а особено во подготвувањето на сојузни прописи и други акти, како и за други прашања што се од значење за Советот, за работата на Собранието на СФРЈ, како и за органите, организациите и заедниците со кои соработуваат тие.

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ

1. Претседател на Советот

Член 4

Претседателот на Советот ги врши своите права и должности врз основа на Уставот на СФРЈ, законите и политиката што ја утврдило Собранието на СФРЈ.

Во остварувањето на своите права и должности претседателот на Советот постапува во согласност со овој деловник.

Претседателот на Советот го претставува Советот, ги подготвува и свикува седниците на Советот, го предлага дневниот ред за седниците и претседава на седниците на Советот, ги потпишува прописите и другите акти што ги донесува Советот и се грижи за спроведувањето на тие прописи и акти, се грижи за применувањето на Деловникот на Советот, за остварувањето на програмата за работа на Советот и на заклучоците на Советот и ја усогласува работата во Советот и работата на работните тела на Советот.

Член 5

Претседателот на Советот му предлага на Советот претресување на одделни прашања од надлежност на Советот и учествува во претресувањето и одлучувањето за сите прашања за кои се расправа на седници на Советот, ја усогласува работата на Советот со работата на другите органи во федерацијата и се грижи за остварувањето на политиката на Советот.

Член 6

Претседателот на Советот се грижи за организирањето на соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, како и со општествено-политичките организации, со самоуправните и други организации и заедници и здруженија во федерацијата.

Член 7

Претседателот на Советот се грижи за спроведувањето на начелото за јавноста и одговорноста во работата на Советот, како и за остварувањето на начелото за рамноправност на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија во работата на Советот.

Претседателот на Советот е одговорен, во рамките на своите права и должности, за законитата работа на Советот.

Член 8

Претседателот на Советот се грижи за известувањето на Собранието на СФРЈ за прашањата од надлежност на Советот во рамките на правата и должностите на федерацијата, а особено за спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието на СФРЈ и за извршувањето на сојузните закони и другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и за состојбата во сите области на општествениот живот, како и за работата на Советот.

Претседателот на Советот се грижи за известувањето на Претседателството на СФРЈ и на Претседателот на Републиката за актуелните прашања од надлежност на Советот, а особено за прашањата од општо политичко значење за кои одлучува Советот.

2. Потпретседатели на Советот**Член 9**

Потпретседателите на Советот му помагаат на претседателот на Советот во вршењето на неговите права и должности.

Потпретседателите на Советот се грижат за извршувањето на работите од надлежност на Советот во определени области, според заклучок на Советот, и ги раководат работните тела на Советот за кои ќе ги определи Советот.

Потпретседателите на Советот остваруваат работна координација на сојузните органи на управата и на сојузните организации по прашањата од делокругот на работните тела што ги раководат.

Претседателот на Советот може да му довери на потпретседател на Советот вршење на одделни работи што произлегуваат од неговата функција за претставување на Советот, како и на други работи во рамките на неговите права и должности.

Член 10

Потпретседателот на Советот го заменува претседателот на Советот во случај на негова отсутност или спреченост, според распоредот утврден од страна на Советот.

Во случајот од став 1 на овој член потпретседателот на Советот ја свикува седницата на Советот, го предлага дневниот ред за седницата и претседава на седницата на Советот, ги потпишува прописите и другите акти што ги донел Советот на седницата на која претседава и го заменува во правата и должностите претседателот на Советот, во согласност со законот.

3. Членови на Советот**Член 11**

Членовите на Советот имаат право и должност да му предлагаат на Советот претресување на одделни прашања од надлежност на Советот и да учествуваат во претресувањето и одлучувањето за сите прашања за кои се расправа и се одлучува на седници на Советот.

Членовите на Советот имаат право и должност да му даваат иницијативи на Советот за подготвување на сојузни закони и други прописи и општи акти за чие предлагање е надлежен Советот и да му предлагаат на Советот донесување на прописи и други општи акти за чие донесување е надлежен тој, да предлагаат претресување и заземање на ставови за други прашања од надлежност на Советот и да учествуваат во работата на работните тела на Советот во кои се избрани.

Советот е должен да се изјасни за секоја иницијатива на член на Советот од став 2 на овој член.

Член 12

Член на Советот има право да биде известен од сојузните органи на управата, од сојузните организации и од стручните служби на Советот за прашањата од нивниот делокруг, а особено за прашањата на спроведувањето на утврдената политика, за извршувањето на сојузните закони, како и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и на Советот, за остварувањето на општествениот план на Југославија и за други прашања потребни за вршење на функцијата член на Советот.

На член на Советот му се доставуваат, во роковите утврдени со овој деловник, предлозите за донесување на закони, нацртите на закони, предлозите на закони, нацртите и предлозите на други прописи и општи акти, анализите, извештаите, информациите, елаборатите, програмите, плановите и др. (во натамошниот текст: материјалите), што на Советот му ги доставуваат сојузните органи и управата, сојузните организации, стручните служби на Советот и други предлагачи определени со овој деловник заради разгледување на седници на Советот, како и предлозите на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

На член на Советот му се доставуваат и други материјали заради информирање односно запознавање.

Член 13

Членовите на Советот се одговорни за застапувањето и спроведувањето на ставовите на Советот во сите работи што ќе им ги довери Советот.

Сојузниот секретар, претседателот на сојузен комитет односно друг функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација е одговорен пред Советот за спроведувањето на ставовите на Советот во работите од надлежност на Советот и во работите од делокругот на органот односно на организацијата што ја раководи.

Членовите на Советот и другите функционери од ст. 1 и 2 на овој член му се одговорни на Советот за навременото давање на иницијатива пред Советот за решавање на прашања во рамките на задачите што им ги доверил Советот.

Член 14

Член на Советот — претседател на меѓурепублички комитет ги изнесува и застапува ставовите на Советот за прашањата што се разгледуваат во комитетот и е должен редовно да го известува Советот за работата на меѓурепубличкиот комитет.

Ако член на Советот — претседател на меѓурепублички комитет побара Советот да заземе став за спорно прашање од делокругот на комитетот, Советот е должен да заземе став за таквото прашање.

Член на Советот — претседател на меѓурепубличкиот комитет може, врз основа на заклучок на меѓурепубличкиот комитет, од сојузен орган на управата, од сојузна организација или од соодветна стручна служба на Советот да бара, за потребите на меѓурепубличкиот комитет, да даде, во рамките на својот делокруг, стручна помош, како и податоци што на меѓурепубличкиот комитет му се потребни за неговата работа.

Член 15

Член на Советот — претседател на работно тело на Советот ги свикува седниците на работното тело, претседава на седниците на работното тело и се грижи прашањата за кои е предвидено да се разгледуваат на седница на Советот — да се разгледуваат на седница на работното тело, во рамките на роковите утврдени со плановите за работа на Советот, и за нив да се поднесе извештај до Советот.

Член на Советот — претседател на работно тело на Сојузот може од сојузните органи на управата, од сојузните организации и од соодветните стручни служби на Советот да бара за одделни прашања од својот делокруг да дадат мислење и предлози.

Член 16

Член на Советот го известува Советот за извршувањето на задачите што ќе му ги довери Советот.

Член 17

Советот може да определи член на Советот да го претставува во определени односи со странство или во земјата.

Ако Советот определи член на Советот да го претставува во определени односи со странство, Советот за тоа му дава овластување односно му ја утврдува платформата.

Ако определи член на Советот да го претставува во определени односи во земјата, Советот му дава овластување и, ако е потребно, му утврдува насоки за работа.

Член 18

Претседателот, потпретседателите и членовите на Советот имаат кабинетни за вршење на стручни и други работи во рамките на своите права и должности.

Член 19

Член на Советот ужива имунитет според прописите за имунитетот на делегатот во Собранието на СФРЈ, и тоа од денот кога е избран за член на Советот до денот на разрешувањето од должноста член на Советот.

За прашањата во врска со имунитетот на член на Советот одлучува Советот на седница.

Член 20

За барањето од надлежниот орган Советот да одобри да се притвори член на Советот односно да се поведе против член на Советот кривична постапка, како и за извештајот на државниот орган за притворањето на член на Советот односно за поведувањето на кривична постапка против член на Советот кој не се повикал на имунитет, Советот решава на првата наредна седница по приемот на барањето односно на извештајот.

По повод на барањето Советот да одобри да се притвори член на Советот односно против член на Советот односно против член на Советот да се одобри поведување на кривична постапка, Советот одлучува дали ќе даде одобрение, а по повод на извештајот за притворањето на член на Советот односно за поведувањето на кривична постапка против член на Советот кој не се повикал на имунитет, Советот одлучува дали постапката ќе продолжи односно дали решението за определување на притвор ќе остане во сила.

Член 21

На членовите на Советот им се издава легитимација.

Легитимацијата содржи податоци за идентитетот на членот на Советот и констатација за имунитетските и други права на членот на Советот.

Легитимацијата важи за времетраењето на мандатот на членот на Советот.

На замениците на сојузни секретари односно на замениците на претседатели на сојузни комитети им се издава легитимација.

Легитимациите од ст. 1 и 4 на овој член ги потпишува претседателот на Советот.

Генералниот секретар на Советот се грижи за издавањето на легитимациите од ст. 1 и 4 на овој член и за водењето на евиденција за тие легитимации.

4. Генерален секретар на Советот**Член 22**

Генералниот секретар на Советот се грижи, според упатствата на Претседателот на Советот и во согласност со деловникот на Советот, за подготвувањето на седниците на Советот и за доставувањето на материјалите потребни за работата на Советот, на

Координационата комисија на Советот, на другите работни тела и на меѓуреабиличките комитети; му помага на претседателот на Советот во вршењето на неговите права и должности во врска со организирањето и подготвувањето на седниците на Советот и извршувањето на заклучоците на Советот; им обезбедува на работните тела помош и соработка на стручните, техничките и други служби на Советот; се грижи за подготвувањето и извршувањето на програмите и плановите за работа на Советот; му одговара на Советот за законитата и ефикасна работа на стручната служба што непосредно ја раководи и врши други работи во врска со работата на Советот што ќе му ги довери Советот и претседателот на Советот.

Генералниот секретар на Советот се грижи за доставувањето на заклучоците на Советот до сојузните органи на управата, до сојузните организации и до други органи и организации; се грижи за извршувањето на заклучоците на Советот и ги извршува заклучоците на Советот од својот делокруг или за кои ќе го задолжи Советот.

Генералниот секретар на Советот го застапува Советот пред другите органи и организации по прашањата за кои е овластен од Советот.

Генералниот секретар на Советот е наредбодавец за извршување на претсметката на Советот.

Член 23

Генералниот секретар на Советот го известува Советот за извршувањето на обврските на Советот спрема Собранието на СФРЈ пред секоја седница на соборите на Собранието на СФРЈ, како и за соработката на стручните служби на Советот и на стручните служби на Собранието на СФРЈ, и предлага преземање мерки за извршување на обврските и за остварување на соработка (извршување на обврските на Советот од програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ, извршување на заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ, одговори на прашања на делегациите односно делегатите, присуствување на претставници и повереници на Советот на седници на соборите на Собранието на СФРЈ и слично).

Член 24

Генералниот секретар на Советот присуствува на седниците на Советот и на седниците на Координационата комисија на Советот и има право да учествува во разгледувањето на прашањата што се однесуваат на организацијата и на начинот на работата на Советот и на стручните и други служби на Советот.

Генералниот секретар на Советот обезбедува водење на записници, на стенографски белешки и магнетофонско снимање на седниците на Советот и на Координационата комисија на Советот.

Генералниот секретар на Советот, по потреба, обезбедува водење на стенографски белешки и магнетофонско снимање на седници на работните тела на Советот.

Член 25

Генералниот секретар на Советот се грижи за чувањето на државниот печат на СФРЈ и е одговорен за неговата употреба.

Државниот печат се става врз актите определени во Законот за државниот печат на СФРЈ и за печатите на сојузните органи.

За ставањето на државниот печат врз актите се составува записник. Записникот го потпишува генералниот секретар на Советот и лицето овластено од органот што го донесува актот врз кој се става државен печат.

Член 26

На функционерите и на раководните работници што ги назначува Советот им се издава службена легитимација.

Легитимацијата од став 1 на овој член ја потпишува генералниот секретар на Советот.

Генералниот секретар на Советот се грижи за издавањето на легитимациите од став 1 на овој член и за водењето на евиденција за тие легитимации.

III. РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ

1. Заеднички одредби

Член 27

За разгледување на одделни прашања од надлежност на Советот, за давање мислења и предлози по тие прашања и за извршување на определени задачи и работи од надлежност на Советот, се формираат работни тела на Советот.

Работните тела на Советот разгледуваат прашања од надлежност на Советот во рамките на делокругот утврден со овој деловник.

Работните тела на Советот разгледуваат и одделни прашања во врска со усогласувањето на работата во одделни области од надлежност на Советот, со обезбедување на соработка и усогласување на ставовите на сојузните органи на управата и на сојузните организации, даваат иницијативи за разгледување и донесување на определени акти и за преземање на определени мерки по прашањата од својот делокруг.

Работното тело на Советот може да разгледува и прашања од делокругот на друго работно тело на Советот ако тоа прашање се однесува и на неговиот делокруг или ако е тоа од интерес за извршувањето на неговите задачи.

Член 28

Работните тела на Советот разгледуваат, во рамките на својот делокруг утврден со овој деловник, и прашања од областа на народната одбрана и општествената самозаштита.

Член 29

Работните тела на Советот, во вршењето на работите од својот делокруг, меѓусебно соработуваат и остваруваат соработка со соодветните работни тела на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Работните тела на Советот остваруваат соработка, според потреба, со соодветните тела на општествено-политичките организации во федерацијата, на Стопанската комора на Југославија и со самоуправните организации и заедници во федерацијата, особено во врска со позначајни прашања.

Член 30

Работните тела на Советот се должни меѓусебно да ја усогласуваат својата работа по прашањата што се однесуваат на нивниот делокруг и кои се од интерес за извршувањето на нивните задачи, а при планирањето на својата работа да ги утврдуваат прашањата од интерес за две или повеќе работни тела и по тие прашања да планираат одржување на заеднички седници.

Член 31

Претседателите на работните тела на Советот меѓусебно соработуваат во подготвувањето и планирањето на работата на работните тела на кои претседаваат, како и по сите други прашања од значење за работата на тие работни тела.

Претседателите на работните тела на Советот договорно ги решаваат спорните прашања настанати во работата на работните тела на Советот со одржување на заеднички состаноци, а по потреба — со консултација со претседателот на Советот или во рамките на Координационата комисија на Советот.

Член 32

Член на Советот има право да учествува во работата на работното тело на Советот чишто не е член и да изнесува свое мислење и предлози за прашањата што се разгледуваат во одноското работно тело.

Член 33

Работните тела на Советот можат да донесуваат заклучоци по прашањата во врска со доработката или надополнувањето на материјалите за седница на Советот.

Работното тело на Советот утврдува, кога е тоа со овој деловник определено, предлози за донесување на определени поединечни акти од надлежност на Советот.

Член 34

Ако сојузниот орган на управата односно сојузната организација во постапката за подготовка на определен материјал побара од работното тело на Советот да заземе став за определено начелно прашање, работното тело на Советот е должно, во рамките на својот делокруг, да го разгледа тоа прашање и за својот став односно мислење да го извести подносителот на барањето.

Член 35

Работните тела на Советот посебно водат сметка дали материјалот е изготвен во согласност со одредбите од овој правилник, а ако се работи за прашања за кои одлучува Собранието на СФРЈ — со деловникот на Собранието на СФРЈ и со деловниците на соборите на СФРЈ, односно дали ги содржи сите елементи потребни за разгледување и одлучување.

Ако работното тело на Советот установи дека се работи за прашања кои не спаѓаат во надлежност на Советот, тие прашања нема да ги земе во разгледување и за тоа ќе го предупреди подносителот на материјалот.

Ако подносителот на материјалот, и покрај предупредувањето од став 2 на овој член, бара материјалот да се разгледува на седница на Советот, работното тело на Советот ќе го извести за тоа Советот и ќе предложи тие прашања да не се разгледуваат на седница на Советот од причина што не спаѓаат во негова надлежност.

Член 36

Ако при разгледувањето на материјалот на седница на работното тело на Советот претставникот на сојузен орган на управата односно на сојузната организација изјави дека ги прифаќа предлозите на работното тело за измена или дополние на материјалот, или предлозите на заклучоци што му се поднесуваат на Советот заради усвојување, сојузниот орган на управата односно сојузната организација е должна да постапи според предлозите на работното тело во рокот што ќе го определи работното тело.

Ако претставник на сојузен орган на управата односно на сојузна организација на седница на работното тело на Советот изјави дека не ги прифаќа предлозите на работното тело за измена или дополние на материјалот, таквата изјава се внесува во извештајот за разгледувањето на материјалот што работното тело му го поднесува на Советот. Во извештајот се внесуваат и причините поради кои претставникот на сојузен орган на управата односно на сојузна организација не го прифаќа предлогот на работното тело на Советот.

Член 37

Ако во работното тело на Советот постојат различни мислења за начелните или други битни прашања, во извештајот за разгледувањето на материјалот се внесуваат и такви мислења на одделни членови на работното тело на Советот, ако тие го побараат тоа.

2. Постојани работни тела на Советот

а) Координационата комисија

Член 38

Координационата комисија, во извршувањето на задачите утврдени со закон, ги врши работите што се однесуваат на остварувањето на тековната коор-

динација на работата на постојните и други работни тела на Советот и на тековната координација на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Координационата комисија ја координира и насочува работата во постапката за изработка и донесување на програмата за работа на Советот и за нејзино усогласување со програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ и на Претседателството на СФРЈ; ги утврдува предлозите на програмите и планови за работа на Советот и го следи нивното остварување; ја координира и насочува работата во врска со подготовките на седниците на Советот и му помага на претседателот на Советот во подготвувањето и утврдувањето на предлогот на дневен ред на Советот.

Координационата комисија разгледува прашања во врска со остварувањето на со Уставот на СФРЈ утврдените односи и соработка на Советот со другите органи и организации во федерацијата, со општествено-политичките организации, со самоуправните и други организации и заедници и здруженија во федерацијата, а особено: ја координира и насочува работата во Советот заради обезбедување соработка на Советот со Собранието на СФРЈ, информирање на Собранието на СФРЈ за сите фази на подготвувањето на прописи и општи акти и спроведување на политиката и извршување на прописите и општите акти на Собранието на СФРЈ; се грижи за остварувањето на соработка на Советот со Претседателството на СФРЈ по прашањата од надлежност на Советот и дава иницијатива за одржување заеднички седници на Претседателството на СФРЈ и на Советот; ги подготвува седниците на Советот што се свикнуваат по барање на Претседателството на СФРЈ, како и заедничките седници на Советот и на Претседателството на СФРЈ за прашањата од општо општествено и политичко значење, а посебно од областа на народната одбрана и државната безбедност, на општественото уредување и меѓународните односи; обезбедува координација на работата и соработка на сојузните органи на управата и сојузните организации во врска со спроведувањето на ставовите и извршувањето на одлуките на Претседателството на СФРЈ за прашањата од надлежност на Советот; се грижи за остварувањето на постојана соработка со органите на општествено-политичките заедници во федерацијата, како и на политичка консултација на Советот со овие органи за позначајните прашања од надлежност на Советот и на сојузните органи на управата и сојузните организации; се грижи за остварувањето на координација во работата и за соработката по прашањата од надлежност на Советот и на сојузните органи на управата и сојузните организации со други самоуправни организации и заедници и здруженија во федерацијата и обезбедува соработка и учество на Советот во работата на сојузните општествени совети; разгледува прашања во врска со остварувањето на програмата за соработка со научните и стручните институции.

Координационата комисија ги врши работите што се однесуваат на организирањето и обезбедувањето на соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини и, во рамките на тоа, ја иницира и програмата соработката на Советот со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини и се грижи за остварувањето на таа соработка, го насочува остварувањето на таа соработка и разгледува прашања во врска со одржувањето на седници на Советот и седници на Координационата комисија со учество на претседателите на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини; ја следи работата на меѓуреполичките комитети во постапката за усогла-

сување на ставовите со надлежните реполички и покраински органи; дава иницијативи и обезбедува пошироки општествени консултации заради забрзување на процесот на усогласување на ставовите и изнаоѓањето на решенија за неусогласените прашања во врска со актите од надлежност на Советот што ги донесува тој врз основа на согласност на надлежните реполички и покраински органи.

Координационата комисија разгледува прашања во врска со остварувањето на соработка на Советот со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини при предлагањето закони и други прописи и општи акти на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ што се донесуваат врз основа на согласност на надлежните реполички и покраински органи.

Координационата комисија ги утврдува и предлозите на поединечни акти од надлежност на Советот кога тоа Советот ќе го определи.

Член 39

Седниците на Координационата комисија ги свикнува претседателот на Координационата комисија по своја иницијатива, врз основа на заклучок на Советот или по предлог од членови на Координационата комисија.

Секој член на Советот може да даде иницијатива за свикнување на седници на Координационата комисија.

Член 40

Координационата комисија ја сочинуваат претседателот на Советот и потпретседателите на Советот, како и членови на Советот што Советот ќе ги определи од редот на своите членови избрани согласно со начелото за рамноправна застапеност на републиките и за соодветна застапеност на автономните покраини.

Претседател на Координационата комисија е претседателот на Сојузниот извршен совет.

Сојузните секретари, претседателите на сојузни комитети и функционерите што раководат со други сојузни органи на управата и со сојузни организации учествуваат во работата на Координационата комисија кога на дневниот ред на седницата на Комисијата се прашања од делокругот на сојузните органи на управата или на сојузните организации што тие ги раководат.

Кога Координационата комисија разгледува определени прашања во врска со остварувањето и унапредувањето на соработката со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, на седницата на Комисијата се повикуваат и претседателите на извршните совети на собранијата на републиките и претседателите на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Во работата на Координационата комисија можат да учествуваат и претставници на други сојузни органи, претставници на општествено-политичките организации и на други самоуправни организации и заедници и здруженија во федерацијата.

6) Комисии на Советот

Член 41

Комисии на Советот се:

- 1) Комисија за нуклеарна енергија;
- 2) Комисија за прашања на општественото уредување;
- 3) Комисија за општествено планирање и развој;
- 4) Комисија за тековна економска и социјална политика;
- 5) Комисија за економски односи со странство;
- 6) Комисија за општествено-политички и организациони прашања;
- 7) Комисија за надворешни работи;

8) Комисија за одбранбени подготовки и општествена самозаштита;

9) Комисија за координација на соработката меѓу Југославија и Советот за заемна економска помош (SEV);

10) Комисија за координација на економската соработка меѓу Југославија и Европската заедница (EZ) и Европското здружение на слободната трговија (EFTA);

11) Комисија за соработка меѓу Југославија и Организацијата за економска соработка и развој (OECD);

12) Комисија за соработка со земјите во развој;

13) Комисија за мирољубиво користење на космосот;

14) Комисија за кадровски прашања;

15) Комисија за буџетски прашања;

16) Комисија за прашања на производството и прометот на вооружување и воена опрема;

17) Комисија за односи со верските заедници.

Член 42

Комисијата за нуклеарна енергија разгледува прашања што се однесуваат на потребите и можностите на земјата во областа на применувањето и развојот на нуклеарната енергија и технологија, како и на проблемите на заштитата од јонизирачки зрачења; на програмите и плановите за развој на нуклеарната енергија и технологија во републиките и автономните покраини во поглед на нивната усогласеност со развојот на енергетските потенцијали на земјата во целина и со договорените основи за долгорочна политика на развојот на нуклеарната енергетика; на состојбата на нуклеарните сировини и на нуклеарното гориво и на плановите за истражување на нуклеарните сировини и за други нуклеарни истражувања, како и на други начини на обезбедување нуклеарни сировини и гориво; на условите и модалитетите за трансфер на нуклеарната технологија од странство заради оспособување на домашното производство и наука за самостоен технолошки развој на земјата; на производствените истражувачки програми и проекти, на состојбата на кадрите за работа во областа на нуклеарната енергија и на програмите за нивно образование, како и на усогласувањето на тие програми и проекти со договорените долгорочни програми за развој на нуклеарната енергија и технологија во земјата; на сојузните закони и други прописи од областа на нуклеарната енергија; на договорите за развој и користење на нуклеарната енергија; на зджувањето на трудот и средствата за изградба и користење на нуклеарните капацитети; на регулирањето на односите меѓу производителите и користниците на нуклеарна енергија, и на други прашања во врска со користењето и развојот на нуклеарната енергија.

Комисијата за нуклеарна енергија разгледува и прашања во врска со остварувањето на соработката на Југославија со другите држави и со меѓународните организации во областа на нуклеарната енергија и технологија, како и на обврските што произлегуваат од меѓународните договори.

Комисијата за нуклеарна енергија го определува составот на делегациите за водење на преговори со странските држави и со меѓународните организации и за склучување на договори со тие држави и меѓународни организации по прашањата за кои Советот има земено став. Комисија го разгледува и одобрува одржувањето во Југославија на меѓународни конференции, симпозиуми и други стручни состаноци на експертно ниво, го одобрува учеството на претставниците на државните органи на такви состаноци и ги утврдува ставовите што тие претставници ќе ги застапуваат на тие состаноци.

Комисијата дава мислења за водење на информативно-стручните разговори на југословенските

експертни групи со странските партнери за меѓусебната соработка и го определува составот на таквите југословенски делегации.

Претседател на Комисијата за нуклеарна енергија е претседателот на Сојузниот извршен совет. Претседателот на Комисијата има заменик, што го именува Советот од редот на потпретседателите на Советот.

Составот на Комисијата го утврдува Советот.

Во рамките на Комисијата се формира Поткомисија за тековни прашања.

Поткомисијата за тековни прашања ги разгледува материјалите упатени до Комисијата за нуклеарна енергија и за нив му дава мислења и предлози на Советот, ако до седницата на Советот за тие материјали не се изјасни Комисијата.

Со деловникот на Комисијата за нуклеарна енергија поблиску се утврдуваат работите што ќе ги врши Поткомисијата за тековни прашања, како и начинот на работата на Поткомисијата.

Член 43

Комисијата за прашања на општественото уредување разгледува прашања што се однесуваат на: остварувањето и на натамошниот развој на со Уставот на СФРЈ утврдено општествено-економско уредување и на единствените основи на општествено-политичкиот систем; остварувањето на уставната позиција на здружениот труд; натамошниот развој на правниот систем; остварувањето на основите на системот на општественото информирање; изградбата на системот на државната управа, а посебно на сојузната управа; остварувањето на уставните начела за правосудниот систем; развојот и изградбата на самоуправувањето во сојузните органи на управата и во сојузните организации.

Член 44

Комисијата за општествено планирање и развој разгледува прашања што се однесуваат на: остварувањето на системот на општественото планирање; подготвувањето и остварувањето на долгорочните концепции и програми на развојот, на договорите за основите на плановите, на долгорочните и среднорочните планови, како и други прашања во врска со планирањето и остварувањето на општествено-економскиот развој; годишните резолуции и одлуките за остварувањето на општествениот план на Југославија; вкупниот обем на расходите на федерацијата; политиката на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; финансирањето на федерацијата; следењето на остварувањето на општествениот план за развој во тековната година, на материјалните, енергетските и други биланси на Југославија.

Член 45

Комисијата за тековна економска и социјална политика разгледува прашања што се однесуваат на: подготвувањето на прописите и мерките во областа на стопанството во целина, а особено во областа на пазарот и цените, извозот и увозот, кредитно-монетарната политика, заедничката девизна политика и политика на курсот на динарот, банкарството, цанирската и вонцанирската заштита, даночната политика и буџетот на федерацијата; спроведувањето на резолуциите за политиката на остварувањето на општествениот план на Југославија во тековната година; следењето на остварувањето на прописите од областа на општествените дејности од гледна точка на нивната материјална положба.

Член 46

Комисијата за економски односи со странство разгледува прашања што се однесуваат на: вкупноста на економските односи со странство и на економските односи со одделни земји; движењето на

надворешнотрговската размена; следењето на остварувањето на надворешнотрговскиот и девизниот систем; политиката на курсот на динарот и на кредитните односи со странство; изградбата на новиот меѓународен економски поредок; следењето на остварувањето на општествениот план во тековната година; подготвувањето и спроведувањето на прописите и мерките во областа на економските односи со странство, како и на остварувањето на меѓународната научна, просветно-културна и техничка соработка со другите држави и со меѓународните организации од гледиштето на својот делокруг.

Комисијата остварува соработка со комисиите од чл. 50 до 53 на овој деловник по прашањата што спогодбено ќе ги утврдат претседателите на тие комисии.

Комисијата разгледува и прашања што се однесуваат на работата на југословенскиот дел на мешовитите комитети, одбори и комисии за стопанска и научно-техничка соработка на Југославија со одделни земји.

Член 47

Комисијата за општествено-политички и организациони прашања разгледува прашања што се однесуваат на: организацијата и начинот на работата на Советот и на сојузните органи на управата и на сојузните организации; состојбата и движењето на кадрите во сојузните органи на управата и во сојузните организации и политиката на личните доходи во тие органи и организации; остварувањето на самоуправниот и доходовните односи во сојузните органи на управата и во сојузните организации; општествено-политичките и организационите прашања од областа на општествените дејности; остварувањето на јавноста на работата во Советот и во сојузните органи на управата и во сојузните организации; средствата во општествена сопственост што ги користат органите на федерацијата, како и други прашања од областа на внатрешната политика од надлежност на Советот.

Комисијата остварува соработка со комисиите од чл. 55 и 58 на овој деловник по прашањата што спогодбено ќе ги утврдат претседателите на тие комисии.

Комисијата за општествено-политички и организациони прашања ги утврдува следните предлози на поединечни акти од надлежност на Советот;

1) за давање согласност на општите акти за внатрешната организација и за работата на сојузните органи на управата и сојузните организации и на општите акти за систематизација на задачите и работите во тие органи и организации, како и на општите акти за внатрешната организација и за работата и на општите акти за систематизација на задачите и работите во стручните, техничките и другите служби на Советот;

2) за располагање со средствата во општествена сопственост што ги користат органите на федерацијата;

3) по повод приговорите на сојузните органи на управата и сојузните организации во поглед на користењето на просторите за работа, на опремата и на инвентарот на тие органи и организации.

Комисијата за општествено-политички и организациони прашања ги утврдува и предлозите на решенијата во управна постапка од надлежност на Советот.

Член 48

Комисијата за надворешни работи ги разгледува прашањата од областа на политичките односи на Југославија со други држави и меѓународни организации и од областа на меѓународната научна, просветно-културна и техничка соработка со други др-

жави и меѓународни организации; програмите за меѓународна соработка и извештаите за остварувањето на таа соработка; платформите за водење преговори и за склучување меѓународни договори; прашањата во врска со планирањето и усогласувањето на меѓународните активности на Советот и на сојузните органи на управата и сојузните организации; прашањата во врска со информативно-пропагандната дејност на Југославија спрема странство; прашањата на кадровската политика во областа на надворешната политика.

Комисијата за надворешни работи дава мислење за давањето материјална и друга помош на неврзаните земји, на земјите во развој и на ослободителните движења од гледиштето на политичките односи со тие земји и движења.

Претседател на Комисијата за надворешни работи е сојузниот секретар за надворешни работи.

Претседателот на Комисијата има заменик што го именува Советот од редот на членовите на Советот.

Член 49

Комисијата за одбранбени подготовки и општествена самозаштита разгледува прашања кои се однесуваат на одбранбените подготовки и на остварувањето на општествената самозаштита од надлежност на Советот, а особено спроведувањето на основите на плановите и на подготвителните мерки за одбрана на земјата и на основите на подготовката на стопанството и на општествените дејности за функционирање во војна; спроведување на одбранбени подготовки и мерки на општествената самозаштита на Советот, на сојузните органи на управата и сојузните организации, како и други прашања од областа на одбранбените подготовки и на општествената самозаштита од делокругот на Советот.

Член 50

Комисијата за координација на соработката меѓу Југославија и Советот за заемна економска помош (SEV) разгледува прашања што се однесуваат на: економската и научно-техничката соработка помеѓу Југославија и SEV и друга соработка со SEV; давање предлози на Советот за спроведување на единствена политика во областа на економската и научно-техничката соработка помеѓу Југославија и SEV и билатералната соработка што произлегува од склучените мултилатерални спогодби и договори потпишани со SEV; давање предлози на Советот за составот на делегацијата на Југославија на заседанијата на Извршниот комитет и на Советот на SEV. Комисијата, врз основа на усвоените ставови на Советот, го разгледува учеството во работата на другите органи на SEV, го определува составот на делегацијата од редот на членовите на постојаните делегации на СФРЈ за соработка со органите на SEV, на државните органи и на самоуправниите организации, а по потреба определува и експерти од тие органи и организации и дава согласност за учество и уплатува за работа.

Член 51

Комисијата за координација на економската соработка меѓу Југославија и Европската заедница (EZ) и Европското здружение на слободната трговија (EFTA) разгледува прашања кои се однесуваат на: економската соработка помеѓу Југославија и EZ и EFTA и дава предлози до Советот за спроведување на единствена политика во областа на економската соработка на нашата земја и на тие организации; давање предлози на Советот за составот на југословенската делегација на заседанието на Мешовитата комисија на СФРЈ — EZ и на Мешовитиот комитет на СФРЈ — EFTA на министерско ниво. Кога се во прашање заседанијата на заедничките поткомисии, поткомитети, работни групи и други работни тела формирани во рам-

ките на мешовитите комитети и комисии, Комисијата го опседува, врз основа на ставовите на Советот, составот на делегацијата од редот на постојните членови на Комисијата, на државните органи и на самоуправните организации, а по потреба определува и експерти од тие органи и организации и им дава упатства за работа.

Член 52

Комисијата за соработка меѓу Југославија и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕСД) разгледува прашања од областа на соработката помеѓу Југославија и ОЕСД, дава предлози на Советот за унапредување на соработката и обезбедува спроведување на единствена политика спрема ОЕСД; ги обезбедува активностите на носителите на соработката во СФРЈ со ОЕСД и предлага на Советот програма на активностите на СФРЈ со ОЕСД; дава предлози на Советот за составот на делегацијата на Југославија на заседание на Советот на ОЕСД и на Комитетот на ОЕСД на министерско ниво; го определува за заседанија на другите органи и тела на ОЕСД, врз основа на ставовите на Советот, составот на делегацијата од редот на постојаните членови на Комисијата, на државните органи и на самоуправните организации, а по потреба и експерти на тие органи и организации, и им дава упатство за работа.

Член 53

Комисијата за соработка со земјата во развој разгледува прашања што се однесуваат на: економската соработка на Југославија со земјите во развој; соработката со соодветни организации на земјите во развој што се занимаваат со прашањата на економскиот развој на земјите во развој; прашањата во врска со користењето на средствата на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој; следење на остварувањето на економските одлуки усвоени на собирите на неврзаните земји и на земјите во развој; дава предлози на Советот за составот на делегацијата за заседание на меѓународните организации што се занимаваат со прашањата на економскиот развој на земјите во развој. Кога се во прашање други органи и тела во рамките на тие организации, Комисијата го определува, врз основа на ставовите на Советот, составот на делегацијата од редот на постојаните членови на Комисијата, на државните органи и на самоуправните организации, а по потреба, и експерти од тие органи и организации и им дава упатства за работа.

Член 54

Комисијата за мирољубиво користење на космосот разгледува прашања што се однесуваат на: потребите и можностите на земјата во областа на мирољубивото користење на космосот; политичките, правните, техничките, економските и одбранбено-безбедносните прашања во оваа област; програмите и плановите за развој и координирањето на интересите на републиките и автономните покраини во врска со можностите за мирољубиво користење на космосот; состојбата и актуелноста на научноистражувачките проекти и нивното усогласување со развојот на технологијата во оваа област; здружувањето на трудот и средствата во проектите од сите видови што се однесуваат на космичките истражувања и на користењето на сателитите за мирољубиви цели.

Комисијата за мирољубиво користење на космосот разгледува и прашања во врска со остварувањето на соработката на Југославија со други држави и меѓународни организации во областа на мирољубивото користење на космосот.

Член 55

Комисијата за кадровски прашања разгледува прашања што се однесуваат на спроведувањето на кадровската политика од надлежност на Советот и

му предлага на Советот начелни ставови и насоки за спроведувањето на кадровската политика во сојузните органи на управата и сојузните организации, во стручните и во други служби на Советот.

Комисијата за кадровски прашања му дава на Советот мислења: за предлозите за назначување и разрешување на функционери и на раководни работници во Советот, во сојузните органи на управата и сојузните организации; во стручните и во други служби на Советот од надлежност на Советот; за предлозите за давање согласност на Советот за именување на старешини на сојузните организации, на заедници во федерацијата и на директори на заеднички стопански претставништва во странство; за предлозите за назначување и разрешување на други функционери и на раководни работници за кои тоа е определено со закон; за именување членови на југословенскиот дел на мешовитите комитети, одбори и комисии за соработка со други земји и со меѓународни организации.

Комисијата за кадровски прашања му предлага на Советот: именување на претседатели и на членови на стручните совети, на претседатели и на членови на други колегијални тела; определување постојани претставници на Советот во работните тела и во соборите на Собранието на СФРЈ, како и во општествено-политички организации во федерацијата; заземање ставови во врска со имунитетските права на членовите на Советот.

Комисијата за кадровски прашања разгледува и иницијативи за одликувања на функционери, на раководни работници и на работници во сојузните органи на управата и сојузните организации, во стручните и во други служби на Советот од надлежност на Советот, како и иницијативи за одликувања на раководители на установи што вршат работи од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата и на другите органи и организации за кои е предвидено со закон да ги назначува и разрешува Советот, односно да дава согласност за нивното назначување односно разрешување, и за тоа му дава мислења и предлози на Советот.

Член 56

Комисијата за буџетски прашања разгледува прашања од областа на подготвувањето и извршувањето на буџетот на федерацијата, на завршната сметка за извршувањето на буџетот на федерацијата и на користењето на тековната буџетска резерва и на постојаната буџетска резерва на федерацијата.

Комисијата за буџетски прашања му дава на Советот мислење за обезбедувањето на средства за извршување на одлуки и други акти предложени до Советот.

Комисијата за буџетски прашања ги утврдува предлозите за користење на средствата на тековната буџетска резерва и на резервата на девизи за потребите на федерацијата во согласност со утврдените ставови на Советот и до износот утврден со заклучок на Советот. За вкупната состојба на тие средства Комисијата поднесува до Советот извештај секои три месеци.

Член 57

Комисијата за прашања на производството и прометот на вооружување и воена опрема разгледува прашања од областа на развојот и на планирањето на производството на индустријата на вооружување и воена опрема во мир; прашања на планирањето и на оспособеноста на основните и на дополнителните капацитети наменети за производство на вооружување и воена опрема во војна; системски прашања и мерки и прашања на тековната економска политика од областа на производството и прометот на вооружување и воена опрема, како и прашања на економската и научно-техничката соработка со други зе-

мји во областа на вооружувањето и воената опрема.

Член 58

Комисијата за односи со верските заедници разгледува прашања што се однесуваат на: остварувањето на политиката од областа на односите помеѓу државата и верските заедници; усогласувањето и договарањето на мерки и прописи на републиката и автономните покраини со кои се обземаат основите и единството на политиката во односите помеѓу државата и верските заедници; остварувањето на меѓународна соработка со соодветни органи на други држави во оваа област; претставувањето на Југославија во односите со меѓународните верски организации, со органите и со сојузите и врши други работи што се од значење за унапредувањето на развојот на односите помеѓу државата и верските заедници.

Член 59

Предлог на поединечен акт од надлежноста на Советот, што го утврдува комисијата овластена со овој деловник, ќе се смета дека е утврден, ако за него се изјаснат мнозинството членови на Советот што се членови на односната комисија.

Член 60

Работните тела на Советот од чл. 42 до 47 на овој деловник разгледуваат, во рамките на својот делокруг, и прашања од значења за координацијата и насочувањето на работата на сојузните органи на управата и сојузните организации.

Член 61

Комисиите од чл. 50 до 53 на овој деловник го известуваат Советот за составот на делегациите и за определувањето на експертите во тие делегации кои, во согласност со својот делокруг, ги определите за работа во органите или во телата на односни меѓународни организации.

Член 62

Претседателите и членовите на комисиите од член 41 на овој деловник ги именува Сојузниот извршен совет.

Претседателите на комисиите од член 41 точ. 2 до 6 на овој деловник ги именува Советот од редот на потпретседателите на Советот, а членовите на тие комисији од редот на членовите на Советот, на функционерите што раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации, како и на други функционери и раководни работници што ќе ги определи Советот.

Претседателите на комисиите од член 41 точ. 8 до 17 на овој деловник ги именува Советот од редот на членовите на Советот а членовите на тие комисији — од редот на членовите на Советот, на функционерите и на раководните работници во сојузните органи на управата и сојузните организации, во чиј делокруг спаѓаат прашањата за кои се формираат комисиите, како и на функционерите и на раководните работници во Советот, односно на раководните работници во стручните и други служби на Советот.

Член 63

За членовите на комисиите од член 41 точ. 1, 9 до 13 и 17 на овој деловник, Советот именува и претставници од републиките и автономните покраини, на предлог од тие општествено-политички заедници, а другите комисији можат да повикуваат претставници од републиките и автономните покраини заради учество во нивната работа.

Претставниците од републиките и автономните покраини, што се повикани заради учество во работата на комисијата, имаат права и должности на членови на комисијата.

Член 64

Општествено-политичките организации, самоуправајте организации и заедници и здруженија во

федерацијата заинтересирани за прашањата од делокругот на комисиите од член 41 точ. 1 до 5, 8 до 13 и 17 на овој деловник делегираат, во спогодба со Советот, свои претставници во тие комисији, а другите комисији можат да повикуваат претставници на тие организации, заедници и здруженија заради учество во нивната работа.

Член 65

Ако сојузниот секретар односно претседателот на Сојузниот комитет односно неговиот заменик е спречен да присуствува на седница на работното тело чиј е член, го заменува овластениот раководен работник од органот со кој раководи членот на работното тело, со тоа што овластениот раководен работник да ги изнесува и застапува ставовите на органот во врска со материјалите што се предмет на разгледувањето на седницата на работното тело.

в) Начин на работа на постојаните работни тела на Советот

Член 66

Работните тела на Советот работат во седници. Претседателот на работното тело на Советот се грижи за организирањето и за подготвувањето на седницата на работното тело, свикува седници на работното тело и им претседава, предлага дневен ред на седницата и се грижи за извршувањето на заклучоците на работното тело.

Претседателот на работното тело свикува седници на работното тело во согласност со планот за работа на Советот и на работното тело на Советот, врз основа на заклучок на Советот, на предлог од претседателот на Советот или од членовите на работното тело и по своја иницијатива.

Секој член на Советот и функционер кој раководи со сојузен орган на управата, односно со сојузна организација може да даде иницијатива за свикување на седницата на работното тело и да предложи ставање на определено прашање на дневен ред на седницата на работното тело.

Член 67

Ако претседателот на работното тело на Советот е спречен да присуствува на седницата на работното тело, на седницата ѝ претседава членот на работното тело на Советот од редот на членовите на Советот кого ќе го определи претседателот на работното тело.

Член 68

За текот на седницата на работното тело на Советот се води записник.

Одредбите на овој деловник што се однесуваат на записникот на седницата на Советот согласно се применуваат и врз записниците на седниците на постојаните работни тела на Советот.

Член 69

За денот, местото и времето на одржување на седницата на работното тело на Советот се известуваат членовите на работното тело на Советот.

Кон известувањето за одржување на седницата на работното тело на Советот, на членовите на работното тело им се доставува предлог на дневниот ред и материјалите што се на дневен ред на седницата на работното тело.

Членовите на Советот редовно се известуваат за денот, часот и местото на одржување на седниците на работните тела на Советот чии членови не се и им се доставуваат предлози на дневните редови и записници од седниците на тие работни тела.

Предлогот на дневниот ред и материјалите од став 2 на овој член се доставуваат и до сојузниот орган на управата надлежен за работите на законодавството и до сојузната организација надлежна за работите на општественото планирање.

Член 70

На седниците на работните тела на Советот, ако тоа го бара природата на материјалот што се раз-

гледува, се повикуваат и претставници од сојузните органи на управата и сојузните организации, претставници од извршните совети и собранијата на републиките и од извршните совети од собранијата на автономните покраини. Претставниците од заинтересираните организации на здружен труд, од самоуправните организации, од заедниците и здруженијата и претставниците од општествено-политичките организации и од други организации во федерацијата, како и поединци од редот на стручњаци и на научните работници, можат да се повикуваат на седниците на работните тела на Советот заради давање мислења за материјалот што се разгледува на седницата.

Член 71

Предлозите на одделни акти, заедно со потребната документација, што ќе ги утврдат комисиите на Советот врз основа на овластувањата од член 47 ст. 3 и 4, и од член 56 став 3 на овој деловник, се доставуваат до сите членови на Советот.

Ако во рок од два дена од денот на доставувањето на предлог-актот од став 1 на овој член ниту еден член на Советот не изјави дека е несогласен со предлог-актот, ќе се смета дека актот е донесен на седница на Советот. Како ден на донесување на актот, ќе се земе денот кога предлогот е утврден во работното тело на Советот од став 1 на овој член.

Ако во рокот од став 2 на овој член еден или повеќе членови на Советот изјават несогласност со предлог-актот или ако бараат предлог-актот да се разгледа на седница на Советот, за предлог-актот ќе се одлучи на седница на Советот.

Член 72

За материјалите што ги разгледувале работните тела на Советот се поднесува извештај до Советот со мислење и со предлози на заклучоци.

Извештајот на работното тело особено содржи констатации и оценки на разгледуваниот материјал и предлози на работните тела во обликот во кој Советот треба да ги усвои и предлози на евентуални работни заклучоци, што треба да ги донесе Советот.

Во извештајот се констатира дали предлагачот се согласил со утврдените ставови и со заклучоците на работното тело, односно се изнесуваат причините поради кои предлагачот не се согласил со ставовите и со заклучоците.

Извештајот на работното тело на Советот за разгледувањето на материјалот се доставува до членовите на Советот заедно со поканата за седница на Советот на која ќе се разгледува тој материјал. По исклучок, извештајот на работните тела на Советот се доставува најдоцна 48 часа пред часот определен за одржување на седницата на Советот.

Ако материјалот се однесува на прашањата на системот или на други посложени прашања, работните тела на Советот се должни извештаите за разгледувањето на таките материјали да достават до Советот најдоцна седум дена пред денот на одржувањето на седницата на Советот.

На дневен ред на седницата на Советот не може да се стави материјал за чие разгледување во работното тело на Советот не е доставен извештај до Советот, ако со овој деловник не е определено поинаку.

Член 73

Постојано работно тело на Советот може да донесе деловник за својата работа.

Координационата комисија, Комисијата за нуклеарна енергија и Комисијата за односи со верските заедници донесуваат деловници за својата работа. Советот може да определи и други работни тела да донесуваат деловници за својата работа.

Со деловникот на работното тело особено се пропишува начинот на вршење на работите од делокругот на работното тело и начинот на остварувањето на соработката на работното тело во вршењето на тие работи.

Ако работните тела на Советот од член 41 на овој деловник, освен работните тела од став 2 на овој член, не донесат деловници за својата работа, во поглед на подготвувањето и свикнувањето на нивните седници, на утврдувањето на дневниот ред на седниците и на работата на тие седници согласно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на работата на седниците на Советот.

Член 74

Вршење на стручни и административни работи за потребите на Координационата комисија и на другите работни тела на Советот, обезбедува генералниот секретар на Советот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член стручните и административните работи за потребите на Комисијата за општествено-политички и организациони прашања (член 47 став 4) и на Комисијата за кадровски прашања ги врши стручната служба на Советот за персонални работи, а стручните и административните работи за потребите на Комисијата за одбранбени подготовки и за општествена самозаштита — стручната служба на Советот за одбранбени подготовки.

Член 75

Работното тело на Советот има секретар.

Секретарот на работното тело на Советот: подготвува, според уластвата на претседателот на работното тело на Советот, седници на работното тело, извештаи, записници и други материјали од седницата на работното тело; подготвува и го следи извршувањето на програмите и на плановите за работа на работното тело; го следи извршувањето на заклучоците на Советот во однос на работното тело; организира и врши други стручни работи за потребите на работното тело и на претседателот на работното тело.

Секретарот на работното тело на Советот учествува во подготвувањето и го следи извршувањето на програмите и на плановите за работа на Советот, како и на дневните редови на седниците на Советот во рамките на делокругот на односното работно тело.

Секретарот на работното тело на Советот за својата работа му одговара на претседателот на работното тело и на генералниот секретар на Советот.

Член 76

Советот може да основа нови, да спојува и да укинува постојни работни тела и да го менува нивниот делокруг.

г) Југословенски дел од мешовити комитети, одбори или комисии за соработка со други држави и со меѓународни организации

Член 77

Заради унапредување и развој на соработката со одделни земји и за следење на извршувањето на меѓународните договори во областа на стопанската, на научно-техничката и на друга соработка со други држави и меѓународни организации, со кои се предвидува формирање на мешовити тела Советот, согласно со одредбите на меѓународните договори, именува југословенски дел на мешовит комитет, одбор или комисија, како постојани работни тела на Советот.

Организацијата, работата, составот и другите прашања од значење за работата на југословенскиот дел на мешовитите комитети, одбори или комисии за соработка со други држави и со меѓународни организации се уредуваат со посебна одлука на Советот.

3. Повремени работни тела на Советот

Член 78

За вршење на определени задачи или работи од својата надлежност Советот, односно претседателот

на Советот може, по потреба, да формира повремени работни тела (повремени комисии, работни групи и други повремени работни тела).

Задачите, составот и начинот на работата на работните тела од став 1 на овој член се определуваат со актот за нивното формирање.

IV. СОВЕТОДАВНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ

Член 79

Како советодавни тела на Советот постојат комисии и совети.

Член 80

Заради остварување на соработка на Советот со соодветни меѓународни организации, како советодавни тела на Советот постојат југословенски комисии.

Делокругот, составот, овластувањата и одговорностите на телата од став 1 на овој член се уредуваат со одлука на Советот.

Член 81

За разгледување на определени правни односно економски прашања од надлежност на Советот и на сојузните органи на управата и сојузните организации, кој се од интерес за работата на тие органи и организации постојат, како советодавни и стручни тела на Советот, Сојузниот правен совет и Сојузниот економски совет.

Советот може да побара од Сојузниот правен совет, односно од Сојузниот економски совет, во рамките на својот делокруг утврден со пропис на Советот, да разгледа определено правно односно економско прашање од надлежност на Советот и на сојузниот орган на управата и сојузната организација и за тоа прашање да му даде мислење.

V. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ

1. Подготвување на седниците на Советот

Член 82

За организацијата на работите во врска со подготвувањето и со организирањето на седниците на Советот се грижи генералниот секретар на Советот

Член 83

Предлозите за ставање на материјал на дневен ред на седниците на Советот се доставуваат до генералниот секретар на Советот.

Предлог за ставање на материјал на дневен ред на седница на Советот поднесуваат сојузните органи на управата, сојузните организации, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, самоуправните интересни заедници и други заедници во федерацијата, самостојните стручни служби на Советот, Народната банка на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Службата на општественото книговодство на Југославија, Координациониот одбор за организациите на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговскиот промет, општествено-политичките организации во федерацијата, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини (овластени предлагачи).

Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, Сојузното јавно правобранителство и Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето можат на Советот да му предлагаат разгледување на прашања од нивниот делокруг, ако разгледувањето на тие прашања спаѓа во надлежност на Советот.

Сојузните органи на управата и сојузните организации во состав на сојузните секретаријати, односно на сојузните комитети, пред доставувањето на материјалот до Советот, прибавуваат и со материјалот доставуваат мислења од сојузните секретаријати, односно од сојузните комитети во чиј состав се.

Предлогот за ставање на определен материјал на дневен ред на седница на Советот го потпишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на

управата, односно со сојузната организација од која произлегува предлогот односно неговиот заменик.

Член 84

Материјалите што се предлагаат заради разгледување на седница на Советот, а не произлегуваат од сојузните органи на управата или од сојузните организации, ќе се ставаат на дневен ред на седница на Советот само ако за тие материјали дале мислење сојузните органи на управата или сојузните организации формирани за областите во кои спаѓаат прашањата на кои се однесуваат тие материјали.

Генералниот секретар на Советот, веднаш по приемот на материјалите од став 1 на овој член, ќе побара мислење од надлежниот сојузен орган на управата односно од сојузната организација од став 1 на овој член.

Органите и организациите од став 1 на овој член се должни бараното мислење да го достават во рок од 15 дена од денот на приемот на материјалите.

Член 85

Иницијатива за ставање на определени прашања од надлежност на Советот на дневен ред на седница на Советот можат да дадат граѓани, организациите на здружен труд, самоуправни и други организации, општествени организации, заедници и здруженија.

Иницијативите на граѓаните, на организациите, на заедниците, односно на здруженијата од став 1 на овој член за ставање на прашања на дневен ред на седница на Советот, генералниот секретар на Советот ги доставува до сојузните органи на управата, односно до сојузните организации во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се предмет на иницијативата.

Сојузните органи на управата и сојузните организации се должни за дадената иницијатива да поднесат мислење и предлози до Советот во рок од петнаесет дена од денот на приемот на барањето.

Советот по прибавеното мислење од органите, односно од организациите од став 2 на овој член ја прифаќа дадената иницијатива или ја отфрла, за што се известува подносителот на иницијативата.

Член 86

Материјалите, чие ставање на дневен ред на седница на Советот се предлага, мораат да бидат целосни, документирани, јасни, збиени и обработени така што Советот да може за нив да одлучува.

Ако материјалот има повеќе од дваесет чукани страни, предлагачот е должен кон него да даде резиме од најмногу пет чукани страни во кое се дава збиен приказ на материјалот со предлог-заклучоци.

Ако спроведувањето на сојузен пропис, на друг општ акт или на мерки бара материјални издатоци или преземање на организациони и други решенија предлагачот кон прописот односно кон другиот општ акт или кон мерката ќе поднесе податоци за височината на средствата потребни за спроведувањето на тие прописи, акти или мерки, ќе ги предложи изворите од кои ќе се обезбедат потребните средства и ќе укаже на организационите и на други мерки што треба да се преземат.

Член 87

Кон предлогот за давање согласност за водење преговори за склучување на меѓународни договори со други држави и со меѓународни организации, предлагачот е должен да го наведе уставниот основ, оцената на состојбата на односите со односната странска држава или со меѓународната организација, причините поради кои се предлага поведувањето, односно склучувањето на меѓународните договори, основните прашања за кои ќе се водат преговори; да приложи нацрт, односно конечен текст на меѓународниот договор чие склучување, односно ратификација се предлага; да ги прикаже финансиските

средства потребни за реализација на договорот и начинот на нивното обезбедување; да укаже на потребата од измена односно од дополнување на важечкиот закон, односно на потребата од донесување на нови закони; да приложи ставови и мислења на заинтересираните органи за оправданоста на склучувањето на договорот; да укаже дали од меѓународниот договор произлегуваат посебни обврски за една или повеќе републики односно автономни покраини, како и да приложи предлог на составот на делегацијата за водење на преговорите и претсметка на трошоците за работата на делегацијата.

Член 88

Пред водењето на преговорите и пред склучувањето на меѓународните договори Советот соработува со надлежните органи во републиките односно во автономните покраини и со други заинтересирани органи и организации.

Ако е во прашање водење преговори и склучување на меѓународни договори што ги ратификува Собранието на СФРЈ, Советот претходно ќе побара мислење од соодветни собори на Собранието на СФРЈ за прашањата што се уредуваат со меѓународниот договор.

Ако надлежниот собор на Собранието на СФРЈ ги утврди насоките за работа на Советот за склучување на односниот меѓународен договор, Советот ќе постапи според тие насоки.

Член 89

Ако се работи за прашања на системот или за други посложени прашања, што треба да се уредат со закон или со општ акт на соборот на Собранието на СФРЈ, Советот може, под условите предвидени со деловникот на соодветниот собор на Собранието на СФРЈ, по своја иницијатива или на предлог од сојузен орган на управата или од сојузна организација да поднесе до соодветниот собор на Собранието на СФРЈ тези за изработка на законот, односно на преднацрт-актот или тези заради претходна размена на мислења во работните тела на соборот на Собранието на СФРЈ за односните прашања.

Ако со програмата за работа на соборот на Собранието на СФРЈ е предвидено спроведување на претходна постапка за одделни прашања односно ако соборот на Собранието на СФРЈ заклучил дека треба да се спроведе претходна постапка за одделни прашања, Советот е должен, ако со програмата за работа односно со заклучокот на односниот собор на Собранието на СФРЈ е определено, да обезбеди подготовка на тезите за изработка на законот односно на преднацрт-актот заради претходна размена на мислења за односните прашања.

Член 90

Ако сојузниот орган на управата или сојузната организација предложи Советот, во рамките на своите овластувања, да поднесе до Собранието на СФРЈ предлог за донесување на закон, нацрт-закон, предлог-закон, нацрт односно предлог на друг пропис или на општ акт или ако Советот му довери на сојузен орган на управата или на сојузна организација, на стручна служба односно на посебна комисија или работна група изработка на предлог за донесување на закон, на нацрт-закон, предлог-закон или нацрт односно предлог на друг пропис или општ акт, сојузниот орган на управата односно сојузната организација, стручната служба, посебна комисија односно работна група предлогот за донесување на закон, нацрт-закон, предлог-закон, нацрт, односно предлог на друг пропис или на општ акт ќе го изработи согласно со одредбите на деловникот на Собранието на СФРЈ, на деловникот на соодветниот собор на Собранието на СФРЈ и на овој деловник,

Член 91

Сојузните органи на управата и сојузните организации доставуваат, пред поднесувањето до Советот, предлози за донесување на закони, нацрт-закони односно предлози-закони и нацрти, односно предлози на други прописи и општи акти или мерки на мислење до заинтересираните сојузни органи на управата и до сојузните организации.

Органите и организациите од став 1 на овој член што подготвуваат нацрти, односно предлози на прописи се должни претходно да ги достават на мислење до сојузниот орган на управата надлежен за работите на законодавството, како и до сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансите — во случај на член 86 став 3 на овој деловник, а кога се во прашање предлози на прописи, на акти и на други мерки со кои се обезбедува остварувањето на општествениот план на развојот во тековната година — и до сојузната организација надлежна за работите на општественото планирање.

Органите, односно организациите од став 2 на овој член се должни побараното мислење да го достават во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако се во прашање предлози за донесување на закони, нацрт-закони односно предлози на закони или на други сојузни прописи или општи акти со кои се уредуваат прашањата на системот или други посложени прашања, органите, односно организациите од став 2 на овој член се должни побараното мислење, да го достават во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Барањата на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на други корисници на средствата на буџетот на федерацијата за доделување средства од тековната буџетска резерва, се доставуваат непосредно до сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансите кој, со свое мислење и предлог, ги доставува до Советот на одлучување.

Член 92

Предлагачот е должен, со предлогот за донесување на закон, на нацрт-закон, предлог-закон или нацрт односно предлог на друг сојузен пропис или општ акт, да му укаже на Советот дали прописот, односно другиот општ акт согласно со Уставот на СФРЈ подлежи на усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи, односно дали го донесува Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

Предлагачот е должен на Советот да му укаже на начелните или на други поважни прашања за кои постојат различни мислења на заинтересираните органи и организации, а кои предлагачот не ги прифатил и да ги изнесе причините поради кои тие мислења не ги прифатил.

Член 93

Кога Советот поднесува до Собранието на СФРЈ предлог за донесување на закон, на нацрт-закон, предлог-закон или на друг општ акт на разгледување односно на усвојување, го известува Собранието на СФРЈ за своите претставници и повереници.

Член 94

Предлозите за донесување на закони, на нацрт-закони, предлог-закони и нацрти и предлози на други сојузни прописи или општи акти, што до Советот ги доставува на мислење Собранието на СФРЈ или нацрти и предлози на сојузни прописи и на други општи акти, што до Советот ги доставуваат над-

лежните републички и покраински органи и другите овластени предлагачи од член 83 став 2 на овој деловник, освен сојузните органи на управата и сојузните организации, генералниот секретар на Советот ги доставува, пред седницата на Советот и на неговите работни тела, на мислење до сојузниот орган на управата надлежен за работите на законодавството и до другите заинтересирани сојузни органи на управата и сојузни организации.

Советот е должен за нацртите и за предлозите на законите и за другите прописи и општи акти од став 1 на овој член да му даде мислење на Собранието на СФРЈ и на надлежните републички и покраински органи.

Органите и организациите од став 1 на овој член се должни побараното мислење да го достават во роковите од член 91 ст. 3 и 4 овој деловник.

Мислењето од став 2 на овој член генералниот секретар на Советот го доставува со материјалот за седницата на Советот.

Член 95

Сојузните орган на управата, сојузните организации и стручните служби на Советот, за разгледување на седница на Советот, доставуваат и материјали во форма на информации, анализи, извештаи и друго.

Сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните служби на Советот се должни материјалите од став 1 на овој член да ги подготват на начинот пропишан со овој деловник.

Член 96

Со информација Советот се известува за определени прашања, односно проблеми. Информацијата треба да биде збиена, прегледна, да ги опфати податоците што овозможуваат оценка на определено прашање, односно на проблем и, по правило, да содржи и предлог-заклучоци.

Информацијата која не содржи предлог-заклучоци, генералниот секретар на Советот, ја доставува до членовите на Советот заради запознавање.

Член 97

Во анализа, врз основа на следење и проучување на состојбата, на појавите и проблемите во одделни области, се дава приказ и оценка на постојната состојба и се укажува на причините и на последиците од таквата состојба.

Анализата треба да содржи предлог-заклучоци по поглед на преземањето потребни мерки или донесувањето на општи акти и може да биде поткрепена со соодветен документационен материјал.

Член 98

Во извештајот се прикажува работата, проблемите во работата и резултатите постигнати во одделни области во определен временски период, а особено во поглед на спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и прописи на Советот, како и спроведувањето на насоките и начелните ставови на овие органи и се дава оценка на постигнатите резултати.

Извештајот се поднесува и заради известување на Советот за извршувањето на определена задача.

Извештајот содржи и предлог-заклучоци,

Извештајот од став 1 на овој член се поднесува во рокови определени со прописи, со програмата за работа на Советот, по заклучок на Советот или по иницијатива на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Член 99

Врз материјалот од доверлива природа предлагачот го означува со посебна видна ознака степенот на доверливоста. Зависно од природата на материјалот, предлагачот го определува начинот на неговото користење во согласност со прописите.

Генералниот секретар на Советот, во спогодба со предлагачот, може да го менува степенот на доверливоста на одделен материјал.

Ако само одделни делови од материјалот се од доверлива природа, подносителот на материјалот е должен да ги издвои во посебна целина и врз нив да го означи степенот на доверливоста на тој материјал.

За строго доверливите материјали и за материјалите што претставуваат државна тајна се води посебна евиденција и тие материјали по користењето му се враќаат на генералниот секретар на Советот, ако на материјалот е означено дека мораат да се вратат или се уништуваат по постапка предвидена со посебен акт на Советот.

Член 100

Генералниот секретар на Советот цени дали материјалите се подготвени во согласност со одредбите од овој деловник, па ако се, веднаш ги доставува до работните тела на Советот.

Ако генералниот секретар на Советот оцени дека материјалите не се подготвени во согласност со одредбите од овој деловник, ќе побара од предлагачот да ги отстрани недостатоците во материјалот и, во согласност со овој деловник и со програмата за работа на Советот, ќе определи рок за тоа. Ако предлагачот не ги отстрани тие недостатоци во оставениот рок, генералниот секретар на Советот за тоа ќе го извести Советот.

Член 101

Ако генералниот секретар на Советот оцени дека разгледувањето на определен материјал не спаѓа во надлежност на Советот ќе го извести за тоа подносителот на материјалот.

Ако подносителот на материјалот и покрај предупредувањето од став 1 на овој член бара материјалот да се изнесе на седница на Советот, генералниот секретар на Советот, при доставувањето на материјал, ќе го извести за тоа работното тело на Советот и Советот.

Член 102

Ако претседателот на Советот свика седница на Советот со претседателите на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, за седницата се доставува материјал по сите точки од предложениот дневен ред најдоцна седум дена пред денот определен за одржување на седницата.

Член 103

Материјалот предложен за дневен ред на седницата на Советот се разгледува пред седницата на Советот во надлежните работни тела на Советот.

Ако материјалот бара итно разгледување, Советот може таквиот материјал по исклучок да го внесе во предлогот на дневниот ред на седницата на Советот и без претходно разгледување во надлежното работно тело на Советот.

Член 104

Во предлогот на дневниот ред на седницата на Советот нема да се внесат оние материјали за кои не се извршени потребни консултации со заинтересираните сојузни органи на управата, сојузни организации или со други заинтересирани

организации, или во поглед на кои не се исполнети други услови неопходни за одлучување или за кои постојат други оправдани причини да не се разгледуваат на седницата на Советот.

Во предлогот на дневниот ред на седницата на Советот не ќе се внесат нацрти на закони или на други општи акти што ги донесува Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, односно Советот врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, ако надлежниот сојузен орган на управата, односно сојузна организација во постапката на подготвување на нацртот на закон или на друг општ акт не остварила соработка со надлежните републички, односно покраински органи на управата.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член генералниот секретар на Советот за тоа го известува предлагачот пред одржувањето на седницата на Советот или на самата седница. Ако предлагачот и покрај тоа бара Советот да го разгледува материјалот, за таквото барање одлучува Советот на седницата.

2. Свикување седници на Советот и утврдување на дневниот ред

Член 105

Претседателот на Советот свикува седници на Советот по своја иницијатива, на барање од Претседателот на Републиката, односно од Претседателството на СФРЈ или на предлог од најмалку пет членови на Советот.

Претседателот на Советот може да свика седница на Советот на иницијатива од извршните совети на собранијата на републиките, извршните совети на собранијата на автономните покраини, општествено-политичките организации во федерацијата и сојузните општествени совети.

При давањето на иницијатива за одржување на седница на Советот подносителот на иницијативата од став 2 на овој член предлага дневен ред и доставува материјал за секоја предложена точка од дневниот ред.

Член 106

Предлогот на дневниот ред на седницата на Советот го утврдува претседателот на Советот.

Предлозите за донесување на закони, нацртите на закони, предлозите на закони и нацртите, односно предлозите на други прописи и општи акти што ги донесува Собранието на СФРЈ, како и материјалите што се однесуваат на системските и други поважни прашања, ќе се внесат во предлогот на дневниот ред, ако му се поднесени на Советот најдоцна на дваесет дена пред денот на одржувањето на седницата на Советот на која треба да се разгледуваат, а другите материјали — ако се поднесени најдоцна на петнаесет дена пред денот на одржувањето на седницата на Советот.

Член 107

Седниците на Советот се одржуваат, по правило, во определен ден во неделата.

За денот, местото и времето на одржувањето на седницата на Советот генералниот секретар на Советот ги известува членовите на Советот и функционерите поканети да присуствуваат на седницата на Советот.

Кон известувањето за одржување седница на Советот, до членовите на Советот се доставуваат предлогот на дневниот ред и материјалите што се на дневен ред на седницата на Советот.

Материјалите од став 3 на овој член се доставуваат и до замениците на сојузните секретари и до замениците на претседателите на сојузните комитети.

Член 108

Покана за седница на Советот, заради учество во работата на Советот по определен материјал, се доставува до функционерите што раководат со сојузен органи на управата и со сојузни организации а не се членови на Советот, кога на дневен ред на седницата на Советот се наоѓаат материјали што се однесуваат на областа од делокругот на органите, односно организациите со кои раководат, како и на функционерите во Советот и на други овластени предлагачи од член 83 став 2 на овој деловник. Кон поканата до тие функционери и до другите овластени предлагачи се доставува и материјалот кој се однесува на соодветната точка од дневниот ред.

Член 109

Во случај на спреченост на сојузен секретар, на претседател на сојузен комитет, односно на функционерот од член 108 на овој деловник, на седницата на Советот присуствува неговиот заменик.

Функционерите од став 1 на овој член можат во особено оправдани случаи да бараат на седницата на Советот да присуствуваат и нивните соработници, и тоа само за време на разгледувањето на определени прашања. Генералниот секретар на Советот одобрува тие лица да присуствуваат на седницата на Советот, го определува времето на нивното доаѓање на седницата на Советот и за тоа претходно го запознава претседателот на Советот.

Кога тоа ќе го одобрат претседателот и генералниот секретар на Советот, на седницата на Советот присуствуваат и определени раководни работници и работници на стручните служби на Советот кои вршат определени задачи во врска со работата на седницата на Советот.

Член 110

Претседателот на Советот може на седницата на Советот да повика, заради давање мислења и предлози за определени прашања, претставници на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини и претставници на општествено-политичките организации во федерацијата.

Претседателот на Советот може на седницата на Советот да повика и претставници на организациите на здружен труд, на други самоуправни организации, заедници, општествени организации и здруженија, како и истакнати јавни работници и стручњаци, кои со своите предлози можат да придонесат за решавање на соодветни прашања.

Член 111

Предлогот на дневниот ред, со материјалите за седницата на Советот, се доставува до Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Собранието на СФРЈ, до општествено-политичките организации во федерацијата, до извршните совети на собранијата на републиките и до извршните совети на собранијата на автономните покраини, до Стопанската комора на Југославија, до Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, до Народната банка на Југославија и до Службата на општественото книговодство на Југославија, како и до други сојузни органи, функционери и раководни работници за кои тоа Советот ќе го определи со заклучок.

Член 112

Известувањето на членовите на Советот за одржување седница на Советот, односно поканата за седница на Советот се доставува до сојузните функционери со материјалите, најдоцна на седум дена пред денот определен за седницата на Советот.

Ако материјалите се однесуваат на прашања за системот или на други посложени прашања, таквите

материјали им се доставуваат на членовите на Советот најдоцна на четиринаесет дена пред денот определен за одржување на седницата на Советот.

Во оправдани случаи претседателот на Советот може да свика седница на Советот заради разгледување на прашања по кои материјалот не е доставен до членовите на Советот во рокот од став 1 на овој член.

Член 113

Во итни случаи член на Советот и други функционери што раководат со сојузен орган на управата, односно сојузни организации можат, најдоцна на дваесет и четири часа пред почетокот на седницата на Советот, да предложат во дневниот ред на седницата да се внесе материјал што не бил предвиден за разгледување на таа седница, а таков предлог може да стави и на седницата на Советот при утврдувањето на дневниот ред (итна постапка).

Предлогот за разгледување на материјалот по итна постапка мора да биде образложен. Во образложението на предлогот се укажува во вистинските и неодојливи потреби од негово итно решавање, како и на штетните последици што би можеле да настапат ако тој материјал не се разгледува на седницата.

За предлогот определено прашање да се разгледува по итна постапка одлучува Советот при утврдувањето на дневниот ред.

Во случајот од став 1 на овој член Советот, по правило, определува во текот на седницата време за запознавање на членовите на Советот со содржината на материјалот.

Материјалите за кои бара да се разгледуваат по итна постапка, предлагачот е должен да ги подготви на начинот предвиден со одредбите од овој деловник, за подготвување на материјали за седници на Советот и да ги умножи во потребен број примероци и да му ги предаде на генералниот секретар на Советот пред седницата на Советот.

Член 114

Членовите на Советот, како и функционерите што раководат со сојузни органи на управата, односно со сојузни организации а кои не се членови на Советот, можат, пред седницата на Советот, да поднесуваат предлози за измени и дополненија на нацртот, односно предлогот на сојузен пропис или на друг општ акт и да даваат мислења и предлози и по другите материјали што се на дневен ред на седницата на Советот.

Предлогот за измени и дополненија на нацрт, односно на предлог на сојузен пропис или на друг општ акт, членот на Советот или друг функционер од став 1 на овој член им го доставува на предлагачот и на Советот, а мислењето и предлозите по материјалите — на генералниот секретар на Советот. Предлозите и мислењето се даваат во писмена форма.

Член на Советот кој е спречен да присуствува на седницата на Советот може своето мислење и предлозите по материјалите што се на дневен ред на седницата на Советот да му ги достави на генералниот секретар на Советот писмено пред почетокот на седницата на Советот.

3. Работа на седниците на Советот

Член 115

На седниците на Советот претседава претседателот на Советот.

Како претседателот на Советот не присуствува на седницата на Советот, на седницата претседава еден од потпретседателите на Советот.

Член 116

По отворањето на седницата на Советот се пристапува кон усвојување на записникот од претходната седница.

Член на Советот има право да стави забелешки на записникот.

Членот на Советот забелешките на записникот, по правило, ги доставува писмено до генералниот секретар на Советот пред наредната седница на Советот.

Функционерите што раководат со сојузни органи на управата, односно со сојузни организации, кои не се членови на Советот, а по покана присуствувале на седницата на Советот, ги доставуваат своите забелешки на записникот писмено до генералниот секретар на Советот пред наредната седница.

За забелешките ставени на записникот Советот одлучува при усвојувањето на записникот.

Член 117

Ако член на Советот, односно функционер од член 109 став 1 од овој деловник стави забелешки на одделни заклучоци од записникот на Советот што го усвоил Советот, генералниот секретар на Советот ќе ги достави тие забелешки со извод од записникот на Советот, до членовите на Советот за првата наредна седница на Советот.

Ако забелешките од став 1 на овој член се од суштински карактер, генералниот секретар на Советот ќе ги достави на претходно разгледување до надлежното работно тело на Советот, со податоци за материјалот што бил основа за усвојување на оспорениот заклучок.

Член 118

По усвојувањето на записникот од претходната седница, Советот го утврдува, врз основа на предлогот од претседателот на Советот, дневниот ред на седницата на Советот.

Советот е должен во дневниот ред на седницата на Советот да ги внесе и прашањата по заклучокот на соборите на Собранието на СФРЈ, како и предлозите на Претседателот на Републиката и на Претседателството на СФРЈ.

Член 119

Ако на седницата на Советот не присуствува предлагачот, разгледувањето на материјалот што тој го предложил се одлага, но Советот може да одлучи материјалот да се разгледа во отсуство на предлагачот.

Член 120

Пред разгледувањето на материјалот, предлагачот е должен, ако тоа Советот го бара, да даде кратко усно образложение.

Советот може, ако е тоа потребно, да го ограничи времето на излагањето за одделни материјали.

Член 121

Советот одлучува за материјалот врз основа на предлозите дадени од предлагачот, извештаите од работните тела на Советот за разгледувањето на материјалот и мислењата изнесени на седницата на Советот.

Советот може со заклучок да определи одделна задача или работа во врска со материјалот што се разгледува да ја изврши член на Советот, работно тело на Советот, сојузен орган на управата, сојузна организација или стручна служба на Советот.

Советот може да го определи начинот на извршувањето на своите заклучоци.

Член 122

За предлог за донесување на закон, за нацрт-закон, предлог-закон или за нацрт, односно предлог на друг пропис или општ акт што Советот му го предлага на Собранието на СФРЈ по своја иницијатива.

тива или врз основа на заклучок на соборите на Собранието на СФРЈ, се води претрес во начело и во поединости, ако Советот не одлучи да се води единствен претрес.

Член 123

Членовите на Советот и другите функционери што учествуваат во работата на Советот можат писмено или усно, за време на претресувањето на материјалот на седницата на Советот, да предлагаат негови измени и дополненија, или за нив да даваат мислења и предлози.

Претседателот на Советот може да бара членот на Советот, односно функционерот од став 1 на овој член писмено да ги формулира предлозите и мислењата што усно ги изнел на седницата на Советот.

За предлозите и мислењата се изјаснува предлагачот.

Член 124

Советот посебно одлучува за секоја одредба, односно за дел од предлогот за донесување на закон, од нацрт-законот, предлог-законот или нацртот, односно предлогот на друг пропис или општ акт, чија измена или дополнение предложил член на Советот или функционер кој учествува во работата на Советот.

По завршеното претресување на текстот на пропис или на друг општ акт, Советот го утврдува предлогот за донесување на закон, нацрт-законот, предлог-законот или нацртот, односно предлогот на друг пропис или општ акт што Советот му го поднесува на Собранието на СФРЈ, или донесува пропис или друг општ акт за чие донесување е надлежен.

Член 125

Прописот, односно општиот акт што го донел Советот се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ во текстот што е прифатен на седницата на Советот.

Советот може со заклучок да определи сојузниот орган на управата надлежен за работите на законодавството, во соработка со надлежниот сојузен орган на управата, односно сојузна организација, по седницата на Советот да изврши стилска и јазичка редакција на прописот, односно општиот акт од став 1 на овој член.

Одредбата од став 2 на овој член се применува и врз нацртите, односно предлозите на прописи и општите акти што Советот ги поднесува до Собранието на СФРЈ на разгледување и усвојување.

Член 126

Ако се работи за прашање чие решавање не трпи одлагање, Советот конечниот текст на заклучокот за тоа прашање ќе го утврди на седницата на која го донесува заклучокот.

Член 127

Предлозите за донесување на закони, нацртите на закони, предлозите на закони, нацртите, односно предлозите на други прописи и општи акти, како и други материјали, Советот ги доставува до Собранието на СФРЈ на јазичките и писмата на народите на Југославија утврдени со републичките устави, и на јазичите на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик).

Прописите за кои тој е надлежен, Советот ги донесува на јазичките и писмата на народите на Југославија утврдени со републичките устави.

Член 128

Советот одлучува на седница со мнозинство гласови на присутните членови на Советот.

Советот донесува деловник за својата работа со мнозинство гласови на сите членови на Советот.

Советот одлучува со мнозинство гласови на сите членови на Советот и за прашањата за имунитет на член на Советот.

Прописот со кој се утврдува привремена мерка, врз основа на согласност од Претседателството на СФРЈ, Советот го донесува со мнозинство гласови на сите членови на Советот.

Гласањето е јавно.

Резултатите од гласањето ги утврдува претседателот на Советот.

Член 129

Во оправдани случаи чие решавање не трпи одлагање Советот може, на предлог од претседателот на Советот, да одлучи за одделни прашања кои не произведуваат материјални обврски, врз основа на прибавена согласност од членовите на Советот, со тоа што на првата наредна седница на Советот тоа да се констатира записнички.

4. Постапка за поднесување оставка и за поставување на прашањето за доверба

Член 130

Ако Советот од причините утврдени во Уставот на СФРЈ одлучи да поднесе колективна оставка или да го постави прашањето за својата доверба, оставката ја поднесува, односно прашањето за доверба го поставува, од името на Советот, претседателот на Советот.

Текстот на оставката, односно текстот на прашањето за доверба го утврдува Советот на седница.

Член 131

Ако еден од соборите на Собранието на СФРЈ или Претседателството на СФРЈ пред Собранието на СФРЈ го постави прашањето за доверба на Советот или на одделен член на Советот, ставот на Советот за прашањата поради кои е поставено прашањето за неговата доверба, го утврдува Советот на седница.

Ако во еден од соборите на Собранието на СФРЈ е поднесена интерпелација за претресување на определено политичко прашање во врска со работата на Советот, ставот на Советот за прашањето поради кое е поднесена интерпелацијата го утврдува Советот на седница.

Член 132

Ако соборите на Собранието на СФРЈ по повод поднесувањето на колективна оставка на Советот, поставувањето на прашањето за доверба на Советот или подигањето на интерпелација во врска со работата на Советот отворат претрес, Советот ќе определи свој претставник кој на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, од името на Советот, ќе дава потребни известувања и објасненија.

5. Постапка за назначување и разрешување на функционери и на раководни работници

Член 133

Предлозите за назначување и разрешување од должноста на функционерите и на раководните работници за чие назначување, односно разрешување од должноста е надлежен Советот, се поднесуваат до Советот.

Член 134

Предлозите за назначување и разрешување на функционерите што раководат со сојузен орган на управата и сојузни организации и на нивните заменици, за чие назначување, односно разрешување е надлежен Советот, ги поднесува претседателот на Советот.

Претседателот на Советот поднесува предлози и за назначување, односно за разрешување од должноста на генералниот секретар на Советот, на сојузните советници, на старешините што раководаат со самостојните стручни служби на Советот, на потсекретарите во Советот и на шефот на кабинетот на претседателот на Советот.

Предлогот за назначување, односно разрешување од должноста на функционер кој раководи со сојузен орган на управата, односно сојузна организација во составот на сојузен секретаријат, односно сојузен комитет, го поднесува сојузниот секретар, односно претседателот на сојузниот комитет во чиј состав е односниот сојузен орган на управата, односно сојузна организација.

Функционерот кој раководи со сојузен орган на управата, односно сојузна организација поднесува предлог за назначување на раководни работници во сојузниот орган на управата, односно сојузната организација со која раководи, а старешината на стручната служба на Советот — предлог за назначување, односно разрешување на раководните работници во тие служби.

Претседателот на Советот и членовите на Советот избрани согласно со начелото за рамноправна застапеност на републиките и соодветна застапеност на автономните покраини, можат да поднесуваат предлози до Советот за назначување, односно разрешување на советниците на претседателот на Советот и на советниците на тие членови на Советот.

Предлог за назначување, односно разрешување од должноста на раководните работници во Генералниот секретаријат на Советот поднесува генералниот секретар на Советот.

Член 135

Предлозите за назначување и разрешување од должноста на функционерите и на раководните работници од член 133 од овој деловник ги разгледува Комисијата за кадровски прашања.

Комисијата за кадровски прашања претходно прибавува мислење од надлежните републички, односно покраински органи за предлозите за назначување и разрешување на функционерите, односно на раководните работници од став 1 на овој член и му поднесува на Советот извештај со мислење за предлозите за назначување, односно разрешување од должноста на функционерите и раководните работници.

6. Записник и стенографски белешки на седниците на Советот

Член 136

За текот на седницата на Советот се води записник.

Записникот го содржи името на претседавачот на седницата, имињата на присутните и отсутните членови на Советот, имињата на лицата што по покана учествуваат на седницата, дневниот ред на седницата, прашањата што биле на дневен ред на седницата и заклучоците донесени за тие прашања.

Записникот се усвојува на наредната седница на Советот. Записникот го заверуваат претседателот на Советот, односно потпретседателот на Советот што претседавал на седницата на која се усвојува записникот и генералниот секретар на Советот.

Препис од записникот им се доставува на сите членови на Советот и на лицата за кои Советот тоа ќе го одлучи.

Заклучокот што се однесува на прашање од делокругот на определен сојузен орган на управата или сојузна организација, му се доставува, во рок од два дена од денот на верификацијата на записникот, на функционерот кој раководи со соодветниот

сојузен орган на управата, односно сојузна организација, ако Советот не определи поинаку.

За водењето на записникот се грижи генералниот секретар на Советот.

Записниците од седниците на Советот се сметаат како строго доверлив материјал, ако Советот за одделни случаи не определи поинаку.

Член 137

На седниците на Советот се водат стенографски белешки или работата на седницата се снима магнетофонски.

Стенографските белешки, односно магнетофонските снимки од седниците на Советот, ако Советот за одделни случаи не определи поинаку, се сметаат како строго доверлив материјал.

Стенографските белешки, односно магнетофонските снимки можат да се користат само во согласност со заклучоците на Советот, а по одобрение од генералниот секретар на Советот.

За записниците и стенографските белешки е одговорен генералниот секретар на Советот, кој ја обезбедува тајноста на тие документи.

Генералниот секретар на Советот пропишува поблиски упатства за начинот на користење и чување на записниците и стенографските белешки.

VI. ПРОГРАМА И ПЛАНОВИ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ

Член 138

Заради остварување на своите функции Советот, во согласност со програмата за работа на соборите на Собранието на СФРЈ, донесува програма и планови за својата работа.

Со програмата за работа на Советот се утврдуваат основните задачи на Советот за периодот за кој програмата се донесува, како и времето и начинот на извршување на задачите утврдени со програмата.

Програмата за работа на Советот се состои од тематски дел, законодавен дел и дел со кој се утврдуваат посетите и средбите на ниво на членови на влади со соодветни органи од други држави и меѓународни организации.

Советот може да утврди и програма за работа за одделни области и по одделни поважни прашања од надлежноста на Советот.

Програмата за работа на Советот ги содржи сите закони и други материјали што се предвидени со програмите за работа на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, како и на Претседателството на СФРЈ, а за кои како носител на подготовката е определен Сојузниот извршен совет.

Програмата за работа на Советот се утврдува за време од една година, а може да се утврдува и за подолг период.

Ако програмата за работа на Советот се донесува за една година, периодот од една година тече од 1 јануари до 31 декември тековната година.

Член 139

Советот врз основа на својата програма за работа донесува тримесечни и месечни планови за работа.

Со тримесечниот план за работа на Советот поблиску се разработуваат задачите од програмата за работа на Советот и се определуваат начинот на извршување на тие задачи, роковите за извршување на одделни задачи, носителите на одделни задачи, времето за решавање на прашањата од тековната проблематика на Советот и носителите на подготовката на материјалите по одделни задачи.

Со тримесечниот план за работа поблиску се разработуваат и обврските спрема соборите на Собранието на СФРЈ и Претседателството на СФРЈ.

При поднесувањето на тримесечниот план за работа, генералниот секретар на Советот го известува Советот за извршувањето на планот за работа во претходното тримесечје.

Член 140

Со месечниот план за работа на Советот се утврдуваат предлозите на дневните редови на седниците на Советот за тој месец.

Член 141

Тримесечните и месечните планови за работа на Советот се донесуваат најдоцна на петнаесет дена пред почетокот на периодите за кои се донесуваат тие планови.

Член 142

Во согласност со програмата и плановите за работа на Советот, работните тела на Советот ги утврдуваат, по потреба, своите програми и планови за работа, со кои ги определуваат своите задачи заради остварување на програмната и плановите за работа на Советот.

Член 143

Предлогот на делот од програмата за работа на Советот, со кој се утврдуваат посетите и средбите на ниво на членови на влади, го подготвува сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи во соработка со соодветните сојузни органи на управата и сојузни организации.

Пред утврдувањето на делот од програмата за работа на Советот за посетите и средбите на ниво на членови на влади Советот соработува со другите сојузни органи, со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, со извршните органи на општествено-политичките организации во федерацијата и со други самоуправни организации и заедници во федерацијата.

Член 144

При изработката на нацрт-програмата за работа на Советот се земаат предвид: задачите и работите што произлегуваат од обврските на Советот да се грижи за спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти, од правото да предлага утврдување на политиката и донесување на сојузни закони и други сојузни прописи и општи акти; задачите и обврските што произлегуваат од програмата за работа и од заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ, а особено задачите и работите што произлегуваат од општествените планови за развој и од политиката на федерацијата што ја утврдило Собранието на СФРЈ; ставовите на Претседателството на СФРЈ; предлозите од работните тела на Советот, од меѓурепубличките комитети, сојузните органи на управата, сојузните организации, сојузните општествени совети и стручните служби на Советот.

При изработката на нацрт-програмата за работа на Советот се земаат предвид и предлозите и мислењата на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, како и на општествено-политичките и други организации и заедници во федерацијата.

Нацрт-програмата за работа на Советот мора да се подготви најдоцна до 31 октомври тековната година за наредната година.

Член 145

Нацрт-програмата за работа на Советот се доставува на мислење до Претседателството на СФРЈ. Претседателството на Собранието на СФРЈ, до извр-

шните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономната покраина, до Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, до Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, до Стопанската комора на Југославија, до сојузните органи на управата и сојузните организации и до сојузните општествени совети.

Предлозите и мислењата на органите и организациите од став 1 на овој член на нацрт-програмата за работа на Советот се земаат предвид при изработката на предлог-програмата за работа на Советот.

Член 146

Предлог-програмата за работа на Советот ја подготвува, во согласност со заклучоците на Советот, генералниот секретар на Советот во соработка со претставниците на сојузните органи на управата и сојузните организации и му го поднесува на Советот на разгледување и усвојување најдоцна до 15 декември тековната година.

Генералниот секретар на Советот се грижи за изработката на плановите за работа на Советот.

Член 147

Сојузните органи на управата и сојузните организации се должни веднаш да го известат Советот за неизвршените обврски од програмата за работа на Советот и по заклучоците на Советот и да ги наведат причините поради кои не ги извршиле во утврдените рокови.

Член 148

Програмата за работа и плановите за работа на Советот се доставуваат до органите, односно организациите од член 145 на овој деловник.

Програмите за работа и плановите за работа на Советот се објавуваат во информативниот билтен или како посебни публикации, ако Советот не определи поинаку.

VII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА СОВЕТОТ ВО ОДНОС НА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 149

Сојузните органи на управата и сојузните организации се должни редовно да го известуваат Советот за својата работа и за состојбата во областите за кои се формирани, во рокови што Советот ќе ги определи.

Во остварувањето на своите функции Советот може од функционерите кои раководат со сојузни органи на управата, односно со сојузни организации да бара по пат на повермени извештаи за работата, со поднесување на информации, анализи или на друг погоден начин навремено и потполно да го известуваат за работата на органите, односно организациите со кои раководат и за состојбата во областите за кои органите, односно организациите се основани, како и за појавите и прашањата од значење за работата на Советот.

Редовните извештаи на сојузниот орган на управата, односно на сојузната организација содржат податоци за извршувањето на сите задачи и работи од надлежноста на органот, односно организацијата, а особено: за спроведувањето на утврдената политика, извршувањето на сојузните закони и други прописи и општи акти во односната област на општествениот живот, извршувањето на програмата за работа и за извршувањето на задачите и работите доверени од страна на соборите на Собранието на СФРЈ и од Сојузниот извршен совет, за организацијата, кадровската способност и опременоста на сојузниот орган на управата, односно сојузната организација, за состојбата и појавите во соодветната

област на општествениот живот, како и за други поважни прашања што се од посебно значење или интерес за работата на органот, односно организацијата што го поднесува извештајот.

Функционерите кои раководаат со сојузни органи на управата или сојузни организации во составот на сојузен секретаријат, односно сојузен комитет, доставуваат до Советот извештај за работата на органот со кој раководат согласно со одредбите од ст. 1 и 2 на овој член. Сојузниот секретар, односно претседателот на сојузниот комитет, кој раководи со секретаријатот, односно комитетот во чиј состав се наоѓа сојузниот орган на управата или сојузната организација, должен е кон таквиот извештај за работата да го достави до Советот и своето мислење.

Член 150

По повод разгледувањето на извештаите на сојузните органи на управата, односно на сојузните организации од член 149 на овој деловник, Советот заема ставови за прашањата на кои се однесува извештајот и за тоа, како и за мерките што треба да се преземат за решавање на прашањата, донесува заклучоци.

Ако во извештајот се прикажува работата, проблемите во работата и резултатите постигнати во одделни области во определен период, а особено во поглед на спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и прописи на Советот, како и насоките и начелните ставови на овие органи и се дава оцена на постигнатите резултати, Советот може да ги утврди насоките и начелните ставови за сојузниот орган на управата, односно за сојузната организација за начинот на спроведување на утврдената политика и на извршувањето на тие закони, прописи и општи акти и да определи органот, односно организацијата во определен рок да преземе, односно предложи мерки за кои е овластена.

Член 151

Ако одлучи извештајот на одделен сојузен орган на управата или на сојузна организација од член 149 на овој деловник да го достави до надлежниот собор на Собранието на СФРЈ заради разгледување, Советот за таквиот извештај ќе го достави и своето мислење.

Советот ќе достави свое мислење до надлежниот собор на Собранието на СФРЈ и за извештајот на сојузниот орган на управата, односно на сојузната организација, кој тој орган, односно организација, согласно со законот, го доставува непосредно до надлежниот собор на Собранието на СФРЈ.

Ако со законот е предвидено самоуправниот организација, заедница или здружение во федерацијата да поднесува извештај за својата работа до Собранието на СФРЈ, Советот ќе го разгледа и таквиот извештај и за тој извештај ќе достави свое мислење до Собранието на СФРЈ.

Член 152

Функционерите што раководаат со сојузни органи на управата, односно со сојузни организации можат на Советот да му даваат иницијативи и да предлагаат мерки во врска со спроведувањето на политиката и извршувањето на сојузни закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, и можат од Советот да бараат ставови за начелни прашања на спроведувањето на политиката и извршувањето на сојузни закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и на прописите и општите акти на Советот.

Советот е должен во случаите од став 1 на овој член да заеме став, и за тоа да го извести функционерот кој дал иницијатива, предложил мерка, односно побарал заземање на ставови.

Член 153

Сојузните органи на управата и сојузните организации подготвуваат, во рамките на својот делокруг, по своја иницијатива или врз основа на заклучоците на Советот, предлози за донесување на закони, нацрт-закони, предлог-закони, нацрти, односно предлози на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и предлози на прописи и општи акти што ги донесува Советот.

Советот може да определи прописите, односно општите акти од став 1 на овој член, да ги подготви стручна служба на Советот, работна група или комисија.

Ако прописите, односно други општи акти се подготвуваат по заклучокот на Советот, Советот, по потреба, го утврдува начинот на нивното подготвување и роковите за подготовката.

Член 154

Сојузните органи на управата и сојузните организации, ако сметаат дека не можат да ги извршат обврските утврдени со програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ или со посебни заклучоци на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела, или дека тие обврски не можат да ги извршат во предвидениот рок, должни се за тоа навремено да го известат Советот и надлежните собори на Собранието на СФРЈ, односно нивните работни тела, и да ги наведат причините поради кои тие обврски не можат да ги извршат.

Член 155

Ако со сојузен закон се определи законодавно-правната комисија на соборот на Собранието на СФРЈ да утврди пречистен текст на закон, сојузниот орган на управата, односно сојузната организација, во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со законот, ќе подготват пречистен текст на законот, ако односниот закон Советот му го предложил на Собранието на СФРЈ.

Член 156

Кога функционер кој раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организација ќе побара мислење од Советот или заземање начелен став на Советот заради давање иницијатива во Собранието на СФРЈ или предлагање мерки за одделни позначајни прашања од делокругот на органот, односно на организацијата со која раководи, Советот ќе даде мислење, односно ќе заземе начелен став по повод таква иницијатива, односно предлог на мерки.

Член 157

Сојузните органи на управата и сојузните организации прописите и општите акти, што ги донесува Советот во рамките на својата надлежност и прописите и општите акти чие донесување Советот му предлага на Собранието на СФРЈ, а кои тие ги изработуваат во рамките на својот делокруг, ги доставуваат до Советот на јазиците и на писмата на народите на Југославија утврдени со републичките уставни.

Член 158

Генералниот секретар на Советот се грижи за преведувањето на јазиците и на писмата на народите на Југославија утврдени со републичките уставни, на прописите и општите акти што ги доставуваат до Советот на разгледување или усвојување Народната банка на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Координациониот одбор за организации на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговскиот промет, Службата на општественото книговодство на Југославија, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како и органите на општествено-политичките организации, на самоуправниот интересни заедници и на други заедници и здруженија во федерацијата.

Генералниот секретар на Советот се грижи за преведувањето на прописите што Советот ги доставува до Собранието на СФРЈ или што ги донел тој, на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик).

Член 159

Заради остварување на функцијата на Советот во врска со надзорот над законитоста на прописите што ги донесуваат функционерите што раководаат со сојузните органи на управата, односно со сојузните организации, сојузниот орган на управата надлежен за работите на законодавството ги разгледува тие прописи од гледиштето на нивната согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон, и со друг пропис и општ акт на Собранието на СФРЈ и со прописи на Советот, како и од гледиште на единството на правниот систем и на методолошкото и стручното единство и за тоа му дава на Советот свое мислење.

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работите на законодавството најде дека пропис, односно општ акт од став 1 на овој член или одделни одредби на тој пропис, односно општ акт, не се во согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон и со друг пропис, односно со општ акт на Собранието на СФРЈ или со пропис на Советот, должен е да му укаже на Советот на таа несогласност.

Претседателот на Советот, односно член на Советот може да поднесе до Советот предлог за укинување, односно поништување на пропис на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организација, ако смета дека тој пропис не е во согласност со Уставот на СФРЈ или со пропис на Советот.

VIII. ПОСТАПКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАВОВИТЕ И СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ И ПОКРАИНСКИТЕ ОРГАНИ

Член 160

Советот преку меѓурејубличките комитети обезбедува усогласување на ставовите за прашањата за кои, согласно со уставот на СФРЈ и со законот, донесува прописи за извршување на закони и други прописи и општи акти, врз основа на согласност на надлежните рејублички и покраински органи.

Член 161

Сојузните органи на управата и сојузните организации, подготвуваат нацрти на прописи како основа за усогласување на ставовите со надлежните рејублички и покраински органи.

Во подготвувањето на прописите од став 1 на овој член, сојузните органи на управата и сојузните организации соработуваат со соодветните рејублички и покраински органи на управата. Тие органи, односно организации го известуваат Советот за начелните и други позначајни забелешки на рејубличките и покраинските органи на управата што не ги прифатиле, како и за причините поради кои не ги прифатиле.

Советот го утврдува текстот на нацрт-прописот како основа за усогласување на ставовите со надлежните рејублички и покраински органи во соодветниот меѓурејублички комитет.

Нацрт-прописот од став 3 на овој член може да има и алтернативни решенија за определени прашања.

Член 162

Ако во постапката за усогласување на ставовите во меѓурејубличкиот комитет дојде до различни мислења за одделни прашања кои се предмет на усогласувањето или не можело да се постигне пои-

накво решение за определено прашање, претседателот на меѓурејубличкиот комитет за тоа ќе го извести Советот.

Ако во случајот од став 1 на овој член заклучи дека треба да се продолжи постапката за усогласување, Советот му дава на претседателот на меѓурејубличкиот комитет насоки за натамошна работа во тој комитет, или ќе побара Координационата комисија на Советот да изврши пошироки општествени консултации, заради забрзување на процесот за усогласување на ставовите и за изнаоѓање на соодветни решенија во меѓурејубличкиот комитет.

Член 163

Ако во меѓурејубличкиот комитет не се постигне согласност со надлежните рејублички и покраински органи за предлог на пропис за извршување на законот, односно на друг пропис или општ акт за чие донесување е надлежен Советот, тој ќе му предложи на Претседателството на СФРЈ донесување на пропис за привремени мерки под условите утврдени со Уставот на СФРЈ.

Член 164

Ако Претседателството на СФРЈ, по повод предлогот на Советот да се донесе пропис за привремени мерка, одлучи да се продолжи постапката за усогласување на ставовите со надлежните рејублички и покраински органи, Советот ќе ја продолжи постапката за усогласување на ставовите за предлог на пропис за извршување на законот, односно на друг пропис или општ акт за чие донесување тој е надлежен, и за резултатите на усогласувањето ќе го извести Претседателството на СФРЈ.

Ако донел пропис за привремени мерки, Советот ќе ја продолжи постапката за усогласување на ставовите со надлежните рејублички и покраински органи за прашањата што се уредени со тој пропис и за тоа ќе го извести Претседателството на СФРЈ.

Член 165

Во рамките на меѓурејубличките комитети Советот остварува соработка со извршните совети на собранијата на рејубличките и извршните совети на собранијата на автономните покраини во предлагањето закони и други прописи и општи акти што Советот му ги предлага на Соборот на рејубличките и покраините на Собранието на СФРЈ, а кои Соборот на рејубличките и покраините ги донесува врз основа на согласност на собранијата на рејубличките и на собранијата на автономните покраини, ако Советот и извршните совети на собранијата на рејубличките и извршните совети на собранијата на автономните покраини спогодбено не утврдат друг начин на оваа соработка.

Се смета дека е остварена соработка од став 1 на овој член ако извршните совети на собранијата на рејубличките и извршните совети на собранијата на автономните покраини дале мислење за законот, односно за друг пропис или општ акт.

Кон законите, односно другите прописи или општи акти од став 1 на овој член Советот им доставува на соборите на Собранието на СФРЈ извештај за остварената соработка со извршните совети на собранијата на рејубличките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини. Во извештајот за остварената соработка Советот е должен да ги наведе мислењата и забелешките што не ги прифатил и причините поради кои не ги прифатил.

Член 166

Советот обезбедува редовно доставување до соборите на Собранието на СФРЈ извештаи од седниците на меѓурејубличките комитети на кои се врши усогласување на ставовите во постапката за донесување прописи за извршување на закони и други општи акти што ги донесува Соборот на рејубли-

ките и покраините на Собранието на СФРЈ и од седниците на меѓурејубличките комитети на кои се остварува соработка во предлагањето закони и други општи акти што се донесуваат врз основа на согласност на надлежните рејублички и покраински органи. Кон извештаите на меѓурејубличките комитети се доставуваат и материјалите што се разгледувани на седниците на меѓурејубличките комитети.

Член 167

Заради остварување на соработка на Советот со извршните совети на собранијата на рејубличките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини по прашањата од заеднички интерес, Советот ги известува извршните совети на собранијата на рејубличките и извршните совети на собранијата на автономните покраини за својата работа со доставување на материјали подготвени за седницата на Советот и со повикување претставници на тие совети на седниците на Советот и на работните тела на Советот и на други состаноци во Советот.

Советот може да остварува соработка со извршните совети на собранијата на рејубличките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини и по пат на консултации за програмите за работа и за другите прашања што се од заеднички интерес, со размена на информации и искуства и на друг начин.

Член 168

Ако Советот остварува соработка со извршните совети на собранијата на рејубличките и извршните совети на собранијата на автономните покраини во рамките на заеднички органи (тела), што тие извршни совети договорно ги формираат, Советот е должен да ги земе во постапка иницијативите и предлозите на тие органи, да ги разгледува извештаите на тие органи и да им изнесува свои предлози и мислења од значење за нивната работа.

Член 169

Ако извршниот совет на собранието на рејубличката, односно извршниот совет на собранието на автономната покраина му предложи на Советот разгледување на одделни прашања или преземање на мерки, таквиот предлог генералниот секретар на Советот веднаш го доставува до надлежниот сојузен орган на управата, односно до сојузната организација на мислење и до членовите на Советот за запознавање.

Сојузниот орган односно организација за предлогот од став 1 на овој член доставува до Советот мислење во рок од петнаесет дена од денот на приемот на предлогот, а во итни случаи — и во пократок рок што ќе го определи генералниот секретар на Советот.

Предлогот на извршниот совет на собранието на рејубличката, односно на извршниот совет на собранието на автономната покраина, со мислењето на надлежниот сојузен орган на управата, односно на сојузната организација, се внесува во предлогот на дневниот ред на првата наредна седница на Советот по поднесувањето мислење од страна на тој орган, односно организација.

За ставот на Советот веднаш се известува извршниот совет на собранието на рејубличката, односно извршниот совет на собранието на автономната покраина што предлогот го поднел.

IX. ОДНОСИ НА СОВЕТОТ СПРЕМА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 170

Советот го известува Собранието на СФРЈ за спроведувањето на политиката, за извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, за остварувањето на среднорочниот план за развој на земјата и на годишните резолуции, за извршувањето на буџетот

на федерацијата, за состојбата и развојот во одделни или во сите области на општествениот живот од рамките на правата и должностите на федерацијата, за својата работа и за работата на сојузните органи на управата и сојузните организации, како и за другите прашања во рамките на своите права и должности. Советот го известува Собранието на СФРЈ за овие прашања во роковите утврдени со сојузен закон, со друг пропис, или со општ акт на Собранието на СФРЈ, со програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ или кога тие тоа ќе го побараат, како и по сопствена иницијатива.

Член 171

Извештаите на Советот треба да бидат подготвени така што на соборите на Собранието на СФРЈ да им се овозможи остварување на нивната уставна функција, а особено во поглед на вршењето на нивната политичка контрола над работата на Советот; утврдување мерки за уредување на односите во одделни области на општествениот живот; утврдување на политиката на извршувањето на сојузните закони и други прописи и општи акти, што ги донесува Собранието на СФРЈ и обврските во извршувањето на тие функции, како и давање насоки за работа на Советот.

Член 172

Советот може да го известува Собранието на СФРЈ за својата работа и со поднесување на експозе, односно со давање изјави од општо политичко значење. Експозе, односно изјава од став 1 на овој член, поднесува, односно му дава на Собранието на СФРЈ претседателот на Советот или член на Советот, што ќе го определи Советот.

Текстот на експозето, односно на изјавата го одобрува Советот.

Советот навремено го известува Собранието на СФРЈ дека ќе поднесе експозе, односно дека ќе даде изјава.

Член 173

Советот може заради претходна размена на мислења со делегатите и делегациите во работните тела на Собранието на СФРЈ, тие тела да ги известува за определени прашања од својата надлежност во текот на нивното подготвување и разгледување во Советот.

Член 174

Советот може да поднесува до Собранието на СФРЈ информации за позначајните прашања од својата надлежност заради запознавање на делегациите и делегатите со тие прашања и за ставовите на Советот за нив, и кога тоа не е предвидено со програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 175

Советот се грижи за изработка на предлози за донесување на закони, нацрт-закони предлог-закони и нацрти, односно предлози на прописи или на други општи акти на Собранието на СФРЈ, чија изработка ќе му ја довери Собранието на СФРЈ.

Член 176*

Ако смета дека од објективни причини не може да изврши одделни обврски од програмата за работа на соборите на Собранието на СФРЈ во роковите утврдени со тие програми, Советот е должен за тоа веднаш да го извести соодветниот собор на Собранието на СФРЈ, да ги изнесе причините поради кои не е во можност да ја изврши обврската во утврдениот рок и да предложи рок во кој односната обврска ќе ја изврши.

Ако Советот не извршил одделна обврска од програмата за работа на соборите на Собранието на СФРЈ, должен е за тоа веднаш да го извести соодветниот собор на Собранието на СФРЈ и да ги изнесе причините поради кои таа обврска не ја извршил во утврдениот рок.

Член 177

Претседателот на Советот го претставува Советот во соборите на Собранието на СФРЈ и на заедничката седница на тие собори.

Потпретседателите на Советот го претставуваат Советот, во согласност со заклучоците на Советот или врз основа на овластување на претседателот на Советот, во соборите на Собранието на СФРЈ или на заедничката седница на тие собори.

Член 178

При утврдувањето на предлогот за донесување на закон, нацрт-закон, предлог-закон и нацрт, односно предлог на пропис или на друг општ акт што му го предлага на Собранието на СФРЈ, Советот определува свој претставник кој ќе учествува во работата на соборите на Собранието на СФРЈ и на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ.

Советот определува свои претставници и кога до Собранието на СФРЈ поднесува други материјали.

Член 179

Кога во работното тело на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ се разгледува нацрт или предлог на закон, на друг пропис, односно на општ акт, што го донесува тој собор врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, претставникот на Советот учествува во работата на тоа работно тело.

Претставникот на Советот го известува работното тело на Соборот на републиките и покраините за ставовите на Советот за забелешките и предлозите од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, како и за другите забелешки и предлози дадени на нацртот, односно на предлогот актот.

Претставникот на Советот во текот на постапката за усогласување на ставовите е должен редовно да го известува Советот за забелешките и предлозите изнесени на нацртот или на предлогот на прописот од став 1 на овој член, и за ставовите и мислењата на Советот да го известува работното тело на Соборот на републиките и покраините.

Претставникот на Советот е должен активно да учествува во текот на целата постапка за усогласување на ставовите за прашањата што се уредуваат со прописите и општите акти од став 1 на овој член.

Член 180

Советот определува свои претставници за учество во работата на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела при разгледувањето на прописите и другите акти од член 178 на овој деловник, од редот на членовите на Советот, замечниците на сојузните секретари и претседателите на сојузните комитети, како и функционерите што раководат со сојузни органи на управата или со сојузни организации, а кои не се членови на Советот.

Советот може да определи свои претставници во работата на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ за прашањата од став 1 на овој член и од редот на потсекретарите во сојузните органи на управата и сојузните организации или помошниците на функционерите што раководаат со тие органи, односно организации.

Член 181

Претставниците на Сојузниот извршен совет од член 178 имаат право, во рамките на начелно заземениите ставови на Советот, да ги прифаќаат амандманите поднесени на предлозите на закони и на предлозите на други прописи или општи акти, како и да поднесуваат амандмани на предлозите на закони и на предлозите на други прописи или општи акти што Советот ги поднел до Собранието на СФРЈ.

Ако претставникот на Советот не е во можност да се изјасни за амандманите што се поднесуваат на предлогот на закон, односно на предлогот на пропис или општ акт што Советот ги поднел до Собранието на СФРЈ, за тоа ќе го известат Советот заради заземање на став.

Член 182

Советот може да определи свои членови како постојани претставници во соборите на Собранието на СФРЈ и во нивните работни тела. Советот може да ги определи за свои постојани претставници во одделни собори на Собранието на СФРЈ или во нивните работни тела и функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации, а не се членови на Советот, по прашањата од областа што спаѓаат во делокругот на органите односно на организациите со кои тие раководат (постојани претставници на Советот).

Член 183

Постојаниот претставник на Советот присуствува на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, на седниците на нивните работни тела и на седниците на нивните заеднички работни тела, учествува во нивната работа, го излага ставот на Советот за одделни прашања, предлага од името на Советот, амандмани на предлозите на закони и на други прописи и општи акти во рамките на начелно заземениите ставови на Советот за тие закони и други прописи и општи акти, се изјаснува за амандманите што не ги утврдил Советот, и може да предложи да се одложи разгледувањето на одделни закони и други прописи и општи акти за да може Советот за нив да заземе став.

Член 184

Советот определува свои повереници заради присуствување на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела кога на тие седници се претресуваат предлози за донесување закони, нацрт-закони, предлог-закони или нацрти, односно предлози на други прописи и општи акти, што Советот му ги предложил на Собранието на СФРЈ.

Советот ќе определи повереници и кога тоа го бараат соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела, односно заедничките работни тела, или кога тие работни тела претресуваат други материјали на Советот, а Советот смета дека треба да се определат повереници.

Повереникот се определува од редот на раководни работници и работници во сојузните органи на управата, во сојузните организации и стручните служби на Советот.

Повереникот дава известување и објаснение за предлогот за донесување на закон, нацрт-закон, предлог-закон, нацрт, односно предлог на друг пропис или општ акт и за друг материјал што соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела ги претресуваат.

Член 185

Претставниците и поверениците на Советот се должни да присуствуваат на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела и да се придржуваат кон ставовите што Советот ги зазел за прашањата што се претресуваат во соборите на Собранието на СФРЈ или во нивните работни тела.

Претставниците и поверениците на Советот се должни меѓусебно да соработуваат и да ја усогласуваат својата работа по начелните и по поважните прашања што се претресуваат во соборите на Собранието на СФРЈ и во нивните работни тела. Ако за тие прашања Советот не зазел став, повереникот е должен да бара упатства од претставникот на Советот.

Член 186

Претставниците и поверениците на Советот, во случај на спреченост да присуствуваат на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела, се должни за тоа веднаш да го известат генералниот секретар на Советот заради опрделување на нивни заменици.

Член 187

На прашањата на делегација и делегат упатени до Советот за време на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ, одговор дава по правило, на истата седница постојаниот претставник на Советот, а во случај на негова отсутност — членот на Советот што присуствува на седницата.

Ако прашањето на делегација и делегат му е поставено на Советот во времето помеѓу одржувањето на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, одговор се дава на првата наредна седница на соборите на Собранието на СФРЈ.

Ако Советот на соодветен начин, најдоцна 24 часа пред почетокот на одржувањето на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ е известен дека ќе биде поставено делегатско прашање, како и за содржината на тоа прашање, претставникот на Советот ќе одговори на такво прашање на истата седница на соборите на Собранието на СФРЈ на која тоа прашање ќе биде поставено.

Ако за одговорот на прашањето на делегација и делегат е потребно да се присоберат потребни податоци или да се извршат определени проверки, претставникот на Советот ќе одговори на тоа прашање во мера во која тоа е можно на седницата на која прашањето е поставено и истовремено ќе го извести соборот на Собранието на СФРЈ дека потполн одговор на поставеното прашање ќе даде на наредната седница на Соборот на Собранието на СФРЈ.

Ако прашањето на делегација и делегат не спаѓа во надлежност на Советот, претставникот на Советот ќе укаже на тоа на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ на која тоа прашање е поставено.

Член 188

Одговори на прашањата на делегација и делегат упатени до Советот, што се однесуваат на работата на Советот или на работите од неговата надлежност, дава членот на Советот, определен од Советот.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, во итни случаи претседателот на Советот може да определи член на Советот што ќе одговори на прашањето на делегат во Собранието на СФРЈ.

Одговор на прашањата на делегација и делегат, упатени до Советот за време на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ, дава постојаниот претставник на Советот или претставникот што ќе го определи претседателот на Советот.

Советот може да одлучи на прашањето на делегација и делегат упатено до Советот да одговори функционерот што раководи со сојузен орган на управата, односно сојузна организација, или друг функционер.

Член 189

Одговорот на прашањето на делегација и делегат треба да биде збиен и јасен.

Член 190

Претседателот на Советот се грижи за остварувањето на соработката на Советот со Претседателството на Собранието на СФРЈ.

Член 191

Советот се грижи сите материјали што се доставуваат на разгледување и усвојување до Собранието на СФРЈ да бидат подготвени во согласност со Деловникот на Собранието на СФРЈ, со деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ и со овој деловник.

Член 192

Заради извршување на обврските на Советот спрема Собранието на СФРЈ, генералниот секретар на Советот е должен да му ги поднесе на Советот на разгледување нацртите на програмите за работа и плановите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ и за нив да обезбеди мислење од сојузните органи на управата, сојузните организации и од соодветните служби во Советот; да му предложи на Советот, по упатствата на претседателот на Советот претставници на Советот што ќе одговараат на прашањата на делегациите и делегатите и да обезбеди координација на работата со соодветните стручни служби на Собранието на СФРЈ и евиденција за заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ што се доставени до Советот.

X. ОДНОС НА СОВЕТОТ СПРЕМА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ

Член 193

Советот го известува Претседателството на СФРЈ за прашањата од својата надлежност што можат да имаат општо политичко значење.

Член 194

Советот го известува Претседателството на СФРЈ за начелните и за други поважни прашања, што се уредуваат со сојузните закони и со други прописи и општи акти а кои се донесуваат врз основа на согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, како и за начелните и за други поважни прашања, што се уредуваат со прописите на Советот, што тој ги донесува во согласност со надлежните републички и покраински органи.

За прашањата за кои го известува Претседателството на СФРЈ, Советот изнесува свои мислења и ставови.

Член 195

Советот го известува Претседателството на СФРЈ за прашањата од посебно значење што се однесуваат на областа на општонародната одбрана, на надворешната политика и државната безбедност и за тие прашања на Претседателството на СФРЈ му ги изнесува своите ставови.

Член 196

Советот го известува Претседателството на СФРЈ, покрај прашањата од чл. 193 до 195 од овој деловник, и за други прашања од своја надлежност по своја иницијатива или кога тоа ќе го побара Претседателството на СФРЈ.

Член 197

Ако Претседателството на СФРЈ му даде на Советот мислење и ги изнесе ставовите за спроведување на политиката и за извршување на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ или ќе предложи мерки за нивното спроведување, Советот ќе ги разгледа тие прашања, ставови и предложени мерки и ќе го извести Претседателството на СФРЈ за мерките што ги презел во врска со тоа.

Член 198

Советот претходно ги разгледува прашањата од своја надлежност чиешто разгледување е предвидено на седницата на Претседателството на СФРЈ.

Претседателот на Советот на седницата на Претседателството на СФРЈ го известува Претседателството на СФРЈ за мислењата и за ставовите на Советот заземени при разгледувањето на тие прашања.

Член 199

Советот може на Претседателството на СФРЈ да му ги изнесе своите мислења и ставови за одделни прашања од надлежноста на Претседателството на СФРЈ, што се од значење за остварување на функцијата на Советот.

Член 200

Ако Советот даде иницијатива за одржување на заедничка седница на Претседателството на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет, Советот го предлага и дневниот ред на заедничката седница.

На заедничката седница на Претседателството на СФРЈ и на Советот се заземаат ставови за прашањата што се разгледуваат на седницата.

Член 201

Ако Претседателството на СФРЈ побара од Советот за определени прашања од неговата надлежност да му се подготви материјал од страна на сојуз-

СОВЕТИ

ните органи на управата, односно на сојузните организации, Советот ќе определи орган, односно организација која ќе го подготви тој материјал или за тоа ќе формира посебна група или комисија.

XI. НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОВЕТОТ ВО РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ И ОДНОСИ НА СОВЕТОТ СПРЕМА ДРУГИТЕ

Член 202

Советот учествува во работата на сојузните општествени совети во согласност со законот, со договорите за нивното формирање и со деловниците за работата на советите.

Заради учество во работата на сојузните општествени совети, Советот делегира свои претставници, зависно од прашањата што се предмет на разгледување на седницата на односниот сојузен општествен совет.

Член 203

Претставникот на Советот кој учествува во работата на сојузниот општествен совет, на седницата на Советот ги изнесува мислењата и ставовите на Советот, ако Советот зазел ставови за тие прашања.

Член 204

Кога Советот ќе побара мислење од сојузниот општествен совет за определено системско или за друго начелно прашање во врска со утврдувањето на политиката и со подготвувањето на сојузни закони и на други прописи и општи акти и за начелното прашање во врска со спроведувањето на утврдената политика и со извршувањето на сојузните прописи, Советот обезбедува потребни материјали за подигнатите прашања.

Претставникот на Советот на седницата на сојузниот општествен совет ги изнесува ставовите и мислењето на Советот за прашањата од став 1 на овој член.

Член 205

Ако Советот не го прифати мислењето или предлогот на сојузниот општествен совет во подготовка на закони и на други прописи и општи акти, тој затоа како и за причините поради кои не ги прифатил, ќе ги извести Собранието на СФРЈ, сојузниот општествен совет и другите учесници во работата на тој совет.

Член 206

Претставникот на Советот во сојузниот општествен совет го известува Советот за мислењата и за предлозите заземени на седницата на односниот совет, како и за другите прашања од работата на советот што се од интерес за работата на Советот.

Член 207

Советот ги разгледува иницијативите, предлозите, мислењата и ставовите на Советот за човековата средина и за просторното уредување, за прашањата од областа за заштита и унапредување на човековата средина што се од интерес за целата земја и за меѓународната заедница и на Југословенскиот совет за безбедноста на сообраќајот за прашањата од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата што се од интерес за целата земја, како и на другите совети што се формираат со договори во чието склучување учествува Советот, и за своите мислења, ставови и преземени мерки ги известува тие совети.

XII. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 208

Советот ги известува Сојузот на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна и Сојузот на социјалистичката младини на Југославија за прашањата од своја надлежност, што се од посебно значење и интерес за работата на тие организации.

Член 209

Советот ги разгледува иницијативите и предлозите на општествено-политичките организации за прашањата од своја надлежност, зазема ставови за тие прашања и ги известува општествено-политичките организации за своето мислење и за заземките ставови.

Член 210

Во остварувањето на соработка на Советот со општествено-политичките организации во федерацијата, Советот, во спогодба со органите на тие организации, определува свои претставници за соработка со тие организации од редот на членовите на Советот, од редот на функционерите кои раководат со сојузните органи на управата и сојузните организации и од редот на нивните заменици.

На начинот од став 1 на овој член Советот определува свои претставници за учеството во работата на работните тела на тие општествено-политички организации од редот на членовите на Советот, функционери кои раководат со сојузните органи на управата и сојузните организации, нивни заменици и раководни работници во тие органи и организации.

Претставниците на Советот изнесуваат мислења на Советот и ги застапуваат ставовите на Советот за прашањата што се разгледуваат од страна на органите на тие општествено-политички организации и нивните работни тела, ако Советот зазел став за тие прашања.

За прашањата што се разгледуваат на седниците на органите на општествено-политичките организации и на нивните работни тела претставниците на Советот го известуваат Советот, ако тие прашања се од интерес за работата на Советот.

Член 211

Советот може да дава иницијатива и да прифата дадени иницијативи за одржувањето на заеднички состаноци со претставниците на органите на општествено-политичките организации во федерацијата заради разгледувањето на определени прашања од пошироко општествено значење и размисла на мислења за прашањата од заеднички интерес, заради договор за координирање на заедничките активности и за други прашања, и за таа цел Советот и овие органи можат да формираат заеднички работни тела.

Член 212

Во остварувањето на меѓусебна соработка Советот и општествено-политичките организации во федерацијата можат да разменуваат материјали што се од интерес за нивната работа, да ги усогласуваат своите програми за работа и да преземаат други заеднички мерки во согласност со својата улога и положба.

XIII. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА, СО ОПШТИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА, СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СО ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

Член 213

Во остварувањето на соработката со Стопанската комора на Југославија и со општите здруженија, со организациите на здружен труд, со самоуправните интересни заедници и со други самоуправни организации и заедници, Советот прибавува мислења од тие организации, здруженија и заедници, дава иницијативи кај тие организации и заедници по прашањата од значење за остварување на функцијата на Советот и улогата на тие организации и заедници, ги разгледува иницијативите и предлозите на тие организации и заедници, заема ставови за нив и за своите ставови ги известува тие организации и заедници и, по потреба, повикува претставници на тие организации и заедници на своите седници. За соработка со Стопанската комора на Југославија и со Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Советот може да определи претставници од редот на своите членови, од редот на функционерите кои раководаат со сојузните органи на управата и сојузните организации и од редот на нивните заменици.

Член 214

Ако Стопанската комора на Југославија и општите здруженија организациите, односно заедниците од член 213 на овој деловник му поднесат на Советот предлог за прашањата од надлежноста на Советот или достават до Советот мислења за такви прашања, Советот таквиот предлог, односно мислењето ќе го земе предвид при разгледувањето на тие прашања.

Член 215

Советот и Стопанската комора на Југославија можат да формираат заеднички работни тела за проучување на системските и на други поважни прашања што се од значење за работата на Советот и за Стопанската комора на Југославија, како и за подготвувањето на одделни прописи и на други материјали, а можат за тие прописи и за други прашања да организираат пошироки консултации.

XIV. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СО ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ

Член 216

Советот соработува со општествените организации и со здруженијата на граѓаните по прашањата што се од значење за остварување на целите на здруженијата и од интерес за работата на Советот и за развивањето на соодветни активности на работните луѓе и граѓаните во рамките на тие организации и здруженија, како и за вршењето на определени општествени работи што им се доверени на тие организации и здруженија.

Член 217

Во остварувањето на соработката од член 216 на овој деловник Советот ги известува соодветните општествени организации и здруженија на граѓаните за прашањата од своја надлежност за кои се заинтересирани тие организации и здруженија, прибавува од нив мислења за тие прашања, ги разгледува нивните иницијативи и предлози за прашањата од своја надлежност и ги известува за своите ставови за тие прашања.

XV. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ

Член 218

Во остварувањето на уставните и законските начела за јавноста на работата на Советот, Советот ја известува јавноста за својата работа и за досесените одлуки и заклучоци и за заземени ставови, како и за позначајните прашања што се во тек на разгледување или ќе ги разгледа.

Советот редовно ја известува јавноста со давање соопштенија за печатот, за радиото и телевизијата и со давање на поблиски известувања и информации за одделни прашања од својата работа, за одржувањето на конференции за печатот, со давање на интервјуа, со водење на разговори со претставниците на јавното информирање и преку издавање на постојани и повремено публикуации.

Советот може да одлучи јавноста да се известува и за прашањата што ги разгледуваат неговите работни тела.

Член 219

Јавноста на работата на Советот се обезбедува и со известување на:

1) организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките и на други општествени организации во федерацијата и здруженијата на граѓаните за прашањата од работата на Советот за кои тие организации заедници и здруженија се заинтересирани или кога е тоа од интерес за остварување на функциите на Советот;

2) општествено-политичките организации во федерацијата за состојбата, за уочените појави и тенденции во федерацијата и давањето на тие организации, на нивно барање, или по иницијатива на Советот, податоци добиени со следење на состојбата, како и на други податоци и известувања, со кои располага Советот ако тие податоци и известувања се од интерес за остварување на улогата на тие организации;

3) општествено-политичките организации од страна на Советот, по иницијатива на Советот или на барање од тие организации, за прашањата од значење за следење на работата на Советот и за остварување општествена контрола и влијанија на тие организации врз работата на Советот особено во поглед на обезбедување јавност на работата на Советот и неговата одговорност во работата.

Член 220

Оснoв за известување на јавноста за работата на седниците на Советот на начинот од член 218 став 2 на овој деловник, се материјалите, одлуките, заклучоците и ставовите усвоени на седницата на Советот. Советот ќе ја утврди постапката за користење на материјалите и за известување на јавноста и пред нивното разгледување на седницата на Советот.

Член 221

За обезбедување јавност на работата на Советот, и за известување на јавноста за одлуките, за заклучоците и ставовите на Советот, се грижи претседателот на Советот.

Советот определува кои материјали за прашањата што се разгледуваат на седниците на Советот и неговите работни тела не можат да им се стават на располагање на претставниците на печатот и на

другите средства за јавно информирање, трајно или на определено време.

Член 222

При разгледувањето на поважни прашања, Советот ќе го определи и начинот на кој за тоа ќе биде известена јавноста.

Советот за разгледување на прашањата од своја надлежност на седницата ќе го утврди текстот на соопштението кое ќе ѝ се даде на јавноста, а може да утврди и други начини на известување на јавноста за тие прашања.

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на информациите, во согласност со ставовите на Советот и на претседателот на Советот, се грижи за известување на јавноста за работата на Советот.

Член 223

Советот може да заклучи на седницата на Советот и на неговите работни тела да присуствуваат акредитирани новинари, а особено кога на тие седници се разгледуваат начелни прашања од општествено-политичките и економските односи од пошироко значење за јавноста.

Член 224

Членовите на Советот и функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации во согласност со ставовите на Советот по правило одржуваат постојани средби со претставниците на средствата за информирање, како и редовни и повремени конференции за печат за актуелните и за други прашања од работата на Советот во раковите што ќе ги определи Советот.

За одржување на конференција за печат членовите на Советот и функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации претходно го известуваат претседателот на Советот.

За организирање на конференција за печат се грижи сојузниот орган на управата надлежен за работите на информации.

Член 225

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на информации врши акредитирање на новинари за следење на работата на Советот, на сојузните органи на управата и на сојузните организации и, во соработка со генералниот секретар на Советот, обезбедува потребен број на материјали за акредитираните новинари и се грижи за обезбедувањето на технички и на други услови за нивната работа.

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на информации редовно ги запознава акредитираните новинари со работата на Советот и со тие новинари најмалку двапати неделно организира информативни состаноци.

Ако се укаже потреба по седницата на Советот да се даваат посебни објасненија или поблиску да се разјаснат одделни прашања заради правилно известување на јавноста, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на информациите, ќе овозможи да се дадат потребни објасненија, односно одделни прашања поблиску да се разјаснат со учество на функционерот на сојузниот орган на управата, односно на сојузната организација што го предложила материјалот.

Член 226

Заради известување на јавноста за својата работа, Советот преку сојузниот орган на управата надлежен за работите на информации ќе издава билтен за работата на Советот, билтен за работата на Советот за странски новинари, билтен на документација како и други гласила.

За печатењето и доставувањето на билтените од став 1 на овој член до редакциите на средствата за јавно информирање и до други корисници, се грижи сојузниот орган на управата надлежен за работите на информациите.

Член 227

Заради известување на јавноста и на редакциите на средствата за јавно информирање за работата на Советот, на седниците на Советот и на неговите работни тела присуствува претставник на сојузниот орган на управата надлежен за работите на информациите кого ќе го определи функционерот кој раководи со тој орган.

Врз основа на нацртот на соопштението што го подготвува предлагачот на материјалите, претставникот на сојузниот орган на управата надлежен за работите на информациите подготвува текст на соопштенија за јавноста, со кој претходно го запознава претседателот, односно претседавачот на седницата на Советот.

XVI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА

Член 228

Членовите на Советот, претставници на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, како и функционерите и други лица што по покана присуствуваат на седницата на Советот, односно на работните тела на Советот, имаат право да ги излагаат своите мислења и да поднесуваат писмени поднесоци на кој и да било јазик на народите на Југославија, односно јазик на народноста на која ѝ припаѓаат.

Член 229

При давањето на информации за печатот и на другите средства за јавно информирање, членовите на Советот и другите овластени функционери имаат право да употребуваат кој и да било јазик на народите на Југославија, односно јазик на народноста на која ѝ припаѓаат.

Член 230

Во случаите од чл. 228 и 229 на овој деловник се обезбедува преведување на сите јазици на народите на Југославија.

За обезбедување услови потребни за преведување се грижи генералниот секретар на Советот.

Член 231

Материјалите што за седницата на Советот се подготвуваат во стручните служби на Советот, се изработуваат на јазиците и писмата на народите на Југославија.

Член 232

Во преписката и во другите односи со органите на општествено-политичките заедници, со општествено-политичките организации, со организациите на здружен труд, со други самоуправни организации и заедници, здруженија и со граѓани се употребува јазикот и писмото на народот на Југославија односно на народноста на кои тие органи, организации, заедници или здруженија односно граѓани му се обрнуваат на Советот.

Член 233

Актите и исправите што се однесуваат на член на Советот, на функционер и на раководен работник во Советот, се издаваат на јазикот и на писмото на народот на Југославија кому тој му припаѓа, а ако се однесуваат на член на Советот, на функционер или на раководен работник — припадник на народноста — и на јазикот и писмото на народноста на која ѝ припаѓа или на јазикот и писмото на народот на Југославија што тој ќе го определи.

XVII. ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ НА СОВЕТОТ

Член 234

Во остварувањето на своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон,

Советот донесува уредби, одлуки, упатства и решенија за извршување на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ.

Советот донесува уредби и одлуки за привремени мерки, ако Претседателството на СФРЈ се согласи со потребата од донесувањето на тие мерки и со причините за нивното донесување.

Советот, во согласност со овластувањата утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, донесува општи насоки за работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации, како и за работата на организациите што вршат јавни овластувања врз основа на сојузни прописи.

Советот донесува заклучок кога не одлучува со друг акт.

Член 235

Советот дава автентично толкување на прописите што ги донесува.

Напротот на автентичното толкување на прописите од став 1 на овој член го подготвува сојузниот орган на управата, односно сојузната организација која го подготвила предлогот на прописот за кој се дава толкување.

Член 236

Советот може да овласти сојузен орган на управата надлежен за работите на законодавството да го утврди пречистениот текст на прописите на Советот.

Во случајот од став 1 на овој член, пречистениот текст на прописот го подготвува сојузниот орган на управата, односно сојузната организација во чијшто делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со односниот пропис.

Член 237

На прописите и на други акти на Советот се става печат на Советот.

Печатот на Советот содржи грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, околу кој на јазиците и на писмата на народите на Југославија е испишано: „Сојузен извршен совет — Белград“.

Член 238

Прописите и општите акти на Советот се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, а другите акти на Советот — ако тоа го определи Советот.

Исправки на прописите на Советот, ако објавениот текст не е согласен со изворниот текст, дава генералниот секретар на Советот.

Член 239

Со уредба Советот уредува определени прашања заради извршување на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, ратификува меѓународни договори чиешто ратификување не спаѓа во надлежност на Собранието на СФРЈ, утврдува општи начела за внатрешната организација на сојузните органи на управата и на сојузните организации и уредува други односи.

Член 240

Со одлука Советот поблиску разработува одделни одредби на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ.

Член 241

Со упатство Советот ги пропишува начинот на работата и постапувањето на сојузните органи на управата и на сојузните организации и на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници во извршувањето на одделни одредби на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и прописите на Советот.

Член 242

Со решение, како општ акт, Советот уредува определени прашања кога за тие прашања не одлучува со друг општ акт.

Со решение Советот назначува и разрешува од должност функционери и раководни работници во Советот, во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручни служби на Советот, и одлучува за други персонални прашања.

Советот донесува решение и кога одлучува во управните работи, како и кога во вршење на своите овластувања или во своето работење донесува поединечен акт.

Со општа насока, Советот ги утврдува начелните ставови во поглед на остварување на политиката на Собранието на СФРЈ и извршување на сојузните закони и на други прописи и општи акти.

Со заклучок Советот уредува определени прашања на внатрешната организација и односите во Советот, ги определува задачите и рамките на работата на стручните и на други служби, зазема ставови по прашањата што ги разгледува и уредува други прашања, ако со овој деловник не е определено тие прашања да се регулираат со друг акт.

Советот може да одлучи определени општи насоки и заклучоци да се објават.

XVIII. СТРУЧНИ СЛУЖБИ НА СОВЕТОТ

Член 243

За вршење на стручните, административните и други работи за потребите на Советот неговите работни тела, меѓурејубличките комитети, како и за остварување на функциите на претседателот, потпретседателите и членовите на Советот се грижи генералниот секретар на Советот, ако Советот не определи поинаку.

За вршењето на определени стручни, технички и други работи за потребите на Советот, на сојузните органи на управата и на сојузните организации Советот формира заеднички стручни и технички служби.

XIX. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 244

Одредбите на член 127, како и одредбите на член 157 од овој деловник во делот што се однесува на обврската на сојузните органи на управата и на сојузните организации да доставуваат до Советот прописи што ги донесува тој на јазиците и на писмата на народите на Југославија, ќе се применуваат од 1 јули 1980 година.

Член 245

Со денот на влегувањето во сила на овој деловник престануваат да важат Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/75) и Одлуката за привремениот деловен ред на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/78).

Член 246

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 613

14 јуни 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

597.

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОТРОВИТЕ ВО ГРУПИ И ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА ОТРОВНОСТА НА ОДДЕЛНИ ОТРОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за распоредување на отровите во групи и методите за определување на степенот на отровност на одделни отрови.

Организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите за вршење на токсиколошка оценка на отровите (во натамошниот текст: овластените организации) се должни да ги применуваат критериумите и методите пропишани со овој правилник.

Член 2

Овластените организации, при вршењето на токсиколошка оценка на отровите заради нивно распоредување во групи, ги земаат предвид следните поблиски критериуми, и тоа:

- 1) физичките и хемиските особини на отровот;
- 2) начинот и формата на примена и можностите за погрешен начин на примена на отровот (задесна експозиција);
- 3) предвидената изложеност на човекот, на животните и на биосферата на дејството на отрови (патишта и должина на изложеноста);
- 4) можноста за квалитативно и квантитативно мерење на отровот;
- 5) присутноста на придружни соединенија и нечистотија;
- 6) можните производи од разлагањето, од меѓусебното реагирање и дејствување при комбинирана примена;
- 7) несаканите споредни дејства на отровот во биолошкиот систем на човекот, на животните и на биосферата;
- 8) акутната орална токсичност (LD-50);
- 9) акутната дермална токсичност (LD-50);
- 10) акутната инхалациона токсичност (LD-50);
- 11) иритацијата на кожата;
- 12) иритацијата на слузокожата на очите;
- 13) субакутната токсичност (90 дена);
- 14) хроничната токсичност;
- 15) канцерогеноста;
- 16) мутагеноста;
- 17) тератогеноста;
- 18) дејството врз репродуктивната моќ;
- 19) кинетиката и метаболизмот;
- 20) дејствувањето врз ензимите и ефектите на потенцирањето;
- 21) биохемиската слика;
- 22) патохистолошката слика;
- 23) дејството на отровот врз корисните животни и врз микроорганизмите;
- 24) знаците на труење кај луѓето;
- 25) мерките за прва помош и начинот на лекување.

Член 3

Под физички и хемиски особини на отровот, во смисла на член 2 точка 1 од овој правилник, се подразбираат:

- 1) молекуларната тежина;
- 2) мирисот и бојата;

- 3) чистотијата на активната супстанција;
- 4) специфичната тежина;
- 5) агрегатната состојба;
- 6) растворливоста во вода;
- 7) растворливоста во масти и во органски растворувачи;
- 8) вискозитетот;
- 9) испарливоста;
- 10) напонот на пареата и релативниот напон на пареата;
- 11) точката на топењето;
- 12) точката на палењето;
- 13) точката на врнењето;
- 14) отпорноста кон топлина, светлост, влага, киселини и алкалии;
- 15) времето на распаѓањето и производите од распаѓањето;
- 16) изомерите;
- 17) стабилноста — реактивноста на супстанцијата при складирањето.

Член 4

За утврдување на токсиколошките својства на отровите и за определување на степенот на отровноста на одделни отрови, овластените организации ги применуваат следните методи, и тоа:

- 1) утврдувањето на акутната орална, акутната термална и акутната инхалациона токсичност се врши со испитување врз најмалку два вида животно од обата пола, од кои едното животно е стаорец, и тоа во време до 10 дена;
 - 2) утврдувањето на надразнувачкото дејство врз кожата се врши со испитување врз кожата на питом зајак;
 - 3) утврдувањето на иритацијата на слузокожата на очите се врши со испитување врз окото на питом зајак;
 - 4) утврдувањето на субакутната токсичност се врши со испитување во траење од најмалку 90 дена врз цицачи од обата пола со внесување во организмот, преку храната, на супстанцијата што се испитува;
 - 5) утврдувањето на хроничната токсичност се врши со испитување врз два вида цицачи во траење од најмалку две години, со внесување во организмот, преку храната, на супстанцијата што се испитува;
 - 6) утврдувањето на канцерогеноста и мутагеноста се врши по методите „in vivo“;
 - 7) утврдувањето на тератогеноста се врши со испитување врз најмалку два од следните видови животни: стаорец, глушец и питом зајак;
 - 8) утврдувањето на дејството врз репродуктивната моќ се врши со испитување врз тие последователни генерации на стаорци;
 - 9) утврдувањето на дејството врз ензимите и утврдувањето на ефектот од потенцирањето на две или повеќе супстанции се врши со испитување врз еден вид цицачи;
 - 10) утврдувањето на биохемиската слика се врши врз основа на хематолошки наоди, наоди на мочта и наоди на функцијата на ензимскиот систем;
 - 11) утврдувањето на патохистолошката слика се врши врз основа на патохистолошки наоди на соодветните органи на животните на кои се вршени испитувањата;
 - 12) утврдувањето на дејството врз корисните животни и микроорганизми се врши со испитување на дејството врз пчелите, рибите, дивечот, птиците и микроорганизмите на земјиштето.
- Во текот на утврдувањето на токсичните својства на отровите од став 1 точка 1 на овој член се следат и појавите на кумулативност, реверзибилност и задоцнети дејства по примената на LD-50, секој ден, во текот на 2 до 4 недели.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2043

12 јуни 1979 година
Белград

Заменик — претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Мила Ѓорѓиќ, с. р.

508.

Врз основа на точка 3 став 1 на Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78 и 68/78) во точка 1 во одделот под б) одредбата под 8 се менува и гласи:

„8) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

Керим Керими, директор на Покраинската управа за сообраќај.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот дан од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2486/1

25 јуни 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

509.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електроника и телекомуникации, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Електроника и телекомуникации. Потенциометри. Називи, дефиниции и методи на испитување — JUS N.R3.501

2) Електроника и телекомуникација. Мерење на шумот при движењето на лизгачот на потенциометарот — JUS N.R3.507

3) Електромеханички составни де-

лови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 4b: Парцијално празнење (корона) — — — JUS N.R4.414

4) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 5a: Пораст на температурата — — — — — JUS N.R4.415

5) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 15b: Задржување на изолационата влошка во кукиштето под аксијално оптоварување JUS N.R4.455

6) Електротехнички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 16c: Механичка издржливост на контактот на свиткување — — — — — JUS N.R4.461

7) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 16d: Издржливост на стиснат спој при извлекување JUS N.R4.462

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник, освен југословенскиот стандард JUS N.R3.507, се задолжителни во целина, а ќе се применуваат врз електроника и телекомуникации што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард:

Спојни обртни потенциометри тип 2: Мерење на ротационен шум — — JUS N.R3.507 донесен со Решението за југословенските стандарди за потенциометри („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/71).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-10473/1

12 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

510.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНДСКИ ПРЕЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за отстранување на радиофреквенциски пречки, кој го има следниот назив и ознака:

Отстранување на радиофреквен-
циски пречки — — — — — JUS E.N0.910.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој прави-
лник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за
стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-
вилник е задолжителен во целина, а ќе се приме-
нува од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник.

Член 4

Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-
вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард за отклопување на радиопречки
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/76).

Член 5

Овој правилник влегува во сила на 1 октомври
1979 година.

Бр. 31-10478/1

12 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

511.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77),
директорот на Сојузниот завод за стандардизација
пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОД- ГРАДИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенс-
ките стандарди за подгради на руднички подземни
простории, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива лачна рам-
ка тип А со 1 колосек, без локомотив-
ска влеча — — — — — JUS B.M2.191

2) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива лачна рам-
ка тип А со 1 колосек и со локомотив-
ска влеча — — — — — JUS B.M2.192

3) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива рамка со
висок свод со 1 колосек, без локомо-
тивска влеча — — — — — JUS B.M2.195

4) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива рамка со
висок свод, со 1 колосек и со локомо-
тивска влеча — — — — — JUS B.M2.196

5) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива рамка со
транспортна лента — — — — — JUS B.M2.197

6) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива лачна рам-
ка со 2 колосека тип А, без локомотив-
ска влеча — — — — — JUS B.M2.203

7) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива лачна рам-
ка со 2 колосека тип А и со локомо-
тивска влеча — — — — — JUS B.M2.204

8) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива рамка со
висок свод, со 2 колосека, без локомо-
тивска влеча — — — — — JUS B.M2.206

9) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива рамка со
висок свод, со 2 колосека и со локо-
мотивска влеча — — — — — JUS B.M2.207

10) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива рамка со
транспортна лента и со локомотивска
влеча — — — — — JUS B.M2.208

11) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива лачна рам-
ка тип А со транспортна лента — — — — — JUS B.M2.215

12) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива лачна рам-
ка тип А со транспортна лента и со
локомотивска влеча — — — — — JUS B.M2.227

13) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива челична
рамка за ходници со кружна форма,
со 1 колосек, без локомотивска влеча JUS B.M2.491

14) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива челична
рамка за ходници со кружна форма,
со 1 колосек и со локомотивска влеча JUS B.M2.492

15) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива челична
рамка за ходници со кружна форма,
со 2 колосека, без локомотивска влеча JUS B.M2.503

16) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива челична
рамка за ходници со кружна форма,
со 2 колосека и со локомотивска влеча JUS B.M2.504

17) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Класификација и мето-
ди на определување на напречниот
пресек — — — — — JUS B.M2.100

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој
правилник се составен дел од овој правилник, а се
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод
за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој
правилник се задолжителни во целина, а се приме-
нуваат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на
три месеци од денот на објавувањето во „Службен
лист на СФРЈ“.

Бр. 31-10474/1

12 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

512.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОТЕЛ- СКИ ПОСТРОЈКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за котелски постројки, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Котелски постројки. Пресметка на деловите. Цевки со кружен пресек JUS M.E2.038
- 2) Котелски постројки. Пресметка на деловите. Цевки со правоаголен пресек и разводни комори — — — JUS M.E2.039.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точка 4.2 на југословенскиот стандард JUS M.E2.038, чијшто примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат врз пресметка на деловите на котелски постројки од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-10475/1

12 јуни 1979 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

513.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕМЕНТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за цемент, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Цемент. Автоклавно ширење на цементот — — — — — JUS B.C8.025
- 2). Цемент. Собирање на цементниот малтер поради сушење — — JUS B.C8.029

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат врз цемент што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-10476/1

12 јуни 1979 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

514.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА- СТА НА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛО- ЗИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди од областа на заштитата од пожари и експлозии, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Класификација на пожарите според видот на запаливите материи JUS Z.C0.003
- 2) Класификација на материи и стоки според однесувањето во пожар JUS Z.C0.005
- 3) Карактеристики на опасните запаливи гасови, течности и испарливи цврсти супстанции — — — — — JUS Z.C0.010
- 4) Утврдување на категории и степени на опасност од материите при пожар — — — — — JUS Z.C0.012

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник, освен југословенскиот стандард JUS Z.C0.010, се задолжителни во целина.

Член 4

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник, освен југословенскиот стандард JUS Z.C0.012, кој ќе се применува по

истекот на четири месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила шесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-10477/1

12 јуни 1979 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

515.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА ЗА АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за премачкувачки средства за антикорозивна заштита, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Реактивна основна боја (Wash-пример)	— — — — —	JUS C.T7.311
2) Алкидна основна боја со цинк-хромат	— — — — —	JUS C.T7.322
3) Алкидна основна боја со цинк во прав	— — — — —	JUS C.T7.325
4) Алкиден минимум. I премачкувач	— — — — —	JUS C.T7.326
5) Алкиден минимум. II премачкувач	— — — — —	JUS C.T7.327
6) Маслен минимум. I премачкувач	— — — — —	JUS C.T7.328
7) Маслен минимум. II премачкувач	— — — — —	JUS C.T7.329
8) Алкидна лак-боја. I премачкувач	— — — — —	JUS C.T7.342
9) Маслена боја со оксид на желез. I премачкувач	— — — — —	JUS C.T7.344
10) Алкидна лак-боја. II премачкувач	— — — — —	JUS C.T7.371
11) Маслена боја со оксид на желез. II премачкувач	— — — — —	JUS C.T7.374

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на премачкувачки средства за антикорозивна заштита што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди за премачкувачки средства за антикорозиона заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/77).

Член 5

Овој правилник влегува во сила трисеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-10472/1

12 јуни 1979 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

516.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за стаклена амбалажа за прехранбената индустрија, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 100 ml, со систем за затворање П. Т — — — — —	JUS Z.M5.054
2) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 100 ml, со систем на затворање Т. О — — — — —	JUS Z.M5.055
3) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 200 ml, со систем на затворање П. Т — — — — —	JUS Z.M5.056
4) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 200 ml, со систем на затворање Т. О — — — — —	JUS Z.M5.057
5) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 370 ml, со систем на затворање П. Т — — — — —	JUS Z.M5.058
6) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 370 ml, со систем на затворање Т. О — — — — —	JUS Z.M5.059
7) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 370 ml, ниска, со систем на затворање П. Т — — — — —	JUS Z.M5.060
8) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 370 ml, ниска, со систем на затворање Т. О — — — — —	JUS Z.M5.061
9) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 720 ml, со систем на затворање П. Т — — — — —	JUS Z.M5.062
10) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 720 ml, со систем на затворање Т. О — — — — —	JUS Z.M5.063
11) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 2.500 ml, со систем на затворање П. Т — — — — —	JUS Z.M5.064
12) Стаклена амбалажа за прехранбената индустрија. Стакленица со зафатнина од 2500 ml, со систем на затворање Т. О — — — — —	JUS Z.M5.065

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат врз стаклена амбалажа за прехранбената индустрија што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-10479/1
12 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милап Крајновиќ, с. р.

517.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ПЛАСТИЧНИ ЛАМИНАТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 февруари 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за декоративни пластични ламинати, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при условите на продажбата наведени во Спогодбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат според цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1284 од 29 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Лесонит“ — Илирска Бистрица, „Копаноник“ — Куршумлија, „Маглик“ — Фоча и „Меламин“ — Кочевје. Претставници на купувачите-потрошувачи: 31 купувач-потрошувач потписник Спогодбата.

518.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПАЛИЗИРАН БЕЛ ТУФ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 8 декември 1978 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за опализиран бел туф, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечените продажни цени, при постојните услови на продажба, да ги зголемат така што најголемите продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Опализиран бел туф:	Дин/t
1) гранулат „1 и 2“	1.895
2) гранулат „О“	354

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат според цените и под условите, кои се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 266 од 29 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Опалит“ — Чешиново.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „ОХИС“ — Скопје, „Зорка“ — Шабац и „ПИНУС“ — Раче.

519.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЕРАМИКА ЗА ДОМАКИНСТВО

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 14 јуни 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за керамика за домаќинство, со тоа што производителските организации на здружен труд, при постојните продажни цени, да извршат усогласување заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Цените од ценовниците важат како цени во продажбата на мало, без данокот на промет. Во тие цени е вклучен процентот за покрите на трошоците во прометот на големо од 10%, а за покрите на трошоците во прометот на мало — 18%.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2742 од 29 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Керамичка индустрија, Либое — Целје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Генекс-кристал“ — Белград, Робна кука — Белград, „Центропром“ — Белград, „Стекло“ — Љубљана, „Ковинотехна-Техномеркатор“ — Целје, „Емона“ — Љубљана и ОТП — Загреб.

У К А З И

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ЛЕСОТО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ЛЕСОТО

I

Се отповикува

Гаврило Вучиниќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Лесото, со седиште во Мапуто.

II

Се назначува

Жељко Јеглич, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Мозамбик, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Лесото, со седиште во Мапуто.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15
29 мај 1979 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на потпретседател на Сојузниот извршен совет се назначува Добрила Николаевиќ,

самостоен советник во кабинет на потпретседател на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 615
28 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на потпретседател на Сојузниот извршен совет се назначува д-р Воин Савиќ, самостоен советник во кабинет на потпретседател на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 614
28 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на потпретседател на Сојузниот извршен совет се назначува Сава Пукљевиќ, шеф на кабинет на потпретседател на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 616
28 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на потпретседател на Сојузниот извршен совет се назначува Даја Петровиќ, совет-

ник во кабинет на потпретседател на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 617
28 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и на Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа д-р Рафаел Цијан, поради истек на периодот за кој е назначен.

Во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, именуваниот се става на располагање и правата од работниот однос ќе ги остварува во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа додека се наоѓа на располагање а најдоцна до 13 јуни 1980 година.

Е. п. бр. 575
13 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и на Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, поради истек на периодот за кој е назначена.

Во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, именуваната се става на располагање и правата од работниот однос ќе ги остварува во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојуз-

ната управа додека се наоѓа на располагање, а најдоцна до 13 јуни 1980 година.

Е. п. бр. 577
13 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и на Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ИНФОРМАЦИОНА И ДОКУМЕНТАЦИОНА ДЕЈНОСТ ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста директор на Центарот за информациона и документациона дејност во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа д-р Радослав Бошковиќ, поради истек на периодот за кој е назначен.

Во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, именуваниот се става на располагање и правата од работниот однос ќе ги остварува во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа додека се наоѓа на располагање, а најдоцна до 13 јуни 1980 година.

Е. п. бр. 576
13 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува Бранко Гардашевиќ, секретар на Советот за земјоделство во Стопанската комора на СР Црна Гора.

Е.п. бр. 574
13 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Барбарић Павла Фрањо, Бенета-Радић Петра Ружа, Цуцулић Антуна Маријан, Дождор Анте Мате, Филиповић Николе Мате, Гобац Николе Јосип, Хлад Јуре Фрањо, Иванковић Ивана Јосип Јанчић Мије Фрањо, Ковачевић Петра Стојан, Куш Јуре Стјепан, Медић Давида Петар, Милковић Филипа Марко, Новосел Јакоба Стјепан, Прибанић Јосипа Јосип, Радаковић Миле Мара, Размилић-Новаковић Теодора Стана, Скоруп Ибрахима Јусуф, Солдо Фрање Марко, Шелебај Јосип Стјепан, Танцер Марија Јосип, Варљен Емила Анђела, Варовић Ивана Милан, Вогин Вилима Павла, Вукмановић Ђуре Раде;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Агић-Седмак Јанкова Марица, Батели Јосипа Антон Брковић Газе Илија, Булајић Блажа Благо, Цецић-Сесартић Јакова Тонка, Дмејхал Јосипа Антон, Клашња Гаје Дале, Königshofer-Такаћ Јакова Вера, Копус Нике Душан, Корошец Грге Јосип, Ковачевић Павла Драгутин, Ковачевић Петра Миле, Крањц Карла Мирко, Крњић Мије Анте, Курабер Ивана Стјепан, Лончар Мате Душан, Месир Јаге Стјепан, Микшић Ђуре Мијо Мочибоб Стјепан Јосип, Ненадић Стеве Драган, Познић Боже Рачован, Родић-Парац Толе Миља, Рукљач Габријела Блаж, Саболић Стјепана Иван, Скледар Стјепана Јурај, Штрбац Павла Пилип, Трушковић Ивана Милан, Виталић Фрање Фрањо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јдуковић-Барчић Ивана Ивана, Анкон Алексе Борис, Балашко Имбре Иван, Батинић Миле Раде, Боромиса Јована Перо, Бродарац Николе Ђуро, Цвјетичанин Милоша Дале, Ѓулаз Грге Анте, Drahotusky Карла Анте Лујмовић Николе Иван, Фурлан Јосипа Дарило Гојтан Јосипа Василије Грubiшић Владимир Петар, Грubiшић Винка Винко, Хабековић Драге Младен Иванчић Антона Јосип, Извншевић Карла Анте Јањатовић Рафаила Босилка, Јелен Јожефа Максимилијан, Јелић Пане

Божо, Јеришић Јована Саво, Каравла Јосипа Јосип, Келиш Фрање Милан, Кереп Рудолфа Ватрослав, Киш Луке Леонард, Киш Вјекослава Марцел, Кола-рек Чирила Стјепан, Колић Мије Стјепан;

Лешина Мије Иван, Мандић Драгомира Првослав, Маврић Мартина Томго, Мажуранић Антона Иван, Михајловић Миливоја др Велимир, Млинарић Ивана Мијо, Огрис Јуре Хинко, Ожболт Јосипа Јосип, Пајкић Саве Радиша, Перхат Луке Иван, Петрић Фрање Милан, Плетикоса Петра Перо Посавец Ђуре Бранко, Радељак Петра Петар, Радошевић Николе Славко, Рајов Шиме Божо, Ресановић Тана-сије Љубан, Римај Роберта Срећко, Ромић Крста Славко, Sasso Антуна др Богомир, Сорић Шпире Аугустин, Спинчић Винка Станко, Станчић Антуна Силвиа, Стипаничев Маркиола др Шиме, Шантић Мате Стјепан, Шмит Драгутина Зорко, Тонковић Петра Љубо, Трбовић Милорада Коста, Трнинић-Милошевић Боже Аница, Видовић Станка Иван, Видовић Стјепана Иван, Жигулић Ивана Антон;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Бабић Боже Иван, Бабић-Greif Мирка Нада, Бајић-Михајловић Ђуре Драгиња, Боронић Ватрослава Златко, Босанац Стеве Недељко, Брајковић Ивана Иван, Брдовичац Томе Иван, Буквић Луке ме Ана, Црпић Шиме Фрањо, Чижмек Јосипа Марко, Дамјановић Миле Пајо, Дегирменчић Шалбаза Раиф, Дејановић Николе Анкица, Дозет-Јовановић Дале Савка, Дренски Мате Јосип, Думичић-Јанковић Илије Љубица, Фогановић Мије Мате Gerauer Wolfganga Ђера, Греић-Тошић Миливоја Љубица, Грубејић Јанка Павла, Гулин-Гатара Шиме Јања, Хајнковић Ивана Иван, Ханзир Павла Никола, Хетко Јуре Јуре, Ивковић-Сланац Антона Катица, Јанковић-Радић Душана Милена, Јарц Франца Едуард, Јонић Анте Доминико, Каличанац Карла Бенко, Караџинић Иван Иван, Катунчић Николе Никола, Кобол-Drutler Саламона Рахела, Кухада Стјепана Јурај;

Куловић Стеве Станко, Кушевић Петра Никола, Липички Јурај Мирко, Љубичић Анте Јуре Љуботина Миле Ђуро, Маглица Блажа Антон Маријанчић Блажа Звонко, Марковић Ивана Никола, Матковић Мате Драгица, Митић Пере Илија Млинарић Јанка Рудолф, Морозин Боже Божо, Мусић Миливоја Светислав, Мустапић Јуре Мате Новак Јосипа Антон, Нушиновић Весе Химзо, Ордић Николе Милан, Остреш Ивана Драго, Ожеговић Владе Карло Павић Миле Душан, Павишић Марица Данијел, Перишић Стипана Иван, Петрановић Ивана Иван, Половина Јанка Јанко Славовић Јосе Стево, Смољановић Драгутина Драгутин, Шипановић Павла Стјепан Шкарчић Шимона Фердинанд, Штефиновец Јаксба Иван, Валент Павла Никола, Вучиновец Цвјетка Здравко, Вујновић Тоде Тодор, Вукчишић-Гашперт Едуарда Марија, Зајковски Илије Димитрије, Жбуљ-Хабуш Игната Марија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Адамић-Флинта Јакоба Томо, Бабић Мате Јела, Балент Јосипа Антон, Бањанац Милана Михајло, Барац Мате Миховил, Басарић-Крге Илије Маша,

Башић Петра Милан, Беденички Менџа Љуба, Беић Михајла Ставко, Берон Јурја Тонко, Беседник Јосипа Живко, Веуц Мартина Рудолф, Богдановић Јосе Лазо, Багичевић Ђуре Драгица, Боко Мате Фрањо, Боко Вицка Стипе, Боројевић Петра Милан, Боровић Игњаца Фрањо, Божић Мије Драго, Брце Владимира Владимир, Брловшчак-Нсвак Стјепана Барица, Брозина-Микуличић Андрије Марија, Бучковић Антона Иве, Букарица Петра Милош Буњевац Стјепана Фрањо, Бурица Шпира Вицко, Џеџић Николе Вице, Џурман Стјепана Јосип, Џвезковић Милана Влајко, Дарабош Мирка Стјепан, Димитрашински Остоје Петар, Добречевић Деспота Милан, Добросављевић Боже Стево, Дријевић Карла Јосип, Дрочак-Мартин Петра Даринка, Дубак Новака Стана, Дукарич Славка Јосип, Ђерек Јосипа Винко, Ђуровић Ђоке Пренко, Ђетровић-Чулић Андрије Јелијава, Ференчак Павла Јосип, Фрањковић Аугуста Вили, Гартнер Алојзија Иван, Главуртић Срећка Шиме, Голић Милана Саво, Гомојић Анте Јосип, Гормички-Коштинар Јосипа Франка, Граховец Ивана Стјепан, Грчић Ђуре Игњаџија;

Грегор Ивана Јоже, Грегурејек-Спевал Јосипа Катица Гуго-Маттић Јакоба Анка, Гурдон Стјепана инж. Ивица, Гвоздић Матије Бранко, Хорбец-Романо Рафаела Зина, Хорват Стјепана Петар, Хрњак Николе Никола, Хрвачић Јанка Стјепан, Хрвол Ане Иван, Хуџет Јосипа Маријан, Јакшић Фабијана Фрањо, Јакшић Михајла Саво, Јарић Теодора Драгица, Јовановић Миљивоја Миодраг, Југовић Павла Перо, Јуричић Илије Крешимир, Јутриша Петра Драго Камениски-Квачка Михајла Јелица, Кавецкић-Ковачић Мартина Божена, Китаровић-Брашиловић Живана Љиљана, Киук Адама Ђуро, Киук Николе Стојан, Кнежсвић Миле Ана Колар Јосипа Стјепан, Кордић Адама Иван, Ковач-Сиришчевић Фабијана Анка, Ковачевић Стојана Божо, Ковачевић Алексе Миле, Ковачевић Љубомира Иван, Крњић Анте Иван, Кучић Петра Ђуро, Кукоћ Анте Марин, Купрешанин Марка Вуко, Куш Ивана Владо, Кузмановић Јована Драган, Кузмички Мије Иван, Левај Антуна Аница, Личина Стојана Миле, Липњак Флоријана Ладислав, Мандић Ивана Анте;

Мандић Ђуре Петар, Марчић-Дундовић Мартина Блаженка, Марић Николе Милка, Марић-Миљевевић Милана Миља, Маринац Јураја Бранко, Маршанић Антуна Јосип, Матић Ивана Мијо, Матијашић Марка Славко, Медаковић Ђуре Бранко, Медаковић Ђуре Душан, Медендовић-Раквин Мате Естера Менићанин Милоша Милутин, Менићанин Димитра Никола, Месир Мирка Штефица, Межнгар Хермина Винцец, Миколић Ивана Томо, Микулук Стјепана Славко, Микулић Фрање Здравко, Миличевић Миле Петар, Миливојевић-Вуковић Мије Даница, Милош Андрије Стипе, Милошевић Антуна др Бранко, Можник Драгутина Славко, Мучњак Алојза Станко, Николић Мате Михајло, Нижић-Душанић Раде Даринка, Новаковић Ивана Иван, Новаковић Андрије Стипе, Новосел Томе Иван, Орсаг Мије Иван, Рајл Ивана Стјепан, Папеж-Брус Антона Катица, Павличић Ивана Миле, Пејковић Вицка Ловро, Петровић Илије Љубица, Петровић Душана Владимир, Пичловић Љубе Ивица, Пишкор Мије Драгутин, Побавершек-Пивач Саве Мара, Пољак Андрије Јурај;

Прштут-Шимићев Мате Јанко, Радетић Мартина Фране, Радман Ивана Јосип, Рељић Петра Шпиро, Рингел-Бец Рудолфа Аница, Рискер Винка Андрија, Радица-Mittel Антосна Барбара, Роић Камила Бранко, Ромић Јосе Љубоја, Рудеж Станка Милан, Рудић Стјепана Мијо, Рудолфи Ивана Анкица, Секулић Милана Драган, Стришковић Стјепана Јосип, Шашкор Ивана Фране, Шебаљ Ивана Иван Шкољец Фрање Стјепан, Шкрљ Антона Антон, Шолаја Цветка Виктор, Шпановић Милана Јован, Шпољар Илије Марија, Теодоровић-Ројлак Марка Адела Тешкић Марка Милан, Тијањ Ивана Маргита, Томашић-Ко-

вачевић Јакова Љубица, Томић-Иванчан Фрање Катица, Томић-Цинцан Антона Марија, Трајковски Косте Илија, Тулић Томе Миховил, Вајагић Спасоја Јован, Варовић Ивана Иван, Ваупотић Марија Јосип, Видовић Бранка Даница, Велички Ивана Марцела, Видаковић Мирка Рудолф, Видан Јовакина Јојица, Видас Ивана Богдан, Вивоца Антона Владимир, Војновић Дане Милка, Врбанац Ивана Фрањо, Вучевац Ивана д-р Љубица, Вучуровић Владимира Облад, Вукшић-Башина Шиме Марија, Захарија Мартин Петар, Зубан Јакоба Јакоб, Жихер Ивана Станко, Жупић-Лончарић Божадара Невенка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адорић-Циноти Ивана Татјана, Афрић Фрање Иван, Антоловић Петра Славко, Антоновић-Мишчук-Чоп Фрање Бисерка, Арас Фране Паве, Бабић Ивана Антун, Бабић Антуна Петар, Бадрић Јосе Душан, Бајић Бранка Остоја, Баковић Шимуна Стипан, Балацки Митра Јурко, Валент Ловре Стјепан, Баџ-Никишић Јурја Анка, Бараћ Мате Стипе, Барбаровић Мирка Игнец, Варишић Николе Стипе, Беџирај Мете Шабан, Бели Ивана Фрањо, Белинић Стјепана Павла, Бешенић Томе Јосип, Бибић Душана Шпиро, Билић Шпира Мирко, Благоић Марина Анте, Бобан Марина Љубо, Богдановић Миљивоја Милош, Боројевић Ђуре Љубан, Боснар Ивана Бранко, Боснић Вицка Љубомир;

Брадарић Ловре Петар, Бралић Марка Пашко, Бриски-Кутлеша Петра Илирија, Брмбота Миле Даринка, Бродарић Андрије Петар, Бухин Јосипа Људевит, Буктеница Дује Никола, Бунчић Јефте Миле, Буноза Станислава Антун, Бурић Јакова Иван, Бурја Фрање Фрањо, Бутерин Ивана Гојко, Цанко Мије Стјепан, Цар Стјепана Драгутин, Цебин Андрије Јосип, Chwalowsky Јосипа Фрањо, Циглар Славка Стјепан, Циндрић Јосипа Томо, Црнковић Вилима Алојз, Пуљак Петра Стјепан, Цветковски Илије Срезо, Цвитић Ивана Јосип, Чакарун Антона Славко, Чавец-Носић Које Стана, Чек Шиме Анте, Чизмић Јосе Анте, Чоловић Илије Душан, Чучек-Лушки Елажа Мира, Чулаја Симе Стеван, Чупић Шимуна Миле, Чурић Стјепана Вјекослав, Дабић Милана Милан, Дамјанић Лазе Рајко, Дедуш Фрање Јосип, Делић-Штафхаузер Славка Лидија, Девин Михајла Никола, Дичић Шиме д-р Мартин, Димитић Казимира Луцијан, Допућ Раде Душан, Драча Ђуре Мирко, Драгић Рудолфа Љерка, Драгојевић Јована Душан;

Дренчевић Јосипа Стјепан, Дренски Јуре Аугуст, Дропуљкић Ивана Милан, Дулиба Игнаца Стјепан, Дворски Стјепана Стјепан, Цанко Филипа Даница, Ђодаи Анте Иван, Ђорђевић-Мирковић Мате Марија, Ђурас Изидора Ловро, Ђурин Јакова Славко, Ђерсић Андро Стјепан, Филинић Ивана Teddy, Габауер Алфреда д-р Душан, Глазер Јосипа Вјекослав, Гојтан-Вучковић Ђорѓа Олга, Готић Ивана Томо, Градиншчак Стјепана Славко, Грчић Јакова Андрија, Грдањски Ивана Антун, Грденић Јосипа Драгутин, Грозданић Милана Војжитар, Грѓер Алберта Александар, Гулић Шиме Марко, Халповић Мате Фрањо, Халамбек Стјепана Фрањо, Харамина Алексе Јосип, Хелд-Задајски Јосипа Вера, Харак Шиме Иван, Хрватовић-Љоџиновић Милоша Вера, Хрѓар Мије Славко, Хрстић Вида Петар, Хрбец Ивана Фрањо, Худек-Ловрековић Ивана Хела Игнатовић Милоша Милутин, Импрић Павла Јосип, Иванић Леополда Лавослав, Иванковић Јосе Марко, Ивановић Тривуна Миливој, Јакелић Ивана Мате, Јакелић Мате Миле;

Јакшић Илије Владимир, Јазбец-Доминика Певица, Једвајић Ивана Валент, Јелић Елажа Вице,

Јелисавчињ Милутина Радомир, Јереб-Провињ Фране д-р Бранка, Јока Миладина Буро, Јока Пера Буро, Јока Стевана Љубан, Југо Мате Звонко Јукић Петра Марко Јуретић Рудолфа Иванка, Јуричињ-Жиш Ивана Радмила, Јурић Јанка Марко Јуриша Ловре Јосип, Јурко-Марка Неђељко, Јурлина Антуна Рудолф, Качаревињ Живадина Миодрог Каић Крунослава Никола, Калањ Мартина Иван, Калебињ Томе Данијел, Калинињ Илије Стево, Кантар Адама Нада, Капун Ивана Иван, Каражинец-Мурић Випка Евица, Казига-Иванов Петра Данка, Кедменец-Кларић Стјепана Регина, Келава Марка Јерко, Кичкела-Сушан, Фране Милојка, Клепић Јосипа Мирослав, Клипа Миле Милица, Кнезић Андрије Звонко, Кокотовић Илије Славко, Комесаровић Ивана Крешимир, Копртла-Бабуновић Адама Љубица, Корен Адолберта Звонко, Корица Миле Миле, Коросец Антоно Франо, Косићер Милича Душан, Кошнич-Божич Антуна д-р Зденка;

Ковач Ивана Бранко, Ковачевић Роке Драго, Кришковић Хрвоја Владимир, Крнић Марка Анте, Кроло Мате Борислав, Кришанић Ивана Руди Крулић Марка Мијо, Кучанда Мате д-р Франо, Кукавица Анте Франо, Кундић Марка Казимир, Кушлан Рудолфа Звонимир, Лабаши Иванка Стјепан, Лакић Илије Милан, Лепен Јосипа Стјепан, Липошћак Миле Франо, Лисјак Фране Валент, Лоина Антуна Иван, Локнар Јосипа Крсто, Лучић-Чичаревић Николе Зора, Луканић Фране Милан, Лукић Петра Теодор, Љубичић Стјепана Петар, Љубичић Ивана Томислав, Љубишић Милића Петар, Љубљановић Антуна Драгутин, Маценић Антуна Стјепан Мацнер Фране д-р Зденка, Мачефат Стјепана Станислав, Мајданчић Мате Ивица, Малаић Јосипа Винко Миловић Мије Станислав, Мандић Новиле Лазар, Мандић Луке д-р Никола, Марковић Буре Љубомир, Маровић Анте Јаков, Мартинчић Анте Миха, Мартинез Флоријана Јосип, Матечко Јосипа Иван, Матеша Фране Златко, Матић Јуре Никола;

Матковић Петра Антон, Мечуљ-Берц Владимир Зорица, Мијан Марина Станко, Микацинић Мишка Франо, Миклић Мате Мато, Микулчић Стјепана Иван, Микулић Фране Драгутин, Микулић Грге Стјепан, Микуличић Карла Јосип, Микулић Кузмана Лавослав, Милановић Милована Богољуб Миличевић Адама Мирко, Милинг-Фрелих Фране д-р Мира, Милинковић Ивана Милан, Милојко Боже Илија, Милошевић Божицара Лазо, Мишчевић-Ђурчић Јове Софија, Морић Шиме Зоран, Мрак Петра Иван, Мраз-Чукман Јанка Барица, Мрњец Јакоба Јанко, Мршић Стјепана Милан, Мутак Фране Драго, Мужевић Мартина Радомир, Немец Богумил Владимир, Николић Војислава Владимир, Никшић-Стојановић Милана Нада, Нишчевић Михајла Никола, Новак Виктора Буро, Новаковић Анте Мате, Нукић Фејзе Неџиб, Обрадовић Дмитра Дане, Обровац Николе Миле, Ољича Антуна Анте, Ореховац Габре Владимир, Оштрек Мије Иван, Овчарић Валента Буро, Пајдх Јосипа Драгутин, Пашикуљевић Лазе Томо, Павечић Мате Стјепан;

Павковић Мате Мирко, Павловић Божицара Срећко, Пеица Драгољуба Владимир, Перков Томе Никола, Пешо Аугуста Петар, Петак Антуна Јосип, Петровић Михајла Илија, Пинтарић Мије Недељко, Пинтур Ламјана Мате, Пивчевић Николе Маријан, Пижета Јураја Стјепан, Пиетловић Томе Јован, Плантак-Доленец Леонарда Катица, Плеша Антуна Стјепан, Плетикосић Марина Будимир, Подорешки Мате Стјепан, Попић Стјепана Милан Попинач-Бенковић Драгана Божица Попов Анте Душка Поповић Милић Гојко, Посавец Вида Иван, Посавец Јосипа Мато, Посавец Мартина Петар, Пожгај Вида Стјепан, Праскало Фране Звонко, Прерадовић Јована Стево Прибичевић Јована Милић, Прша Томе Томислав Пршак Фране Стјепан, Пуљек Аугуста Едуард, Пупачић Јосипа Мијо, Пуртић-Сарделић Анте Катица, Радетић Срећка Теа, Радић Мирка

Милан, Радиновић-Вукманић Марка Марија, Радишић Милана Љубан, Рајачић-Осредечки Јосипа Јерка, Рак Петра Живко, Ракарић Јане Иван, Ракасовић Јове Стјепан, Рамљак Ивана Иван;

Рибарић Ловре Мијо, Рихтарец Ивана Антун, Ринковец Мије Петар, Роглић Филипа Иван, Рогоља Емила Петар, Роксантић Петра Илија, Росић-Гачић Петра Вера, Рукавина Ивана Марко, Рупић Анте Раде, Ружић Андрије д-р Крешимир, Сечак-Бујас Крете Зорка, Сермек Ловре Јосип, Сертић-Батигић Јосипа Ђурђа, Сертић Грге Иван, Скипала-Пезељ Блажа Анкица, Сладовић Стјепана Берислав, Славица Стипе Миљенко, Смолчић Винка д-р Вјекослав, Соковић Војислава Живадин, Солгат Валента Мирко, Сребак Алојза Вид, Срића Славе Далибор, Станек Ивана Марија, Станка Станислава Балдо, Стефанов Ђорђе Александар, Стековић Јосипа Јосип, Stella Марио Мирослав, Стипетић Николе Вилко, Стојан Јосипа Јаков, Стојанац Илије Војслав, Стојчевић Валента Илија Сучевић Саве Петар, Сушен Мирка Стјепан, Светозаревић Борисава Миодрог, Шафарић Антуна Мелко, Шантек Јураја Јосип, Шарчевић Спасоја Петар, Шћуриц Антуна Антун, Шемута Марија Иван;

Шкринјарић Стјепана Иван, Шнајдер Андрије Стјепан Шобан-Мешина Фране Анкица, Шорли Фелицијана Еуген, Шпољер Мије Рудолф, Штајцер Стјепана Ерна, Штајдухер Ивана Милан, Штибрић Фране Иван, Шлокан Стјепана Јосип, Шурлан Светозара Милан, Тафра Луке Илија, Тежачки Терезије Франо, Тодоров Антаса Војислав, Томашић Ивана Цветко, Томљановић Мате Иван Тодић Ивана Пио, Трмчић Леке Јојко, Турчин Буре Иван, Туркаљ Томе Звонимир, Твишкан Ивана Иван Укић Гашипара Јосип, Ванчина Фране Виктор, Ваздар Рудолфа Зденко, Werdnik Фердинанд Младен Верић Илије Франо, Видачек Андрије Рудолф, Видовић Мије Андрија, Вишњец-Мартиновић Мира Марија, Влаховић Винка Вилим, Влашић Ивана Иван, Влашић Михајла Мирослав, Вртарић Антуна Иван, Вучић Јосипа Срђан Вутринец Фране Стјепан, Вујанић Илије Буро, Вукелић Гашипара Блаж, Вукетић Милана Душан, Вукмировић Јовице Петар Вулић Ивана Јосип, Загорец-Јуранић Алојза Анкица, Зане Николе Иван, Згоњанин Дмитра Драго, Зорић Анте Иван, Жалац Миле Звонимир, Жганић Мате Иван, Жилавчић Ивана Жељко, Жинко Јакоба Јожеф, Живановић Драгомира Алекса, Жижић-Шулентић Мате Марија, Жук Матије Мато;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Dvorny Јосипа Жељко, Марушић Филипа Иван, Павешкић Ивана Станко, Жудић Ивана Херман;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бајић Милана Никола, Бандула Ивана Марија, Богдановић Богдана Новак, Бркан Буре Стево, Брехман Ивана Иван, Домаћиновић Јосипа Мартин, Цаић Буре Глиго, Цинић-Фербежер Ивана Марија, Бурас Изидора Јосип, Герчко-Шинко Ивана Олга, Гудељ Мије Милан, Хајнжић-Талан Стјепана Драгица, Хорват Николе Андрија, Хорват-Лунко Фране Анђела, Хркец Адама Валент, Худец Емила Јосип, Желановац Антуна Иван, Јурач Стјепана Стјепан, Кунцељак-Крофлин Јосипа Милка, Кантаре-

вић Шерифа Рашид, Кнежевић Антуна Андрија, Кнежевић-Блажић Илије Мара, Колар-Хорватин Антуна Сласица, Крањц-Жигић Новака Смиља, Лончар Мартина Мијо, Лотина Стојана Саван, Малетић Славе Фрањо, Малетић-Бијелић Ђуре Мила, Маловић Јакова Никола, Маричић Илије Иван, Миховиловић Марина Давид, Модич Ивана Ловро, Нађ Фрање Фрањо, Олвиц Јосипа Андрија, Оршолкић Илије Мато, Пајк-Кушен Ивана Магдалена, Павичић Томе Иван, Птичек Бартола Јосип, Радаковић Стојана Јанко, Радетић Иларије Никола, Радман-Бриц Мартина Амалија, Радман Петра Јела, Рајић Ђуре Јово, Румац Антона Армандо, Славићек Јосипа Амалија, Стилиновић, Милана Томислав, Шоштаркић Стјепана Јулије, Вилус Стевана Жарко, Зрински Стјепана Павел;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Баје Драгутина Звонимир, Бакић Ивана Војислав, Бакотић Ивана Анте, Бишковић Штефана Славко, Бобић Дане Ђуро, Божић Мије д-р Дубравко, Браја Павле Павао, Бућан Каје Фабијан, Бурисић Јуре Јура, Џиботи Рудолфа Вид, Црнковић Мије Иван, Црнковић-Гашпарац Вјекослава Франциска, Чернош Александра Александар, Чижкић Славка Даниела, Чижмек Јосипа Фрањо, Чижмешкија Игнаца Мирослав, Дебеговић Јуре Драгица, Делимарић-Јелинчић Мије Љубица, Драгељевић Гаврила Милка, Дражић-Хрбуд Петра Анђело, Дубровец Чирла Вилко, Дундовић Мартина Станко, Дуновић-Деспотовић Михајла Стака, Ђорђевић Живорада Александар, Ђурић Алексе Драгутин, Фазлић Шере Тале, Филипец Максе Драгутин, Гајец-Шимановић Адолфа Долорес, Галић-Стиплонек Вјекослава Марија, Газец Драгана Винко, Герић Ферде Антун, Гјурен Фрање Стјепан, Гојак Јосипа Владо, Граховец Ивана Вера, Грзин Фрање Иван, Ходић Алије Омер, Хоренец-Жегарац Јове Даринка, Хорват-Блажун Милана Штефица, Хушић Ивана Јулијана, Ибрахимпашкић Хасана Мухо, Илић Славка Милан, Иванчић Јосипа Иван;

Ивчек Ловре Петар, Ивековић-Милчић Стјепана Нада, Јелић Мије Мијо, Јукић Ивана Недилко-Бранко, Кадушић Рече Осман, Карабеговић Ибрахима Кемал, Карахоић Абза Мухарем, Коцијан Драге Фрањо, Кос Стјепана Станко, Ковач Фрање Јосип, Кривак Мате Болто, Лабаш Стјепана Људевит, Лаковић-Чолић Јове Десанка, Ласић Јосипа Јаков, Ласић-Крзнарић Јуре Милка, Липић Благоје Милан, Лончар Анте Анте, Љубица-Фруа Анте Ведранка, Магаш Грге Ивка, Маливук Пере Стево, Мандић Рика Емил, Марић Пашка Јере, Марјановић Марка Славко, Марсић Томе Мартин, Мажар Николе Јосо, Милић Пере Ђуро, Милинковић Николе Мартин, Миљак Анте Никола, Могуш Андрије Фрањо, Мужар Јуре Антон, Новак-Микулић Валента Добрила, Новак Фрање Стјепан, Његован Саве Душан, Оцвирек Ивана Јосип, Орешковић Јосипа Катица, Оскуруш Јосипа Стјепан, Пачелат Вјекослава Иван, Пандиловић Атанасије Драгутин;

Павковић Ивана Јозо, Павлић Јосипа Славко, Перетић Мирка Јанко, Пицел Владимира Андрија, Пилижота-Славица Блажа Милка, Пинтарић Мије Михаел, Плантак Јосипа Иван, Посаец Мартина Антун, Потурица Ивана Мијо, Прешкић Благоја Драгутин, Протулипац Ивана Иван, Пургар Леонарда Крешо, Радочај Ивана Рудолф, Ракић Драгољуба Светислав, Рицијаш Стјепана Тугомир, Рогар-Бенко Фрање Аница, Рогољ Марка Вељко, Салонек Јосипа Јосип, Слишковић-Арачић Јакова Ана, Сливак Стјепана Јосип, Сливар-Загорец Луке Игњанка, Спех-

њак Николе Фрањо, Станић Антуна Славко, Стојевић Луке Лука, Судац Јосипа Маријан, Суша Фрање Божица, Шајн Томе Владимир, Шерлог, Стјепана Људевит, Шавор Петра Јанко, Шеб-Блажић Мартина д-р Јасна, Шишиначки Анутна Вјекослав, Шоден Вјекослава Мате, Тодорић Ивана Владе, Томасовић Милоша Бранко, Томаш Велимира Љубомир, Томљановић Ивана Звонко, Тринајстић-Марчеља Јосипа Нада, Тршински Мирка Иван, Турковић Стјепана Томислав, Улама Драгутина Јосип, Влах Игнаца Томислав, Врбек Стјепана Стјепан, Вујчић Маријана Љуба, Вукелић Ивана Марко, Вуксан Шиме Стипе, Вулетић Миха Иво, Вурнек Фрање Рудолф, Замберлин-Кочет Андрије Штефица, Заплатић-Малекић Вида Косовка, Зечић Антонија Ервин, Жердин Фрање Ђуро, Жибрат-Хорватин Бранка Нада;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Ленић Антуна Јосип, Месељевић Јакоба Илија, Опачић Јандрије Павле, Пухек Филипа Милан, Шокчевић Ивана Матеј.

Бр. 134

20 ноември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката.

Јосип Броз Тито, с р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђирковић Ђура Арсен, Голубовић Сава Мирко, Мићуновић-Станојевић Спасоја Душна, Прњат-Милошић Мила Ђина, Прњат Луке Јово, Врачар Радована Жарко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баковић Радоја Тодор, Бошковић Блажа Настас, Чогурић Машана Стеван, Драгојевић Јагоша Драгиша, Јанковић Марка Ратко, Крстовић Франа Мато, Кустудија Ђура Митар, Лопичић-Татар Лазара Вукосава, Марковић Радов Шпиро, Њежић Ђетоја Глиго, Обрадовић Димитрија Марко, Ракочевић

Леке-Радомир, Савовић Радула Драгиша, Спахић
Бока Гаврило, Шакотић Мата Вељко, Вељки Илије
Бранко-Бранислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бојковић Јова Иво, Добриша Александра Јеле-
на, Дудић Стева Душан, Ђуричић Васа Ђоко, Ива-
новић Богдана Драгољуб, Кнежевић-Радичевић
Благоја Јелена, Кнежевић Неша Јован, Лазовић
Рајка Данило, Максимовић Бошка Максим, Матко-
вић Трипа Антон, Мазарак Марка Јово, Николић-
Јовановић Ива Јованка, Њуњић Панта Душан,
Одаловић Шпира Крсто, Павићевић Радована Ми-
ливоје, Рашковић-Лучић Мирка Даница, Секулић
Лазара Благота, Шакотић Спасоја Блажо, Вукче-
вић-Хинић Николе Драгица, Жмукић-Водовар Ми-
ја Ружа;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агић Ага Ајдин, Алексић Милисаву Ђукан,
Апрцовић Петка Божидар, Батричевић Ђура Ја-
гош, Богдановић-Вуковић Тома Невенка, Бојанић-
Миличковић Богића Станица, Вољевић Сима Дра-
гољуб, Булајић Радована Станица, Булатовић Ми-
лована Божидар, Филиповић Арсенија Мркоје,
Франовић Трипа Никица, Гачевић-Драгашевић Ми-
хаила Вера, Гоголић Ахмета Асим, Грбавчевић
Живка Шпиро, Грдинић Петра Милорад, Јанковић
Пера Саво, Јушковић-Драгутиновић Марка Љубин-
ка, Канкараш-Пејовић Јеврема Стака, Каровић
Миленка Василије, Каваја Ђура Велимир, Кићо-
вић-Лопичић Тома Анђелија, Килибарда Тодора
Ксенија, Кљајевић Мирка Владета, Кнежевић Анта
Томица, Колорогић Илије Алекса, Лопичић-Алује-
вић Анте Нада, Марковић Ђетка Јанко, Матић Јо-
сипа Винко, Меџедовић Авда Реџеп, Миличковић
Пука Миливоје, Мујевић Шећа Ђазим, Никовић
Ника Ристо, Нишић Сејда Хако, Обрадовић Милете
Милинко, Паладин Филипа Крсто, Парапид Мила
Јово, Павић Радована Војислав, Павићевић
Пунише Видо, Пејовић Миладина Душан, Радоњић-
Вујошевић Радосава Даница, Радоњић Радисава
Рајко, Станишић Јована Нико, Шћекић Панта Ми-
раш, Трипковић Радун Мирко, Тузовић-Тешановић
Новака Бисерка, Уличевић Алексе Божидар, Вуче-
тић Марка Јово Вучинић Димитрија Митар, Вуко-
вић Пунише Божо, Зорић Милоша Стеван;

— за заслуги во развивањето и реализирањето
на концепцијата на опитнонародната одбрана и за
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и
борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Поповић Николе Миодраг;

— за залагање во социјалистичката изградба
на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Зеговић-Заликић Салка Хатица;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Адиаблаховић Хасана Сулејман, Дробњак Ми-
лоша Станиша, Калуѓеровић Николе Мирко, Кне-
жевић Ђура Божо, Кнежевић Окице Миливоје,
Ковачевић Радосава Бранислав, Љубодер Смаја
Мехо, Мариновић-Радовић Косто Десаака, Мар-
ковић Перка Војко, Радоњић-Прелевић Милосава,
Томовић Дрекала Пуниша, Вукасовић Јова Миро-
слав;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ- БРЕН ВЕНЕЦ

Глухак Мије Мијо, Петовић Владислава Јозо,
Шибрек Мате Драгутин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Рајхван-Иванчић Ивана Босилка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бер Стјепана Ервин Бошковић Трифка Мило-
рад, Горановић Миле Стево, Рибич Марка Саво,
Ризвановић Мустафе Ејуб;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Јукан Мује Хазим, Мајер Ђуре Стјепан, Трам-
пек Драгутина Дане.

Бр. 137

8 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Йосип Броз Тито, с. р.

У К А

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Социјал-
истичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 2290 Белград

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

полковници: Бодрожа Вукосава Саво, Крстоно-
шић Стевана Славоко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковници: Ђурић Митра Лазар, Мандић Николе Стево, Мркић Јуре Милан, Трешнић Јована Ђуре;

потполковници: Букарица Јована Михајло, Јаблан Томе Ђуро, Лукић Божицара Слободан, Танасковић Драгише Милорад, Уничевећ Лазе Милорад;

мајор: Стипанчевић Јосипа Стеван;
воен службеник од II класа: Петковић Рада Милан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковник: Димитријевић Драгана Димитрије;

мајори: Лесковић Саве Љубо, Ранчић Драгутина Србислав;

капетани I класа: Чукић Милоша Милан, Кошћевећ Фране Стјепан, Ранковић Николе Воислав;
капетани: Кулић Боже Слободан, Шарац Милића Милутин;

заставници I класа: Божић Вукадина Александар, Гајић Радише Живан, Готић Трајана Стојадин, Иванчевић Вује Милош, Рамовић Назифа Суљо, Савић Радоше Милорад, Секе Андриша Имре, Живанчевић Душана Гвозден;

заставници: Бабић Вида Гојко, Батаковић Мирка Милан, Девећ Јована Илија, Џубур Мурата Хамид, Јовић Михајла Миладин, Копривица Лазара Петар, Лазовић Глише Мирослав, Миливојевић Светозара Петар, Митровић Костадина Љубисав, Пантовић Милорада Драгољуб, Петровић Живана Спасоје, Савић Танасија Александар, Стаменковић Јордана Велибор, Стефановић Јордана Наум, Томашевић Анђелка Славко, Васић Милана Томислав;

постари водници I класа: Блечић Вукашина Миодраг, Радујко Драгана Слободан, Садагић Сејде Авдо, Талијан Недељка Божицар, Тубић Ђорђа Славко;

воен службеник IV класа: Пешић Љубомира Станиша;

воени службеници V класа: Горички Антона Драгутин, Милановић Рада Душан, Петрић Мате Анте;
воен службеник VIII класа: Глумац Станка Драган;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

полковници: Алексић Ђорђа Мирко, Ђого Ђетка Петар, Малобабић Јанка Петар, Медић Илије Милош, Роћеновић Мића Јово, Томић Васов Обрен, Вранеш Николе Милан;

капетан на боен брод: Келечић Винка Јосип;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковници: Драгутиновић Добросав Сотир, Јовановић Светозара Милан, Кечан Драгутина Ђураф, Лончар Ђуре Васо, Медан Илије Јован, Петровић Уроша Станимир, Рудеж Милоша Душан, Вујић Васе Коста;

капетан на боен брод: Ђеранић Новеце Сретен;
потполковници: Ацковски Донета Трајко, Андријевић Вујице Живота, Богојевић Благоја Миленко, Бојановић Ранка Сретко, Бојат Тодора Бајо, Бојчевић Ђуре Бошко, Војић Спасоја Драгутин, Бошковић Милана Душан, Бошковић Миливоја Мио-

драг, Цветковић Бошка Љубисав, Дамљановић Светозара Рајко, Делић Стеве Ђуро, Делић Саве Мићо, Ђурић Симе Боривоје, Гаруновић Стевана Василије, Гашић Томе Драгољуб, Гончин Душана Сретко, Јевтић Василија Владета, Јоксовић Милана Предраг, Јовичевић Блаже Богдан, Костовски Димитрија Зоран, Мајорош Игњаца Бела, Мајсторовић Грге Тончи, Миловановић Милена Драгољуб, Милутиновић Милутина Михајло, Митровић Чедомира Ђорђе, Мосић Трифуна Милосав, Мрђеновић Љубомира Симо, Недељковић Милоша Милан, Никић Петра Милан, Опсеница Ђуре Милач, Пантић Видоја Марко, Пековић Владимира Радоман, Петровић Љубомира Србољуб, Поповић Љубе Ђуро, Радаковић Михајла Милан, Радичанин Лазе Милош, Роговац Драгомира Милан, Салевић Драгослава Александар, Савић Божицара Боривоје, Секулић Светозара Милисав, Сремчев Симе Томислав, Стаменковић Миодрага Чедомир, Стаменковић Љубомира Радован, Станковић Војислава Видоје, Стефановић Драгослава Властимир, Шпановић Јове Стево, Шварц Вацлава Божицар, Восовић Тодора Драгоје, Забрдац Благоја Зора;

капетан на фрегата: Слачек Рудолфа Рудолф;

мајори: Богвић Душана Ђорђе, Божиновић Николе Тихомир, Цветковић Младена Стојан, Четар Пане Милан, Ђировић Добривоја Миломир, Добросављевић Петра Драгољуб, Ђуричковић Видака Бранислав, Гргур Игњатија Никола, Јанковић Јанка Драгослав, Јеринкић Жарка Божицар, Јовановић Милије Витор, Којадиновић Стевана Ратко, Краљ Ивана Драгутин, Кукић Вида Светозар, Кузмановић Методија Војислав, Матић Мате Борис, Матић Петра Илија, Матуновић Пере Радосав, Михајловић Милета Тихомир, Миљковић Милована Момчило, Миљковић Ђорђа Петар, Младеновић Петруша Боривоје, Недељковић Миљка Радојица, Николовски Најдана Благоје, Петковић Луке Влајко, Петковски Стољка Божицар, Петров Драгомира Милан, Петровић Милана Живорад, Поповић Мије Саво, Савичић Пере Миливоје, Стевановић Тадије Милан, Табаковић Бошка Томислав, Тимотијевић Милоша Коста, Туферић Драгутина Добривоје, Вујановић Васе Момчило;

капетан на корвета: Николић Бранислава Драгослав;

капетани I класа: Благојевић Николе Живко, Брајковић Божицара Иван, Ђуровић Јове Миливоје, Георгиевски Ставре Тодор, Хаџић Османа Мујо, Илић Гојка Михајло, Јевтић Светозара Радисав, Лакић Илије Томислав, Меденица Димитрија Марко, Милановић Војина Божицар, Мирић Игњатија Богдан, Мирковић Светозара Петар, Новаковић Данила Милоје, Обрадовић Бранислава Љубодраг, Стакић Спасоја Михаило, Страхињић Цветана Сибил, Врцељ Стевана Божицар, Вујичић Милорада Лазар;

поручник на боен брод: Драшковић Душана Михајло;

капетан: Глигорић Срећка Владан;

заставници I класа: Арт Мирослава Звонимир, Добросављевић Светолика Сретен, Ерак Николе Мирко, Гајић Велимира Радмило, Грчић Тихомира Миодраг, Ходоба Стевана Иван, Јанковић Милутина Миодраг, Јордановић Светозара Вељко, Јовановић Глигорија Бранислав, Кокановић Радојка Раденко, Крилић Назифа Меко, Кузмановић Кузмана Душан, Личина Михајла Душан, Марковић Уроша Бошко, Марковић Петра Стојан, Маркулин Августина Јерко, Мирчевски Боже Никола, Митровић Луке Милован, Нешић Маријана Живадин, Николић Милоша Бранко, Пешић Мирка Милан, Радосављевић Адама Будимир, Ромић Бранка Никола, Руњић Луке Гаврило, Саветић Цветка Живан, Спасић Станимира Милован, Стефановић Драгутина Петар, Вељковић

Тимотија Милутин, Видојковић Видојка Милорад, Вучетић Величка Сретен;

заставници: Мрђеновић Душана Ранко, Томић Милорада Мирослав;

воени службеници II класа: Милутиновић Николе Радмила, Уламец Мирка Бранко;

воени службеници III класа: Костић Јове Миладин, Ивановски Петра Јаћим, Радосављевић Драгутин Јован, Тодоровић Милосава Милинко;

воен службеник IV класа: Пушица Вука Милоје;

воен службеник VIII класа: Влајић Гавре Душан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајори: Арсеновић-Новаковић Јове Васо, Божовић Јерослава Предраг, Чиплић Данила Милан, Ђорђевић Божидара Љубиша, Ђорђевић Крсте Властимир, Лабовић Мила Момчило, Војић Радојице Душан;

капетани I класа: Ђорђевић Стојадина Слободан, Грбић Рада Мирко, Хафнер Жиге Бранко, Јовановић Ђетка Ненад, Лазич Миодрага Мирослав, Лазич Павла Златомир, Лошић Петка Живојин, Михајиловић Миломира Слободан, Мијаљница Стевана Рајко, Павлов Радивоја Градимир, Павловић Стевана Божидар, Петровић Добросава Тихомир, Раденковић Чедомира Сретен, Рендић Ђорђа Миладин, Симиовић Слободана Драгослав, Станојевић Радомира Љубиша, Стојановић Милана Тихомир, Свиленковић Милентија Станислав, Тодоровски Стојка Славе;

капетани: Цицка Јане Михал, Человић Видака Миодраг, Дамљановић Петка Божидар, Доњерковић Динка Зденко, Ђајић Симе Велько, Фарчић Јакова Јосип, Гаврић Ђуре Стеван, Гребовић Антонија Ранко, Јованчић Борислава Драгомир, Јовановић Миладина Братислав, Јовановић Саве Ђуро, Ковачевић Милинка Милош, Ломљански Михајла Јан, Манојловић Драгољуба Зоран, Маринковић Здравка Милисав, Милошевић Момира Милован, Митровић Живка Мирослав, Недељковић Драгољуба Слободан, Николић Радована Мирослав, Ножица Милорада Ранко, Панић Милорада Раденко, Паскаш Илије Драган, Павловић Радомира Томислав, Радојчић Мила Благоје, Рањеловић Миломира Ненад, Стевановић Душана Добрица, Стевић Александра Јован, Стојадинов Живана Недељко, Стојанов Драги Славе, Стојановић Рањела Зоран, Стојковић Владе Стојан, Шимрак Јоце Благоје, Шкорић Симе Радослав, Тадић Бошка Ново, Тодоровић Драгутин Слободан, Трико Антуна Фрањо, Валенчек Густав Густав, Васковић Стојана Милорад, Винковић Јосипа Жељко, Војиновић Милутина Радивој, Воркапић Миленка Милан, Вуковић Велизара Крстивоје, Зарић Момчила Миленко;

поручници на фрегата: Јурас Думе Жељко, Париповић Петра Миле;

поручници: Димитријевић Милоја Радомир, Јововић Обрада Новица, Милашиновић Војина Славко, Малсница Јакова Милан, Милетић Живојина Александар, Милосављевић Миливоја Драгомир, Николић Љубе Слободан, Орловић Миланка Милорад, Пухача Јове Рајко, Савић Милана Милорад, Сокич Розалије Славко, Станковић Боре Алекса, Станковић Милоша Момчило, Ступар Раде Милорад, Вујичић Николе Гојко;

потпоручници: Денић Димитрија Сибин, Дервишевић Бајре Рамо, Дундић Анте Мијо, Неда Лудвика Јожеф, Шкапина Владе Славко, Вујчин Жарка Милан;

заставници I класа: Богдановић Геце Марко, Цветковић Драгутин Душан, Дамевски Илије Ти-

хомир, Думенчић Ивана Јурај, Јаковљевић Момчила Љубомир, Јекић Лазара Јаблан, Јоцић Божидара Миодраг, Маглајић Тајба Сабрија, Манојловић Ређе Ковиљко, Милић Стојана Јовица, Милић Милана Радман, Настаски Тренка Драгомир, Обрадовић Војина Обрад, Пајевић Петра Миодраг, Панић Гвоздена Живојин, Павић Тихомира Душан, Шиклови Јаноша Алберт, Тодоровић Милорада, Вукадин, Васиљевић Живка Станислав, Војт Алајза Алајз, Живојиновић Живана Милан;

заставници: Анђић Милутина Миладин, Ђолић Мије Винко, Ђурић Видосава Живота, Говедарица Милана Велько, Харашић Јосипа Јакша, Хубанић Ахмета Ибро, Илић Светислава Милан, Јефтинић Тода Ђуро, Јевтић Светомира Милошко, Јевтић Драгослава Миодраг, Јовановић Ива Илија, Јовановић Велибора Жарко, Катана Славка Никола, Клидић Петра Славко, Крнета Лазе Раде, Лебан Иван Иван, Љубичић Остоје Миливоје, Малетин Ђоке Радивој, Марсенић Томе Ђорђије, Миликић Спасоја Влајко, Митровић Милутина Борислав, Митровић Александра Слободан, Младеновић Бранка Звонимир, Павловић Добривоја Андрија, Павловић Драгића Станоје, Пешић Драгомира Живорад, Петровић Николе Драгољуб, Петровић Арсена Слободан, Петровић Светозара Светозар, Попов Мила Обрад, Радевић Милована Милош, Радовић Вуколе Војислав, Савић Алекс Братислав, Савић Саве Радивоје, Симиовић Душана Радослав, Стаменковић Живојина Трифун, Станковић Илије Благоје, Стојановић Јордана Витомир, Шаљић Милутина Милован, Шарбич Јована Миодраг, Тасов Илије Теодосије, Тешановић Рајка Томо, Тешић Радивоја Митар, Топић Мирка Борислав, Тричковић Станка Добривоје, Трнавац Станоја Томислав, Вујичић Адама Момир, Вујовић Владоје Петар, Вукић Радомира Вукаштин, Вуловић Тимотија Драгоман, Затежић Будимира Стојан, Златојева Велька Светислав;

постари водници I класа: Антић Славка Владимир, Биорац Љубомира Мирољуб, Благојевић Новака Милан, Буљугић Ратка Радомир, Читаковић Животе Слободан, Чолак Назифа Авдија, Чулина Јуре Славко, Ђери Ференца Ференц, Ђокић Благоја Радован, Ђорђевић Драгољуба Слободан, Гашић Габријела Кристо, Гојковић Јоце Зоран, Игњатовић Илије Вучко, Иконић Сретена Крсман, Јарић Стеве Чедо, Јокановић Дике Вук, Јовановић Душана Александар, Јовановић Владимира Витомир, Јовић Душана Миодраг, Камкински Благоја Гаврило, Кончар Николе Милорад, Кришановић Ђуре Драгомир, Кривокућа Милоша Михајло, Љиљак Јована Милорад, Марјановић Давида Владислав, Марковић Будимира Љубосав, Меделић Милана Бранко, Медар Ђорђа Недељко, Михајловић Богољуба Милован, Микунковић Душана Милан, Миладиновић Живојина Новица, Мирославић Милана Михајло, Мухамедагић Сулејмана Мухамед, Николић Ђорђа Мирко, Обренић Живана Јован, Огњеновић Мише Мирко, Перић Цветка Никола, Пешовић Милутина Миливоје, Петров Петра Љубчо, Поповић Ратка Костантин, Постољовић Радомира Момчило, Пулавац Данила Видосав, Пуповац Павла Душан, Пуповац Петра Мирко, Рацковић Наћифора Јован, Радовановић Властимира Радован, Родић Миливоја Неђо, Романов Шебешћана Јожеф, Скобљанац Мате Мато, Солеша Јове Рајко, Спирић Добривоја Србољуб, Станкић Милана Драгић, Сругар Блаже Јован, Топонарски Милоја Миливоје, Ушитков Глигора Ристо, Видовић Косте Петар, Врањицац Тонка Стјепан, Вукелић Гавре Драгослав, Вукичевић Драгољуба Томић, Вукосављевић Драгана Миленко, Зиндовић Саве Миланко, Живковић Светозара Милоје, Живковић Бранка Милорад;

постари водници: Алексић Лазара Александар, Бабић Драгомира Драган, Бабић Милана Мирослав,

Божовић Новака Томислав, Дервинци Тешка Уснија, Глигоријевић Радована Милан, Голубић Стјепана Иван, Јовановић Милана Милорад, Ковач Гезе Геза, Ковачевић Ибрахима Рефик, Крстић Чедомира Станислав, Лакета Пере Никола, Лазић Милована Милан, Пармаћ Срећка Недељко, Пауновић Велибора Славолуб, Павлић Фране Звонимир, Пешић Цветка Миле, Раденовић Александра Рајко, Родић Мила Вид, Ракић Рада Ненад, Радетић Миломира Драгомир, Солга Јосипа Мартин, Старчевић Обрада Милорад, Стефановић Момира Видоје, Стојковић Душана Бранислав, Тодоровић Илије Стеван, Врпељ Душана Славко, Вучковић Светислава Слободан;

воени службеници III класа: Анђелић-Ердеш Јосипа Елизабета, Ковачевић Петра Јелена, Таковац Петра Ружица;

воени службеници IV класа: Хрњаковић Марка Милес, Јоксовић Драгољуба Милорад, Матијевић Звонимира Радмила, Татић Уроша Милица;

воени службеници V класа: Драгутиновић Борисава Софија, Јовановић Душана Томислав, Станковић Љубомира Милева, Тодоровић Јована Милан, Трајковски Кире Димитрије;

воен службеник VII класа: Лучић Блаже Васо;

— за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја како и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

потполковник: Сипић Павла Душан;

заставник I класа: Ранђеловић Божицара Бори-воје;

— за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковник: Петењи Јулија Јосип;

потполковници: Клобаз Ивана Петар, Крстић Ранђела Чедомир, Микелић Драгомира Иван, Микић Драгомира Властимир, Ракић Милије Радивоје, Терак Андора Андор;

капетан на фрегата: Балог Михаља Карол;

мајор: Миладиновић Ђорђа Драгољуб;

заставник I класа: Нешковић Миливоја Јован;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Бакмаз Ристе Милан, Дрљачић Живка Миливој, Ђокић Страина Словољуб, Грче Петра Недељко, Илић Уроша Љубисав, Јанковић Луке Саво, Јеврић Лабуца Саво, Кнежевић Аћима Никола, Ковачевић Ђуре Никола, Кридија Пере Марко, Мијаиловић Здравка Алексиде, Мијаговић Николе Коста, Милат Мате Миливој, Обрадовић

Јована Илија, Панић Грује Живота, Пајковић Марка Радисав, Пејовић Крсте Владо, Петек Антона Људевит, Стојановић Иве Владимир, Стојковић Лазара Владимир, Тодоровић Николе Петар, Вешовић Вуксана Душан, Ђујиновић Ђурђа Петар, Узелац Марка Никола;

потполковници: Богдановић Петра Дмитар, Божанић Николе Гојко, Буразор Љубоја Драгоје, Црњаковић Илије Душан, Фредотовић Мате Динко, Гашипаревић Мартин Крзма, Христов Бориса Васил, Јанковић Драгомира Момир, Јокић Душана Владимир, Катић Ђуре Драган, Ковачевић Милана Панта, Кршић Ивана Раде, Крстинић Ђуре Драгутин, Кућубић Милосаво Михаило, Лазић Саве Зоран, Мајце Карола Раде, Мандарић Симе Никола, Мандић Јована Пантелија, Марковић Стеве Вукман, Миљковић Филипа Велибор, Николић Косте Драгомир, Опалић Петра Милош, Потребнић Илије Радивој, Прибиловић Николе Љубомир, Приморац Боже Никола, Радонић Грује Живорад, Савић Драгослава Бранислав, Секуловић Гојка Паун, Спасић Богдана Живомир, Шијан Милана Дана, Штимац Андрије Валент, Војводић Јована Петар, Врањешевевић Стеве Момир, Вујовић Благоде Војислав, Вукадиновић Баје Лука, Зечевић Петра Добрашин, Златановић Драгољуба Божицар, Златковић Чедомира Душан;

мајори: Јовић Милана Обрад, Кржић Томе Симо;

капетани I класа: Карајовић Јована Милутин, Ранчицај Ане Франц;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Драгичевић Николе Југослав, Ђорђевић Радослава Драгољуб, Филиповић Боровоја Драган, Коларевић Михајла Александар, Костић Радисава Светислав, Микић Станка Крсто, Мусић Војислава Љубомир, Николић Светозара Михајло, Панић Владимира Тугемир, Радас Крсте Анте, Радивојевић Ненада Мирко, Ристић Добросав Милан, Шошкић Веке Бошко;

мајори: Фишић Душана Томислав, Кршић Милије Видоје, Адамов Ђорђа Радивој, Апостоловић Ђуре Мирољуб, Аглић Николе Милан, Броковић Радомира Милосав, Цикић Милије Никола, Цветковић Николе Тихомир, Дамјановић Уроша Драгомир, Димитријевиќ Илије Благоје, Димитров Сокола Трајко, Дражић Драгомира Александар, Ђуповац Војислава Стеван, Филиповић Војина Љубодрог, Гроздановић Милутина Милосав, Јелић Станка Живота, Илиевски Ђорђа Александар, Јоксимиовић Милана Никола, Матијевић Николе Раде, Милић Веселина Момчило, Милошевић Милана Никола, Младеновић Милосаво Гојко, Новаковић Милутина Драгољуб, Пејчић Каменка Величко, Сарић Милутина Милорад, Савовић Миленка Милан, Станковић Божицара Миодраг, Стошић Василија Александар, Томашевић Дике Гаврило, Торлаковић Станка Мирослав, Угвић Радована Радомир, Вељковић Стојана Добрица, Витошевић Живорада Миодраг, Живковић Петра Рајко;

капетан на корвета: Ѓиатић Јове Владо;

капетани I класа: Адамов Станка Душан, Алавања Саве Тихомир, Алексос Владимира Георги, Андрић Милоша Стојан, Анђелић Миливоја Живојин, Анђелковић Стевана Добросав, Бањац Симе Душан, Бошњаковић Ивана Божо, Бранковић Љубомира Јелен, Бранковић Борисава Мирослав, Чаторовић Радомира Владимир, Даничић Ђуре Вукашин, Дрекслер Карла Франо, Ђокић Адама Љубиша, Ђоковић Лазара Богољуб, Ђорђевић Милутина Никола, Филиповић Милоша Илија, Глигорев Ивана Слободан, Гогић Константина Славолуб, Гове-

дарица Крсте Јован, Илић Боровоја Новица, Искрин Стевана Момчило, Јанићијевић Милована Радиша, Јоцић Станислава Љубиша, Јовановић Стевана Борислав, Јовић Митка Јосиф, Карић Радивоја Светислав, Карличић Радоја Момир, Катић Николе Момчило, Кирков Славе Дмитар, Ковачевић Бошка Слободан, Кундак Јове Владо, Лазић Анте Томо, Лазаревић Лазе Богдан, Лекић Милана Драган, Леротић Андрије Милан, Малеташки Стојана Лазар, Мамула Гаје Лазо, Марковић Александра Драгослав, Марковић Миодрага Драгутин, Марковић Јеврема Ратко, Марсенић Матије Милутин, Миклош Јаноша Јанош, Миковић Душана Томислав, Милић Богољуба Витомир, Милошевић Ахима Милорад, Мирсавић Миломира Душан, Митровић Ђорђа Вукашин, Младеновић Прокопија Никола, Младеновић Светислава Зоран, Момировски Богдана Алекса, Мрдак Миће Момир, Неидерт Ђуре Винко, Новаковић Стевана Слободан;

Орловић Јована Драго, Павличек Мије Мијо, Павловић Чедомира Драгољуб, Павловић Драгутина Добривоје, Павловић Раићела Милорад, Пеца Николе Ђурица, Перонић Адама Миодраг, Петровић Станислава Душан, Плавшић Василија Илија, Проковић Павла Момчило, Радаковић Косте Борислав, Радивојевић Војислава Душан, Ристић Петра Јабуд, Ристић Јована Светислав, Рогуља Ђуре Илија, Секулић Милутина Милан, Скакаљевић Захарије Драган, Спасојевић Јатоша Вукота, Срдић Рада Будимир, Станић Дмитра Миле, Станојевић Стојадина Милисав, Стејић Душана Момчило, Стевић Војислава Миливоје, Стојанов Тоде Дмитар, Стојановић Душана Александар, Стојановски Стојка Томо, Стојиловић Александра Чедомир, Стричевић Дује Јосип, Тасевски Спире Јордан, Тешић Милана Ненад, Тошовић Предрага Милоје, Велимировић Негована Петар, Вељић Душана Станко, Видаковић Стипана Лазар, Вуковић Живка Иван, Зиндовић Јоје Бошко, Златковић Сретена Живорад, Зрнић Вељка Владо;

поручник на боен брод: Бујић Ђорђе Боровоје;

капетани: Антонић Станка Слободан, Богдановић Жарка Витомир, Бојић Боже Стеван, Броћета Славка Мирко, Ђирић Чедо Јован, Ђаковић Николе Милан, Граовац Јована Миодраг, Ђинђић Радосава Љубинко, Ђорџа Гојка Ђуро, Јовановић Ђорђа Слободан, Калабић Страхине Јован, Марковић Бранка Ратко, Миланковић Бранка Драгољуб, Павловић Милисав Живадин, Радић Милоша Илија, Ристевски Милана Трајан, Самарџић Јована Милосав, Субота Ивана Јосип, Шабановић Хивзе Медо, Шарац Данила Ратко, Вардић Стјепана Стјепан, Васиљевић Боровоја Бошко, Вермезовић Николе Ђорђе, Живковић Милића Милош;

поручници: Степановић Новака Вујадин, Тмушић Радоја Милован;

потпоручник: Кривокапић Спасоја Гојко;

заставници I класа: Адиловић Мухарема Пашо, Андонов Пене Никола, Бабић Симе Душан, Баричић Фрање Иван, Билош Ивана Иван, Челиковић Миодрага Јован, Дејановић Донче Петар, Делић Томе Сретен, Димитријевић Станка Иван, Донев Васица Раде, Дрчелић Милоша Милојко, Ђекић Владимира Војислав, Ђенић Будимира Радосав, Ђилас Драгова Ђуро, Ђинковић Милана Живојин, Ђокановић Дамљана Божидар, Ђокић Јеремије Сретен, Ђурић Недељка Бошко, Ђурић Милутина Драгослав, Ђуричић Станка Милош, Глодић Милана Ђорђе, Холка Јаноша Михаљ, Јаким Николе Јулијан, Јовановић Душана Милисав, Јовић Обрена Станоје, Јововић Бошка Милош, Кижлин Томе Драгутин, Кнежевић Добривоје Павле, Ковљанић Стојана Ђуро, Крнета Дане Петар, Кућанин Суље Ибро, Кучубић Михаила Живојин, Лелек Јована Вељко, Љубисављевић Витомира Богдан, Марковић

Луке Веселин, Марунић Рада Милорад, Матевски Петка Бранко, Матовић Спасоја Душан, Матовић Милорада Витомир, Меховић Илијаза Ђазим, Мирковић Милутина Станимир, Милинковић Мије Иван, Милинковић Живана Милинко, Миловановић Живорада Јордан, Мојић Недељка Светомир, Момчиловић Чедомира Томислав, Морача Пере Мирко;

Нешић Живана Драгомир, Никовић Чедомира Обрен, Обрадовић Николе Илија, Обрадовић Милана Рајко, Оташевић Сава Славко, Петровски Видана Живко, Петровић Живорада Богосав, Петровић Ђуре Срето, Петровски Илије Милан, Поповић Богољуба Миодраг, Радић Стевана Милосав, Раонић Милована Вучко, Ровчанин Хаска Асим, Савић Мила Неђо, Симић Илије Шпиро, Симикић Боже Будимко, Соковић Стевана Момчило, Спасојевић Стојана Миленко, Станчул Живе Саво, Станковић Душана Миливоје, Станојевић Јовише Милосав, Станојевић Будимира Никола, Станојевић Деспота Раде, Стјепановић Јоце Недељко, Стојановић Драгутина Данило, Стојановић Милисав Ђорђе, Сушац Николе Винко, Шупица Милутина Стеван, Танасковић Драгутина Богомир, Тановић Миленка Милорад, Тешић Владимира Миодраг, Тодоровић Драгутина Ранко, Томић Косте Бранко, Томић Милутина Станимир, Тривић Јована Милан, Тупанчевски Мила Никола, Урсуловић Јанка Душан, Васић Недељка Стеван, Вућићевић Ранка Миодраг, Вулин Васе Бранко, Зарев Марка Боро, Згоњанин Душана Бранко, Златановић Боровоја Градимир, Живановић Драгољуб Радомир;

заставници: Амбруш Фрање Јосип, Андријашевић Александра Чедомир, Арсић Уроша Станимир, Бабићевић Васе Ђорђе, Благојевић Тодосија Драгомир, Богдановић Божидара Благоје, Богдановић Трајка Милан, Црногорац Крсте Момчило, Цветковић Владимира Бранислав, Цветковић Милутина Љубивоје, Цветковић Илије Милорад, Чамински Николе Ратко, Чобељић Петра Гаврило, Дајч Ерика Михаел, Ђерђ Илоне Јудевит, Ђокић Радована Драган, Ђурица Ђуре Душан, Гајић Боровоја Драшко, Гаврановић Симе Ђуро, Гимбош Тиме Добривоје, Говедарица Благоја Милан, Гргур Лазара Младен, Исламовић Раде Идриз, Ивић Божидара Петар, Јеремић Владислава Владо, Јордановски Славе Станко, Јовчић Ристе Станислав, Кендија Емила Славко, Коларевић Јеремије Милош, Кордић Томе Милан, Крговић Периче Павић, Крсмановић Војина Обрен, Лекић Павла Симеун, Лолић Миће Тодор, Марић Богољуба Мирољуб, Марковић Стевана Душан, Матовић Новице Милутин, Михајловић Симона Александар, Мијатовић Вида Божо, Миладинов Ивана Харалампје, Миладиновић Милорада Милосав, Милошевић Драгомира Добросав, Милошевић Новице Градимир, Миљковић Драгољуба Александар, Мирић Пантелије Љубисав, Мирковић Гавре Милан, Митић Влајка Милорад, Митровић Радомира Обрен, Мршовић Славољуба Мирослав;

Николић Вукашина Марко, Николовски Михајла Захарије, Нинић Осте Радован, Новаковић Мирка Новак, Пауновић Боре Томислав, Павловић Боже Стојан, Петковић Саве Будимир, Петровић Добросав Драгослав, Рајчић Мија Мато, Рајков Родољуба Александар, Рајковић Тодора Бранко, Ракић Радоја Цветко, Ристић Станимира Стојан, Ристић Станка Властимир, Савић Саве Драгомир, Савић Чедомира Михајло, Савић Радмила Живорад, Стаменковић Душана Драгољуб, Станковић Миодрага Божидар, Станојевић Ђуре Радован, Стојановић Ристе Владо, Стојановић Михајла Живорад, Ступић Косте Бранко, Шкипина Радослава Славко, Тодорић Стојана Видосав, Томић Костадина Живорад, Тренчовски Ђуре Ђорђе, Трнавац Славка Љубивоје, Волкановски Никодина Александар, Вршчај Матије Иван, Вучетић Радосава Божидар, Вујо-

шевић Васе Борислав, Вуковић Цвијетина Михајло; Зделар Тодора Драгослав, Зечевећ Милоша Владимир, Живковић Станоја Станислав;

постари водници I класа: Антић Александра Чедомир, Ђокић Миљивоја Слободан, Цеврња Анте Јозо, Јакшић Ђуре Душан, Јовановић Добрина Никола, Костовић Јефенија Милош, Крстић Јефрема Владо, Крстојевић Десимира Љубодраг, Мицевски Стојана Лазар, Михајловић Васе Милош, Михајловић Миодрага Жарко, Николић Јордана Славко, Петровић Саве Ратко, Савић Василија Бранислав, Стаменковић Милутина Петар, Тошић Шпире Ђуро;

воени службеници II класа: Калуга Владе Бранислава, Патрновић Андрије Миодраг;

воени службеници III класа: Антић Глигорија Владимир, Хусеиновић Алије Емил, Којић Марка Коста, Колунџија Бранка Душанка, Михајловић Ђуре Василије;

воени службеници IV класа: Беловари Маре Иван, Будлер Марка Леополд, Фабшић Дракулић Илије Мира, Љушковић Маринка Миљивоје, Михајловић Добривоја Дарослава, Павличевећ Радована Добрила, Стипић Ивана Анте;

воени службеници V класа: Ђурин Стјепана Јосип, Павловић Драгољуба Живота;

воени службеници VI класа: Стојановић Душана Бранислав;

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани I класа: Јовановић Александра Јован, Мишић Драгомира Милован;

капетани: Богдановић Живојина Зоран, Ђурђевић Ђорђа Милан, Гошић Драгољуба Бориша, Комарони Андриша Андриша, Лукић Мехмеда Жарко, Лукић Божидара Бранислав, Лакета Луке Миодраг, Маркичевић Милорада Драгутин, Нешовић Милована Зоран, Станисављевић Косте Никола, Ступар Лазе Жељко;

поручници: Глишић Бранислава Божидар, Грбић Срђана Слободан, Манојловић Драгише Миломир, Мартиновић Добривоја Александар, Мишић Добромара Миодраг, Пејић Бранка Славко, Станојевић Душана Предраг, Сенић Саве Милорад, Стојмировић Радомира Славољуб, Шабан Божидара Радомир;

заставници: Јовановски Наума Ђорђе, Васић Крсте Станиша;

постари водници I класа: Алексић Милосава Мирослав, Атанасов Марка Панчо, Дачев Мицева Дачко, Ђурђевић Тројана Станимир, Галић Фране Иван, Грковић Слободана Душан, Хасанагић Ибре Абдулах, Кнежевић Петра Душан, Кокић Милана Никола, Ковачевић Саве Перо, Рађеновић Саве Милан, Рисовић Јосипа Јосип, Стојићковић Миљивоја Милан, Шебез Миленка Мирко, Вељковић Радослава Србољуб, Весић Арсенија Милован, Видановић Јефте Јордан, Војновић Јована Павле, Вујановић Обрада Славољуб, Вунић Љубомира Петар, Зубарица Лазара Радомир, Златић Радише Милоје;

постари водници: Боровац Боровоја Часлав, Бунчић Живка Бранко, Чворак Ђуре Лазо, Ђурђевић Младена Александар, Ђукић Драгутина Новак, Филиповић Миодрага Милош, Ивановић Благоја Негован; Јашовић Радоја Драгослав, Келеџија Ђамила Смајо, Кокановић Немање Миленко, Марић Пере Милорад, Михајловић Ратомира Каислав, Мијаиловић Славољуба Борислав, Миленковић Драгише Драган, Милорадов Димитрија Стојан, Миљковић Добросава Часлав, Паневски Димче Љубиша, Поповић Недељка Ратко, Пугар Фране Жељко,

Ркман Мане Милош, Савић Милана Јово, Сенић Филипа Јагош, Северовић Јове Светозар, Симић Војислава Милан, Шегрц Ивана Крунослав, Тодоровић Чедомира Богдан, Видулић Анте Миле;

водници I класа: Антић Светолика Радомир, Божовић Ђорђа Родољуб, Гајић Милана Данислав, Јовановић Радивоја Владимир, Корица Николе Владо, Крсмановић Ристе Бранислав, Љепојевић Саве Славко, Марељ Стеве Божо, Обрадовић Драгољуба Обрад, Панц Карла Лоренц, Пашагић Мухарема Сафет, Пејдановски Александра Андо, Петковић Тодосија Јова, Планинчић Милисав Драгомир, Ристић Милутина Јован, Симоновић Милете Јордан;

воени службеници VII класа: Гаица Марка Војислав, Мофардин Петра Мирко;

воен службеник IX класа: Ранђеловић Стојана Зоран;

Од Воената пошта 1912 Ниш

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

полковник: Арсовић Боже Бранко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковници: Јанковић Радика Михаило, Јововић Милисав Вељко, Јоц Мирослава Душан, Мишић Божидара Петар, Ранчић Ђорђа Божидар;

потполковници: Антић Светолика Стојан, Цвијетић Марка Миљивоје, Ђорђевић Хранислава Радован, Франета Јована Стеван, Гађиновић Луке Душан, Гајић Милорада Живорад, Игњатовић Милоша Миомир, Јовановић Јована Мирко, Кузмановић ко, Поповић Јанка Василије, Радонић Милка Душан, Младеновић Саве Благоје, Пашић Карла Мирко, Поповић Јанка Василије, Радочић Милка Душан, Рајшић Петра Миленко, Савић Живана Мирко, Славковић Љубомира Слободан, Стошић Стојана Радивоје, Стојић Триве Лазар, Шушак Остоје Илија, Тинтор Ђуре Стеван, Трифунковић Тодора Ненад, Витас Петра Никола, Влајковић Николе Петар;

мајори: Алексић Петра Добросав, Цветановски Данче Стојан, Димитровски Љубомира Димитрије, Ђорић Сретена Бранко, Гривеи Аурела Аурел, Јовановић Живојина Миљивоје, Комадина Михајла Бранко, Микић Живомира Љубиша, Петровић Слободана Добривоје, Поповић Милана Живомир, Проккић Братислава Радосав, Ристић Добросава Драгољуб, Видановић Боровоја Томислав;

капетани I класа: Јосиповић Милана Светомир, Лопичић Ђуре Арсеније, Младеновић Миодрага Будимир, Вулић Димитрија Драгољуб;

заставници I класа: Ајдуковић Михајла Раленко, Џукавац Гвоздена Љубисав, Цветковић Војислава Радисав, Драмићанин Радована Димитрије, Ђокић Миодрага Драгољуб, Ђурђевић Василија Александар, Ђурђевић Јанкоте Јован, Глоговац Марка Бранко, Лепир Суђе Реџо, Марјановић Рајка Душан, Митевски Стојана Станко, Младеновић Лазара Предраг, Нешовић Василиа Новко, Нешовић Радована Светислав, Пајантовски Антона Димитрије, Пантелић Николе Десмир, Пејчић Пејче Тихомир, Писар Пере Марко, Ристић Ђорђа Петко, Сретеновић Животе Љубинко, Вучинић Мила Раде, Живковић Васе Ђорђе;

заставници: Филиповић Борка Радослав, Мечичукић Адема Чамил;
 воен службеник II класа: Дејановић Лазара Десанка;
 воен службеник III класа: Игић Љубомира Видосав;
 воени службеници IV класа: Црнобрња Теодора Миодраг, Петковић Цветана Гојко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајори: Игић Петра Мирољуб, Јакшић Миљка Вучко, Костов Бориса Никола, Станојевић Ђорђе Милић;

капетани I класа: Цветановић Тихомира Ратко, Јовичић Стојана Радослав, Кончаловић Симе Слободан, Костић Витомира Русомир, Лајпциг Јохана Јохан, Петровић Живојина Велимир, Рамаданај Рамадана Ниман, Трајковић Радивоја Светислав, Вукојичић Димитрија Душан;

капетани: Ђорђе Мате Иво, Гарчевић Вујадина Војислав, Илијевић Благоја Гоце, Иванов Ђорђа Младен, Ковачица Вукана Сава, Маљковић Саве Милисав, Милосављевић Стојана Перица, Печанац Милана Славко;

поручници: Комар Ивана Карел, Миленковић Миодрага Слободан, Петровић Душана Десимир, Протић Предрага Чедо, Радојичић Љубисава Радивоје;

потпоручници: Ђорђевић Андрије Светислав, Перичевић Младена Рајко;

заставници I класа: Амедовски Муртеза Абас, Чикарић Миливоја Драгољуб, Ђрбовић Јове Драгутин, Илић Душана Радомир, Илић Душана Вујица, Костадиновски Јефтим Серафим, Манчић Панте Милован, Марић Рада Јован, Обрадовић Радољуба Драгић, Петровић Станијана Видосав, Сврзе Марка Иван;

заставници: Ајдуковић Милана Илија, Антић Ненада Војислав, Димић Живка Војислав, Дракуловски Јована Андон, Ђорђевић Војислава Тихомир, Ефтимов Ристе Ђорђе, Илић Чедомира Драгослав, Јанићијевић Миливоја Драган, Јеринић Лазара Вељко, Јошић Пере Крсто, Јовановић Секуле Миливоје, Карановић Илије Ђорђе, Максимов Стојана Владо, Масловарић Радомира Томица, Милојковић Живојина Бранислав, Мирковић Гавре Аран, Митровић Јована Часлав, Момчиловић Љубисава Станул, Николић Милана Милоје, Пејчић Марка Маринко, Прокић Милка Владислав, Раденковић Стојадина Миливоје, Средојевић Димитрија Љубомир, Станишић Николе Рајко, Стојановић Чедомира Драгољуб, Стојановић Добросав Јоксим, Стојишић Вујице Живко, Узелац Мила Симо, Видић Љубомира Бранко, Вуличевић Богосава Никола, Здравковић Јанка Милисав, Здравковић Бошка Мито, Златановић Драгутина Станимир;

постари водници I класа: Бакић Бранка Петар, Бешић Ђуле Ђула, Ђурић Радисава Чедомир, Ђурић Ђекослава Живорад, Ђосовић Драгослава Миодраг, Деспенић Станка Ђорђе, Динић Драгише Момчило, Дивјак Стевана Богдан, Ђурић Љубодрага Ратко, Гојчевић Јосипа Милан, Голић Филипа Војко, Голубовић Новице Петар, Јанковић Паје Никола, Јањић Тригуна Петар, Јерковић Милана Ђорђе, Јојић Саве Саво, Јовановић Луке Иван, Коцић Велимира Слободан, Кикановић Луке Сретен, Лазић Лазе Никола, Мирић Стевана Јовица, Митревски Милете Симо, Митровић Саве Љубисав, Нешић Драгомира Станица, Паић Љубана Богдан, Панић Лазара Млађен, Павловић Стевана Звездан, Перичић Раденка Љубивоје, Пржар Стевана Милован, Ристић Трајка Бранислав, Ристић Милутина Станоје, Стојиљков Милана Толор, Стојановић Миодрага Зоран, Стојковић Милана Миодраг, Трнинић Милана Ми-

лорад, Весић Весе Душан, Војновић Стевана Александар, Вујичић Миломира Светомир, Вукајловић Љубе Новак, Жуљевић Роке Ђено;

постари водници: Антић Тихомира Саша, Бобић Војина Милан, Диздаревић Шахира Џемал, Докљанов Косте Иван, Кнежевић Ђураћа Гојко, Лакета Достиње Младен, Манојловић Цветана Душан, Служић Андре Стјепан, Шукић Милорада Миле;

— за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Марковић Пере Мирослав, Реревски Георги Митоди;

потполковници: Антић Марка Душан, Боричић Саве Милутин, Комненовић Ђорђа Бранислав, Петровић Живана Бранислав, Поповић Михајла Милош, Романић Петра Јован, Томић Боривоја Радул; заставник I класа: Златановић Милана Видосав;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Бојиновић Ђуре Млађен, Ђуић Милана Мане, Милојковић Миодрага Слободан, Праштало Пане Стево, Станковић Пере Ђоко, Стојић Ђорђија Блажија;

потполковници: Ђулибрк Миће Станко, Басарић Исаила Жељко, Берић Платона Богдан, Брајчевић Иве Иво, Бурсаћ Дмитра Данило, Гаљановић Јануза Шукрија, Гудељ Шћепана Божидар, Лукић Драгутина Илија, Максимовић Јанићија Владимир, Манић Љубомира Александар, Мутавчић Љубомира Љубисав, Пејчић Ђорђа Светомир, Раичевић Велимира Драгољуб, Ристић Руска Најдан, Зјача Милана Раде;

воен службеник II класа: Величковић Вукашина Чедомир;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

полковник: Мачукановић Михајла Ђорђе;

потполковници: Гавриловић Исаила Милан, Михајловић Влајка Светозар, Миладиновић Ранка Јовица, Милосављевић Јездимира Предраг, Радисављевић Тасе Часлав, Станковић Часлава Велизар;

мајори: Бојовић Мијата Бранко, Џакић Ђорђа Томислав, Ђурић Алексе Новица, Ђосић Витомира Милован, Ђокић Милана Миленко, Филиповић Ђорђа Милојко, Ивовић Мирка Градмир, Јаневски Јефтиммија Герасим, Јевторић Челомира Миодраг, Лазаревић Животе Драгиша, Матијаш Стојана Бранко, Никодијевић Тадије Славко, Николић Животе Љубиша, Нововић Миличка Борислав, Остојић Бошка Секула, Пешећ Радомира Станимир, Пијанец Матије Стјепан, Појић Драгана Томислав, Радвановић Драгана Никола, Симовић Томаша Никола, Зеџ Стеве Љубомир;

капетани I класа: Адамовић Јосифа Првослав, Ацић Драгојла Добривоје, Андрејевић Јефте Куз-

ман, Бараћ Косте Јово, Ђирић Светомира Александар, Домазет Милана Чедо, Ђокић Ђорђа Љубоје, Гачић Вељка Георгије, Голубовић Станоја Рашко, Гргуровић Спасоја Радован, Игњатовић Радосава Драган, Ивановић Миодрага Миладин, Јањић Милана Добривоје, Јовчић Љубомира Александар, Керкез Илије Јово, Кочовски Најдена Вељко, Ковач Анкиче Јосип, Крстић Новака Славолуб, Мајкић Стеве Бошко, Маркишић Симе Милутин, Манојловић Милорада Миодраг, Милосављевић Зарије Ранко, Милошевић Ратомира Светосмир, Миловановић Вукоја Часлав, Митић Миодрага Грујо, Патранковић Петра Стојан, Петровић Сотира Александар, Петровић Животија Милашин, Пигл Ђуре Едуард, Попадић Милана Никола, Поповић Велибора Драгослав, Радучић Драгише Предраг, Репац Душана Пејо, Ристовић Јеремије Милорад, Савић Стојана Милош, Степановић Атанасија Миодраг, Стојков Томе Владимир, Стојановић Сове Предраг, Томовић Стојана Ратомир, Вељковић Тихомира Слободан, Веруовић Рада Момир, Волф Франца Едуард, Златковић Борисава Добривоје, Живановић Радослава Милутин;

капетани: Брезник Мије Стјепан, Крковић Драгана Милан, Лазаревић Стојана Владимир, Линкић Цветка Љубомир, Мијајловић Борисава Живорад, Петровић Лазе Никола, Симоновић Младена Мирослав, Васиљ Љубомира Богдан, Вукман Саве Гавро; заставници I класа: Алитовић Османа Слободан, Аврамовић Ђуре Бранислав, Бибић Милана Радован, Дачић Јоце Пера, Дамњановић Војислава Велимир, Драговић Михајла Вукић, Џопалић Милорада Драгић, Ђорђевић Душана Славко, Ђорђевић Милутина Властимира, Ђурђановић Љубомира Миодраг, Ђурић Ранђела Ива, Халавања Николе Јово, Херјавец Ивана Фрањо, Ињац Петра Спасоје, Ивановић Вукашина Трифун, Јачовић Настаса Радомир, Јевтић Светомира Радован, Калаба Луке Алекса, Капетановић Ивана Момчило, Карановић Махајла Недељко, Кеџић Хамида Ибрахим, Коларевић Радивоја Предраг, Кузмановић Петра Душан, Милетић Владислава Селимир, Манчић Влајка Милорад, Маркановић Томе Маго, Михајловић Миладина Властимир, Мухић Милана Антун, Миленковић Милисава Владимир, Милосављевић Миленка Миодраг, Митић Богосава Александар, Митровић Милорада Златомир, Николић Светозара Миливоје, Николић Војислава Мирослав, Пантовић Васка Драгомир, Пејчић Ивана Жарко, Пенчић Александра Бранко, Петковић Животе Милан, Петровић Драгољуба Милорад, Петровски Ђорђија Стојан, Ранђеловић Михајла Тихомир, Ристић Чедомира Добросав, Рођаковић Томе Ђоко, Руњавац Душана Милан, Симоновић Милана Младен, Слишко Ивана Анто, Спасић Димитрија Миле, Станимиров Мите Стојан, Стојановски Трајка Иван, Томовић Рафајла Михајло, Трифунов Душана Владимир, Видановић Алексе Витомир, Вуковић Томиде Драгутин, Зељковић Војина Драгомир, Анић Јурице Фрањо;

заставници: Аврамовић Сретена Станоје, Атанасковић Милоша Миодраг, Богуновић Драгана Раде, Боснић Раде Никола, Драгичевић Ивана Павао, Фирст Алберта Андрија, Ивановић Сибила Милета, Јаковљевић Живорада Љубинко, Јовановић Миладина Костадин, Јовановић Владимира Радисав, Ковачевић Јове Божидар, Љубић Милентија Војислав, Манчевски Лазара Јаков, Месарић Николе Стјепан, Митровски Видана Бошко, Ристевски Стевана Здравко, Симатовић Симе Богдан, Спасић Прокопа Видоје, Стијепоновић Милана Радосав, Стошић Младена Момир, Урошевић Љубомира Томислав, Вујић Тоде Симо, Живковић Видосава Тихомир;

постари водници I класа: Бачевић Божидача Љубиша, Илић Божидача Љубомир, Милојковић Живка Бранислав, Митић Божидача Велизар, Млинар Јована Милош;

воен службеник IV класа: Петковић Станимира Драгомир;
воен службеник VI класа: Јоксимовић Драгутина Александар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значења за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковници: Грујић Милутина Александар, Шипрага Боже Јово;

мајор: Живковић Живана Радослав;

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани I класа: Алексић Мирка Станислав, Бајрактаревић Божица Слободан, Марковић Јована Стојан, Скалушовић Светозара Ђорђе, Стојковић Стојана Србољуб;

капетани: Аврамовић Николе Јован, Бабић Рајка Драгомир, Бајрами Јусуфа Хусеин, Божић Анђелка Боже, Чолаковић Миодрага Драган, Ђокић Властимира Драган, Ђорђевић Драгиша Слободан, Ђорђевић Драгомира Родољуб, Фиџић Мухарема Хашић, Гавриловић Саве Миодраг, Кричковић Петра Коста, Лазић Саве Никола, Миџић Пауна Томислав, Младеновић Миодрага Љубиша, Пенчић Миомира Златомир, Радивојевић Костадина Љубисав, Ранчић Стојана Чедомир, Ранђеловић Милана Ранђел, Ранђеловић Живојина Слободан, Стануловић Станимира Слободан, Степановић Адама Илија, Тасић Стојадина Душан, Вељковић Петронија Славко, Живковић Љубише Мирослав, Живковић Светислава Слободан;

поручници: Балић Живојина Новица, Филиповић Станислава Мирољуб, Јанев Ивана Јадранко, Милојевић Будимира Вукадин, Павковић Петра Борислав, Павловић Миладина Момчило, Петровић Крсте Милорад, Секулић Светозара Видосав, Стевовић Профила Будо, Зузаку Рамуша Хаљит;

потпоручници: Краснићи Муслие Тосун, Рапаић Николе Ђуро;

заставници: Стошић Миладина Петар, Тасић Стојадина Драгољуб;

постари водници I класа: Абазовић Рахмана Имер, Дамјановић Станка Владимир, Јеленковић Јосипа Дарио, Комадина Јосипа Ненад, Младеновић Косте Милорад, Нововић Мише Славко, Радочић Слободана Зоран Релић Ивана Томислав, Станимировић Мирослава Србољуб, Стојановић Живојина Саве, Шпицак Петра Иван;

постари водници: Богдановић Петра Стојан, Бошњаковски Ђуре Мага, Бучевић Бајрама Хаљић, Џвјетичанин Петра Стево, Дамјановић Дане Никола, Филиповић Миладина Никола, Илић Радомира Радмило, Ивковић Обрада Радивоје, Јанковић Радивоја Милован, Мијајловић Станисава Драгиша, Миленковић Љубише Страхиња, Николовски Николе Јованчо, Ожеговић Паше Алија, Прица Бошка Јован, Радетић Миле Милољуб, Стоилковић Драгомира Цветко, Стојановић Божидача Драгослав, Зецај Емруша Зијо;

водници I класа: Бејић Аљиша Ислам, Димитријевић Драгог Добривоје, Јововић Радована Обрад, Међар Виктор Драгутин, Мустеданагић Ибрахима Мухамед, Недељковић Ђорђа Стеван, Олујић Богдана Момир, Пенић Станимира Љубомир, Пластић Стјепана Фрањо, Суљић Беџира Осман, Тричковић Томислава Миодраг;

водници: Герић Петра Срећко, Мијајловић Душана Мирослав;

воени службеници IV класа: Еминовић Арифа
Дурмиш, Јовановић Милана Јелка;
воен службеник VI класа: Илијевски Божица
Благоја;
воен службеник VII класа: Брндушановић Ни-
коле Драгутин;
воени службеници VIII класа: Чукалески Тоде
Пецо, Кончар Петра Милан;

— за особено истакнување во познавањето и
вршењето на војничките должности и за примерно
војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водник I класа: Марковић Цвете Вељко;
воени службеници VIII класа: Храбрић Мари-
јана Станислав, Опић Аде Борис;

Од Воената пошта 8115-12 Земун

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

полковник: Мишовић Јакова Коста;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковници: Пустинџа Петра Сава, Волеј Луке
Владо;
мајор: Томић Војина Сретен;

— за примерни заслуги и умешност во работата
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои
раководат, како и за создавање услови за постигање
на исклучително добри успеси во своите единици и
установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

полковници: Дробац Марка Добривое, Грк Гојка
Милан, Груборовић Стевана Љубомир, Гулан Петра
Бранко, Хлача Богдана Миливој, Инђић Ристе Мла-
ден Коркут Ђуре Мирко, Марковић Јеленка Тадија,
Машковић Новака Вељко, Нинковић Дмитра Јовица,
Петровић Јеврема Никола. Поберај Алојза Данило,
Ступар Симе Божо, Торбица Мила Душан, Видовић
Дмитра Станко, Вукушић Мила Винко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковници: Кузмановић Душана Бранко,
Петрић Милована Милош, Стаменић Михајла Жа-
рко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетан I класа: Веселић Јосипа Младен;
капетани: Кикош Лазара Стеван, Михелач Ми-
рана Миран;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана

на независноста на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ- РЕНА СВЕЗДА

потполковник: Николић Радоја Ђорђе;
мајори: Димески Васила Ђорђе, Пухарић Том-
ча Бранко;
капетан I класа: Стојанов Саве Велимир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајор: Грбић Луке Лазар;

Бр. 141
22 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
506. Деловник на Сојузниот извршен совет	993
507. Правилник за поблиските критериуми за распоредување на отровите во групи и за методите за определување на степенот на отровноста на одделни отрови — — —	1020
508. Решение за измена на Решението за утвр- дување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — — — — —	1021
509. Правилник за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации —	1021
510. Правилник за југословенскиот стандард за отстранување на радиофреквенциски пречки — — — — —	1021
511. Правилник за југословенските стандарди за подгради на руднички подземни прос- тории — — — — —	1022
512. Правилник за југословенските стандарди за котелски постројки — — — — —	1023
513. Правилник за југословенските стандарди за цемент — — — — —	1023
514. Правилник за југословенските стандарди од областа на заштитата од пожари и експлозии — — — — —	1023
515. Правилник за југословенските стандарди за премачкувачки средства за антикоро- зивна заштита — — — — —	1024
516. Правилник за југословенските стандарди за стаклена амбалажа за прехранбената индустрија — — — — —	1024
517. Спогодба за промена на затечените цени за декоративни пластични ламинати —	1025
518. Спогодба за промена на затечените цени за опализиран бел туф — — — — —	1025
519. Спогодба за промена на затечените цени за керамика за домаќинство — — —	1025
Укази — — — — —	1026
Назначувања и разрешувања — — — — —	1026
Одликувања — — — — —	1028